

# Службен весник

на Република Македонија



## РЕГИСТАР

НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ  
ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“  
ВО 2018 ГОДИНА

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



СКОПЈЕ, 31 ДЕКЕМВРИ 2018



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
Собрание на Република Македонија.....	5	Агенција за цивилно воздухопловство.....	151
Меѓународни договори.....	14	Агенција за електронски комуникации на Република Македонија.....	152
Комисија за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	15	Агенција за пошти.....	152
Законодавно-правна комисија на Собранието на Република Македонија.....	15	Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	152
Претседател на Република Македонија.....	15	Агенција за супервизија на осигурување....	153
Влада на Република Македонија.....	17	Агенција за администрација.....	153
Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кон кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на Европската Унија.....	125	Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.....	153
Министерство за одбрана.....	127	Агенција за лекови и медицински средства..	154
Министерство за внатрешни работи.....	127	Агенција за вработување на Република Македонија.....	154
Министерство за надворешни работи.....	128	Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	154
Министерство за правда.....	128	Агенција за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“.....	155
Министерство за финансии.....	129	Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	155
Министерство за економија.....	130	Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија.....	162
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	131	Одбор за доделување на наградата „Гоце Делчев“.....	166
Министерство за здравство.....	132	Одбор за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин“.....	166
Министерство за образование и наука.....	133	Одбор за доделување на државната награда „Мајка Тереза“.....	166
Министерство за труд и социјална политика..	133	Одбор за доделување на државната награда „8 Септември“.....	166
Министерство за култура.....	136	Одбор за доделување на државната награда „11 Октомври“.....	166
Министерство за транспорт и врски.....	136	Одбор за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“.....	166
Министерство за животна средина и просторно планирање.....	138	Колективни договори.....	166
Министерство за информатичко општество и администрација.....	139	Спогодби.....	166
Уставен суд на Република Македонија.....	139	Фонд за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	167
Судски совет на Република Македонија.....	141	Фонд за здравствено осигурување на Македонија.....	167
Државна изборна комисија.....	142	Управа за семе и саден материјал.....	168
Државен завод за статистика.....	142		
Комисија за хартии од вредност на Република Македонија.....	143		
Централен депозитар за хартии од вредност на Република Македонија.....	145		
Народна банка на Република Македонија..	145		
Агенција за катастар на недвижности.....	146		
Агенција за млади и спорт.....	147		
Агенција за храна и ветеринарство.....	147		

	Стр.		Стр.
Комора на извршители на Република Македонија.....	168	Јавно претпријатие „Службен весник на Република Македонија“.....	173
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони.....	168	Јавно претпријатие Македонска радиотелевизија.....	173
Државен завод за индустриска сопственост.....	169	Македонско кредитно биро АД Скопје.....	173
Дирекција за заштита и спасување.....	169	Здружение за заштита на авторски музички права - ЗАМП.....	173
Дирекција за заштита на лични податоци...	169	Локална самоуправа.....	173
Дирекција за безбедност на класифицирани информации.....	169	Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем-во државна сопственост МЕПСО Скопје.....	173
Комисија за заштита од конкуренција.....	169	Геолошки завод на Република Македонија..	175
Комисија за осигурување од автомобилска одговорност.....	172		

**ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР  
НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН  
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ВО 2018 ГОДИНА**

**СОБРАНИЕ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**ЗАКОНИ**

Рег. бр.		Бр./стр.		
110.	<b>Закон</b> за престанување на важењето на Законот за Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија.	11/2		
111.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за културата.....	11/2		
112.	<b>Закон</b> за изменување на Законот за регистрирање на готовински плаќања	11/4		
113.	<b>Закон</b> за изменување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	11/5		
114.	<b>Закон</b> за трговија на зелени пазари....	11/5		
115.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за управната инспекција...	11/19		
116.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор....	11/20		
117.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.....	11/21		
118.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.....	11/22		
119.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за архивски материјал.....	11/23		
120.	<b>Закон</b> за изменување на Законот за електронските комуникации.....	11/24		
121.	<b>Закон</b> за изменување на Законот за основање на Македонска академска истражувачка мрежа.....	11/25		
122.	<b>Закон</b> за амнестија.....	11/25		
123.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за културата.....	11/27		
124.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство.....	11/28		
125.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност.....	11/29		
126.	<b>Закон</b> за урбано зеленило.....	11/30		
127.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за административни службеници.....	11/44		
284.	<b>Закон</b> за престанување на важењето на Законот за националниот уметник на Република Македонија.....	21/5		
285.	<b>Закон</b> за дополнување на Законот за извршување на санкциите.....	21/5		
286.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за јавнообвинителска служба.....			21/6
287.	<b>Закон</b> за изменување на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост.....			21/8
288.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.....			21/9
289.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата.....			21/10
290.	<b>Закон</b> за изменување на Законот за инспекцијата на труд.....			21/12
291.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.			21/13
292.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за спречување и заштита од дискриминација.....			21/14
293.	<b>Закон</b> за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија.....			21/15
294.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации .....			21/16
295.	<b>Закон</b> за дополнување на Законот за класифицирани информации.....			21/17
296.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи.....			21/18
2633.	<b>Исправка</b> .....			135/2
297.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за полиција.....			21/19
298.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за полиција.....			21/23
299.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование.....			21/24
583.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....			35/3
584.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за заштита на укажувачи..			35/5
585.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем.....			35/8
586.	<b>Закон</b> за дополнување на Законот за даночна постапка.....			35/9
587.	<b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за народниот правобранител.....			35/10
588.	<b>Закон</b> за дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.....			35/13

589. <b>Закон</b> за дополнување на Законот за Управата за јавни приходи.....	35/14	1154. <b>Закон</b> за изменување на Законот за матичната евиденција.....	64/81
590. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Изборниот законик.....	35/14	1155. <b>Закон</b> за изменување на Законот за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија.....	64/82
591. <b>Закон</b> за дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор.....	35/15	1156. <b>Закон</b> за изменување на Законот за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права.....	64/83
592. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Закон за градење.....	35/16	1157. <b>Закон</b> за изменување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка..	64/83
977. <b>Закон</b> за изменување на Законот за заштита од пушењето.....	51/2	1158. <b>Закон</b> за изменување на Законот за заштита на личните податоци.....	64/84
978. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита.....	51/2	1159. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за Катастар на недвижности.....	64/85
979. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата.....	51/5	1160. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.....	64/86
980. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост.....	51/7	1161. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема.....	64/87
1140. <b>Закон</b> за дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци - Штип и патна делница Кичево - Охрид.....	64/3	1162. <b>Закон</b> за изменување на Законот за гранична контрола.....	64/88
1141. <b>Закон</b> за меѓународна и привремена заштита (*).....	64/24	1163. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за полиција.....	64/89
1142. <b>Закон</b> за престанување на важењето на Законот за поддршка на домашната музичка продукција.....	64/61	1164. <b>Закон</b> за изменување на Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството.....	64/90
1143. <b>Закон</b> за изменување на Законот за превоз во патниот сообраќај.....	64/62	1165. <b>Закон</b> за изменување на Законот за безбедност на храната.....	64/90
1144. <b>Закон</b> за изменување на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај.....	64/63	1166. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство.....	64/91
1145. <b>Закон</b> за математичко-информатичка гимназија.....	64/63	1167. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем...	64/92
1146. <b>Закон</b> за пријавување и евиденција на обврски.....	64/70	1168. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги.....	64/93
1147. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија...	64/73	1169. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба.	64/94
1148. <b>Закон</b> за изменување на Законот за основање на Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија.....	64/76	1170. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за градење.....	64/95
1149. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за метрологијата.....	64/77	1171. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем.....	64/96
1150. <b>Закон</b> за изменување на Законот за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	64/77	1172. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за домување.....	64/98
1151. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва.....	64/78	1173. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за комуналните дејности..	64/99
1152. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија.....	64/79	1174. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање.....	64/100
1153. <b>Закон</b> за изменување на Законот за вештачење.....	64/80	1175. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за Педагошката служба....	64/101
		1176. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за спортска академија.....	64/102
		1177. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за образование на возрасните.....	64/103

1178. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност.....	<b>64/104</b>	1473. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за ловството.....	<b>83/63</b>
1179. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за ученичкиот стандард....	<b>64/105</b>	1474. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор.....	<b>83/66</b>
1180. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за бирото за развој на образованието.....	<b>64/106</b>	1475. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за класифицирани информации.....	<b>83/68</b>
1181. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за државниот испитен центар.....	<b>64/107</b>	1476. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за управување со кризи....	<b>83/68</b>
1182. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за иновациската дејност...	<b>64/108</b>	1477. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување...	<b>83/69</b>
1183. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард.	<b>64/109</b>	1478. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за здравјето на растенијата.....	<b>83/70</b>
1184. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука.....	<b>64/110</b>	1479. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за државниот инспекторат за земјоделство.....	<b>83/71</b>
1185. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за средното образование..	<b>64/111</b>	1480. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за шумарска и ловна инспекција.....	<b>83/72</b>
1186. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење.....	<b>64/112</b>	1481. <b>Закон</b> за изменување на Законот за стоконните резерви.....	<b>83/73</b>
1187. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за просветната инспекција.....	<b>64/113</b>	1482. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за финансиската полиција	<b>83/74</b>
1188. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за основното образование	<b>64/114</b>	1483. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија.....	<b>83/74</b>
1189. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	<b>64/115</b>	1484. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.....	<b>83/75</b>
1190. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за рамномерен регионален развој.....	<b>64/116</b>	1485. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки.....	<b>83/76</b>
1346. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за заштита на сведоци.....	<b>71/2</b>	1486. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар.....	<b>83/77</b>
1347. <b>Закон</b> за Оперативно-техничка агенција.....	<b>71/5</b>	1487. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност.....	<b>83/78</b>
1348. <b>Закон</b> за следење на комуникациите.	<b>71/16</b>	1488. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија.....	<b>83/79</b>
1465. <b>Закон</b> за високото образование*.....	<b>82/2</b>	1489. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи.....	<b>83/80</b>
1466. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	<b>83/3</b>	1490. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурувањето.....	<b>83/81</b>
1467. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република Македонија.....	<b>83/19</b>	1491. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА)...	<b>83/81</b>
1468. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за судовите.....	<b>83/32</b>	1492. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.....	<b>83/82</b>
1469. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија.....	<b>83/37</b>	1493. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за фондот за осигурување на депозити.....	<b>83/83</b>
1470. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за консолидација на земјоделско земјиште.....	<b>83/46</b>	1494. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за девизната инспекција...	<b>83/84</b>
1471. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура.....	<b>83/58</b>	1495. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за државната статистика...	<b>83/84</b>
1472. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој.....	<b>83/61</b>	1496. <b>Закон</b> за изменување на Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија.....	<b>83/85</b>

1497. <b>Закон</b> за изменување на Законот за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија.....	<b>83/86</b>	2186. <b>Закон</b> за поддршка на млади при купување на музички инструменти .....	<b>113/4</b>
1498. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за стандардизација.....	<b>83/87</b>	2187. <b>Закон</b> за приватните агенции за вработување.....	<b>113/10</b>
1499. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за заштита на конкуренцијата.....	<b>83/87</b>	2188. <b>Закон</b> за изменување на Законот за заштита на природата.....	<b>113/28</b>
1500. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за индустриската сопственост.....	<b>83/88</b>	2189. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства.....	<b>113/29</b>
1501. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за акредитација.....	<b>83/89</b>	2291. <b>Закон</b> за спречување перење пари и финансирање на тероризам*.....	<b>120/2</b>
1502. <b>Закон</b> за изменување на Законот за технолошки индустриски развојни зони.....	<b>83/90</b>	2292. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа.....	<b>120/75</b>
1503. <b>Закон</b> за изменување на Законот за комплементарна и алтернативна медицина.....	<b>83/91</b>	2293. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за акцизите.....	<b>120/80</b>
1504. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност..	<b>83/21</b>	2294. <b>Закон</b> за изменување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост.....	<b>120/80</b>
1505. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција.....	<b>83/93</b>	2295. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за работните односи.....	<b>120/82</b>
1506. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства.....	<b>83/94</b>	2296. <b>Закон</b> за изменување на Законот за трговија.....	<b>120/84</b>
1507. <b>Закон</b> за финансиска поддршка на инвестиции.....	<b>83/95</b>	2297. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за градежните производи	<b>120/85</b>
1508. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за државен пазарен инспекторат.....	<b>83/111</b>	2298. <b>Закон</b> за изменување на Законот за државен пазарен инспекторат.....	<b>120/92</b>
1509. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за ревизија.....	<b>83/113</b>	2299. <b>Закон</b> за изменување на Законот за инспекциски надзор.....	<b>120/92</b>
1510. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност.....	<b>83/117</b>	2300. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва.....	<b>120/93</b>
1511. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за Кредитно биро.....	<b>83/120</b>	2301. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење.....	<b>120/94</b>
1512. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони.....	<b>83/124</b>	2719. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Изборниот законик.....	<b>140/2</b>
1806. <b>Закон</b> за енергетика (*).....	<b>96/2</b>	2720. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии.....	<b>140/5</b>
1807. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за оружјето(*).....	<b>97/3</b>	2721. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија.....	<b>140/6</b>
1808. <b>Закон</b> за странци (*).....	<b>97/10</b>	2722. <b>Закон</b> за работното време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај (*).....	<b>140/10</b>
1840. <b>Закон</b> за изменување на Законот за животната средина.....	<b>99/2</b>	2723. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај (*).....	<b>140/56</b>
1841. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица.....	<b>99/3</b>	2724. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија.....	<b>140/87</b>
1842. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за државните награди.....	<b>99/6</b>	2725. <b>Закон</b> за изменување на Законот за безбедност на производитите.....	<b>140/90</b>
1843. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за електронско управување.....	<b>99/7</b>	2726. <b>Закон</b> за изменување на Законот за заштита на потрошувачите.....	<b>140/90</b>
1844. <b>Закон</b> за изменување на Изборниот законик.....	<b>99/11</b>	2727. <b>Закон</b> за изменување на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење.....	<b>140/91</b>
2185. <b>Закон</b> за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност .....	<b>113/2</b>		



2728. <b>Закон</b> за изменување на Законот за контрола на предметите од скапоцени метали.....	140/91	3598. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за судска служба.....	198/2
2729. <b>Закон</b> за изменување на Законот за пратениците.....	140/92	3599. <b>Закон</b> за изменување на Законот за данокот на додадена вредност.....	198/6
2738. <b>Завршна сметка</b> на Буџетот на Република Македонија за 2017 година..	141/2	3600. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување.....	198/6
2764. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Царинскиот закон (*).....	144/2	3601. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за финансиската полиција.....	198/23
2975. <b>Закон</b> за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - светска банка по договорот за заем за финансирање на проектот за унапредување на социјалните услуги.....	163/3	3602. <b>Закон</b> за престанување на важењето на Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на проектот ХЕ Бошков мост кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и АД ЕЛЕМ.....	198/27
2976. <b>Закон</b> за дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај.....	163/4	3603. <b>Закон</b> за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот договор за заем за финансирање на Проектот за изградба и модернизација на клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје и Регионалната клиничка болница во Штип.....	198/27
2977. <b>Закон</b> за гаранција на Република Македонија на обврските по финансискиот договор, наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – V фаза, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот..	163/4	3604. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата.....	198/28
2978. <b>Закон</b> за гаранција на Република Македонија на обврските по договорот за заем за финансирање на Патната делница Крива Паланка – Деве Баир (граница со Бугарија), кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавно претпријатие за државни патишта.....	163/6	3605. <b>Закон</b> за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата...	198/33
2979. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за Академијата за судии и јавни обвинители.....	163/8	3606. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор.....	198/35
3007. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за финансиската инспекција во јавниот сектор.....	164/2	3607. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за кривичната постапка...	198/39
3008. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	164/9	3608. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за Јавното обвинителство.	198/44
3053. <b>Закон</b> за дополнување на Законот за градење.....	168/3	3609. <b>Закон</b> за дополнување на Законот за судовите.....	198/46
3054. <b>Закон</b> за дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.....	168/3	3743. <b>Изменување и дополнување</b> на Буџетот на Република Македонија за 2018 година.....	207/2
3055. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање.....	168/4	3744. <b>Закон</b> за дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година.....	207/463
3056. <b>Закон</b> за дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци –Штип и патна делница Кичево – Охрид.....	168/6	3745. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци – Штип и патна делница Кичево-Охрид.....	208/2
3553. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци–Штип и патна делница Кичево – Охрид.....	194/2	3746. <b>Закон</b> за изменување на Изборниот законик.....	208/63
3610. <b>Исправка</b> .....	198/47	3747. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите .....	209/2
		3748. <b>Закон</b> за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски.....	209/3

3749. <b>Закон</b> за дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа .....	<b>209/9</b>	4623. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.....	<b>247/2</b>
3940. <b>Закон</b> за отпишување на камати за наплата на долгови кои произлегуваат од услуги од вршителите на комунални дејности, телефонија, мобилни и кабелски оператори, радиодифузна такса, одржување на заеднички простории, наводнување и одводнување на земјоделско земјиште.....	<b>220/2</b>	4641. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа.....	<b>248/2</b>
3941. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за државната статистика..	<b>220/4</b>	4642. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.....	<b>248/2</b>
3942. <b>Закон</b> за дополнување на Законот за аудиовизуелните добра.....	<b>220/6</b>	4643. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка.....	<b>248/17</b>
3943. <b>Закон</b> за изменување на Законот за академијата за наставници.....	<b>220/7</b>	4644. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва.....	<b>248/23</b>
3944. <b>Закон</b> за изменување на Законот за наставници во основните и средните училишта.....	<b>220/7</b>	4645. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Кривичниот законик.....	<b>248/29</b>
3945. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	<b>220/7</b>	4646. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за платите на судиите.....	<b>248/36</b>
4157. <b>Закон</b> за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем, наменет за финансирање на проектот „Ветерен парк Богданци – втора фаза“, кој ќе се склучи меѓу Кредитната банка за обнова – КФВ и АД ЕЛЕМ.....	<b>228/2</b>	4647. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за судска служба.....	<b>248/37</b>
4366. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот.....	<b>233/2</b>	4648. <b>Закон</b> за изменување на Законот за поштенските услуги.....	<b>248/39</b>
4367. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за извршување.....	<b>233/13</b>		
4368. <b>Закон</b> за изменување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.....	<b>233/24</b>	<b>ОДЛУКИ</b>	
4369. <b>Закон</b> за амнестија.....	<b>233/25</b>	Рег. бр.	Бр./стр.
4465. <b>Буџет</b> на Република Македонија за 2019 година.....	<b>238/2</b>	98. <b>Одлука</b> за избор на судии на Уставниот суд на Република Македонија....	<b>7/2</b>
4466. <b>Закон</b> за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година.....	<b>238/432</b>	131. <b>Одлука</b> за утврдување на бројот на потпретседателите на Собранието на Република Македонија.....	<b>13/2</b>
4531. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно-медицински препарати.....	<b>241/2</b>	275. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	<b>20/2</b>
4532. <b>Закон</b> за данокот на личен доход.....	<b>241/20</b>	276. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави.....	<b>20/3</b>
4533. <b>Закон</b> за изменување на Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата.....	<b>241/51</b>	277. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО).....	<b>20/4</b>
4572. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.....	<b>245/3</b>	278. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици - членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација.....	<b>20/5</b>
4573. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	<b>245/10</b>	279. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ)	<b>20/5</b>
4574. <b>Закон</b> за дополнување на Законот за лековите и медицинските средства...	<b>245/15</b>		

280. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците.....	20/6	901. Одлука за одобрување на Финансискиот план на Македонска радио-телевизија за 2018 година.....	47/3
281. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици - членови на Националниот совет за евроинтеграции.....	20/6	902. Одлука за одобрување на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2018 година.....	47/3
282. Одлука за разрешување на член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.....	20/6	903. Одлука за одобрување на Годишната програма за работа на Агенцијата за пошти за 2018 година.....	47/3
539. Одлука за именување на членови на Комисијата на Агенцијата за пошти...	33/3	904. Одлука за согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2018 година.....	47/3
540. Одлука за избор на потпретседатели на Собранието на Република Македонија.....	33/3	905. Одлука за давање согласност на Предлогот на Годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2018 година.....	47/3
772. Одлука за избор на судија на Уставниот суд на Република Македонија.....	41/3	906. Одлука за давање согласност на Предлогот на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2018 година.....	47/4
773. Одлука за избор на членови на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	41/3	907. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ - Охрид.....	47/4
774. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	41/3	951. Одлука за разрешување на претседател и членови на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.....	49/2
775. Одлука за утврдување на составот на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија.....	41/3	952. Одлука за разрешување на членови на Државната комисија за спречување на корупцијата.....	49/2
776. Одлука за изменување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ).....	41/4	953. Одлука за разрешување и избор на членови на Советот за научно-културните средби „Десет дена Крушевска Република“.....	49/3
777. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на составот на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ).....	41/4	954. Одлука за избор на член на Државниот совет за превенција на детско престапништво.....	49/3
778. Одлука за разрешување и избор на претседател на Советот за научно-културните средби „Десет дена Крушевска Република“.....	41/4	955. Одлука за престанок на функцијата член на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....	49/3
779. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев - Јасмин“.....	41/5	1115. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	61/2
900. Одлука за утврдување на процентот на зафаќање од вкупниот годишен приход на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности и годишниот приход на давателите на водни услуги остварен од давање на водни услуги за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2018 година.....	47/2	1116. Одлука за давање согласност на Статут на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје.....	61/2
		1191. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“.....	64/117

1192. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза“.....	64/117	1801. Одлука за објавување јавен оглас за избор на членови на Државниот совет за превенција на детско престапништво.....	95/2
1193. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „11 Октомври“.....	64/118	1802. Одлука за објавување јавен оглас за избор на заменик директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци.....	95/2
1194. Одлука за објавување јавен конкурс за избор на претседател и членови на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.....	64/119	1803. Одлука за објавување јавен оглас за именување на претседател и членови на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.....	95/3
1222. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	66/4	1804. Одлука за објавување јавен оглас за именување на претседател и членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	95/3
1223. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави.....	66/4	1926. Одлука за огласување избор на претседател, потпретседател и членови на Државната изборна комисија.....	103/2
1224. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во Мировната операција „АЛТЕА“ во Босна и Херцеговина.....	66/4	1927. Одлука за избор на членови на Владата на Република Македонија.....	103/2
1225. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Исламската Република Авганистан.....	66/5	1928. Одлука за именување на заменици министри.....	103/2
1787. Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија.....	94/2	2120. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на Обединетите нации УНИФИЛ во Либан.....	109/3
1788. Одлука за именување Губернер на Народната банка на Република Македонија.....	94/2	2155. Одлука за избор на комисионери (членови) на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	110/2
1789. Одлука за избор на членови на Државниот совет за превенција на детско престапништво.....	94/2	2156. Одлука за давање согласност на општите акти на Народниот правобранител.....	110/2
1790. Одлука за разрешување на член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.....	94/2	2274. Одлука за именување на претседател и членови на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....	118/2
1791. Одлука за избор на Претседател и комисионер (член) на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	94/2	2275. Одлука за именување на претседател и членови на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	118/2
1800. Одлука за објавување јавен оглас за избор на директор на Оперативно-техничката агенција.....	95/2	2574. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Исламската Република Авганистан.....	133/2
		2575. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на НАТО „КФОР“ во Република Косово.....	133/2
		2660. Одлука за разрешување на претседател и членови на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.....	137/2
		2674. Одлука за избор на претседател, потпретседател и членови на Државната изборна комисија.....	138/2

2730. Одлука за распишување на референдум.....	140/92	2969. Одлука за објавување јавен оглас за именување на претседател и три члена на Државната комисија за жалби по јавни набавки.....	162/4
2731. Одлука за прераспределба на средства помеѓу бюджетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите.....	140/92	2970. Одлука за распишување јавен оглас за избор на Здруженија од областа на човековите права, полициското право и правосудството.....	162/5
2939. Одлука за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија.....	160/2	2971. Одлука за објавување јавен оглас за именување на претседател и два члена на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.....	162/5
2940. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на Државната награда „8 Септември“.....	160/2	2980. Одлука за давање согласност на општите акти на Народниот правобранител.....	163/12
2941. Одлука за избор на претседател и членови на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.....	160/3	3039. Одлука за избор на директор на Оперативно-техничката агенција - ОТА.....	166/2
2942. Одлука за разрешување на член на Државниот совет за превенција на детско престапништво.....	160/3	3474. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	191/3
2943. Одлука за именување на заменик на министерот кој раководи со Министерството за образование и наука.....	160/4	3475. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави.....	191/3
2944. Одлука за избор на членови на Државниот совет за превенција на детско престапништво.....	160/4	3476. Одлука за дополнување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици - членови на националниот Совет за Евроинтеграции.....	191/4
2945. Одлука за именување член на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	160/4	3477. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на составот на Бюжетскиот совет на Собранието на Република Македонија.....	191/4
2946. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“, во Исламската Република Авганистан.....	160/4	3478. Одлука за именување на претседател и членови на Одборот за доделување на Државната награда „22 Ноември“.....	191/4
2947. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“, во Република Либан.....	160/5	3479. Одлука за именување на претседател и членови на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.....	191/4
2956. Одлука за утврдување на висината на надоместокот за закупнина на стан.....	161/2	3480. Одлука за именување претседател на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.....	191/5
2957. Одлука за утврдување коефициент за плата на директор на Оперативно - техничката агенција - ОТА.....	161/2	3481. Одлука за именување на претседател и членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	191/5
2958. Одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместокот на пратениците за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели и надоместок на трошоци за патарина.....	161/3	3561. Исправка.....	195/4
2967. Одлука за објавување јавен оглас за именување на претседател и членови на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.....	162/2	3482. Одлука за именување на претседател и членови на Државната комисија за жалби по јавни набавки.....	191/5
2968. Одлука за објавување јавен оглас за избор на заменик директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци.....	162/3		

3483. <b>Одлука</b> за именување вицегувернери на Народната банка на Република Македонија.....	191/6	<b>ДЕКЛАРАЦИИ</b>	
3532. <b>Одлука</b> за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија.....	192/2	Рег. бр. 780.	Бр./стр. <b>Декларација</b> по повод 75 години од депортацијата на Евреите од Македонија во Логорот на смртта Треблинка.....
3535. <b>Одлука</b> за објавување јавен оглас за избор на член на Државниот совет за превенција на Детско престапништво.....	193/2	2576.	<b>Декларација</b> за поддршка на пристапниот процес за членство на Република Македонија во НАТО.....
3536. <b>Одлука</b> за распишување јавен оглас за назначување на претседател и членови на Советот за граѓански надзор.....	193/2	<b>КОДЕКСИ</b>	
3537. <b>Одлука</b> за распишување јавен оглас за именување на членови на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации.....	193/3	Рег. бр. 2121.	Бр./стр. <b>Кодекс</b> за етичко однесување на пратениците во Собранието на Република Македонија.....
3538. <b>Одлука</b> за огласување именување на членови на Државната комисија за спречување на корупцијата.....	193/3	<b>ЗАКЛУЧОЦИ</b>	
3557. <b>Одлука</b> за именување на членови на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.....	195/2	Рег. бр. 3954.	Бр./стр. <b>Заклучоци</b> од Собранието на Република Македонија.....
3558. <b>Одлука</b> за именување на неизвршен член на Советот на Народната банка на Република Македонија.....	195/3	<b>МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ</b>	
3559. <b>Одлука</b> за избор на член на Државниот совет за превенција на детско престапништво.....	195/3	Рег. бр.	Бр./стр.
3680. <b>Одлука</b> за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“, во Исламската Република Авганистан.....	204/3	1.	<b>Закон</b> за ратификација на Конвенцијата за ноќна работа, 1990 (С171).....
3681. <b>Одлука</b> за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на Европската Унија „АЛТЕА“, во Босна и Херцеговина.....	204/3	2.	<b>Закон</b> за ратификација на Договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија.....
3682. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија.....	204/3	3.	<b>Закон</b> за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Обединетите Арапски Емирати за редовен воздушен сообраќај меѓу и вон нивните територии.....
4552. <b>Одлука</b> за разрешување на членови на Владата на Република Македонија.....	242/2	4.	<b>Закон</b> за ратификација на Конвенцијата за организации на рурални работници, 1975 (С141).....
4553. <b>Одлука</b> за избор на членови на Владата на Република Македонија.....	242/2	5.	<b>Закон</b> за ратификација на Конвенцијата за трудови статистики, 1985 (С160).....
<b>СТРАТЕГИИ</b>		6.	<b>Закон</b> за ратификација на Дополнителниот протокол 5 на договорот за изменување и пристапување на Централно европскиот Договор за слободна трговија.....
Рег. бр. 1464.	Бр./стр. <b>Национална стратегија</b> за развој на културата во Република Македонија во периодот 2018-2022 година.....	7.	<b>Закон</b> за ратификација на измените и дополнувањата на Конвенцијата за меѓународен железнички превоз (КОТИФ) од 9 мај 1980 година содржана во Протоколот од 3 јуни 1999 година (Протокол донесен во Вилнус).....
<b>АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ</b>		8.	<b>Закон</b> за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за соработка во областа на туризмот...
Рег. бр. 3560.	Бр./стр. <b>Автентично толкување</b> на членот 29 став (2) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18).....	9.	<b>Закон</b> за ратификација на Договорот за воена финансиска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција.....
4106.	<b>Исправка</b> .....		

10. **Закон** за ратификација на Договорот меѓу Македонската Влада и Израелската Влада за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход..... **36/46**
11. **Закон** за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за преземање на лица со незаконски престој..... **52/2**
12. **Закон** за ратификација на Протоколот за изменување на член 50 (а) од Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство..... **52/70**
13. **Закон** за ратификација на Протоколот за изменување на член 56 од Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство..... **52/75**
14. **Закон** за ратификација на Спогодбата меѓу Република Македонија и Република Бугарија за соработка во случај на катастрофи..... **84/2**
15. **Закон** за ратификација на изменувањата на Протоколот 2 кон Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција, изменет со Одлуката број 1/2018 на Мешовитиот комитет воспоставен со Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција..... **84/39**
16. **Закон** за ратификација на Договорот за воена и финансиска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција..... **96/2**
17. **Закон** за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на Министри на Босна и Херцеговина за условите за патување на државјаните на двете земји..... **110/2**
18. **Закон** за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Унгарија за полициска соработка..... **121/1**
19. **Закон** за ратификација на измените и дополнувањата на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка, извршени со Одлука број 1/2017 на Мешовитата комисија на ЕУ-ЕФТА за заеднички транзит..... **166/2**
20. **Закон** за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Австриската Сојузна Влада за размена и заемна заштита на класифицирани информации..... **208/2**

**КОМИСИЈА  
ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И  
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

- | Рег. бр.  | Бр./стр.    |
|---|-------------|
| 1117. <b>Одлука</b> за определување на коефициент за пресметување на плата на Претседателот на Комитетот за односи меѓу заедниците..... | <b>61/2</b> |

**ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА  
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

- | Рег. бр.   | Бр./стр.    |
|--|-------------|
| 1755. <b>Закон</b> за минимална плата во Република Македонија (Пречистен текст)... | <b>90/2</b> |
| 1761. <b>Закон</b> за инспекцијата на труд (Пречистен текст).....                  | <b>92/2</b> |

**ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**УКАЗИ**

- | Рег. бр.   | Бр./стр.     |
|--|--------------|
| 104. <b>Указ</b> за отповикување од должноста пратеник на Република Македонија во Алијансата на цивилизациите на Обединетите нации.....  | <b>10/2</b>  |
| 146. <b>Указ</b> за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија.....   | <b>14/2</b>  |
| 147. <b>Указ</b> за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Државата Израел.....  | <b>14/2</b>  |
| 148. <b>Указ</b> за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Постојаната мисија на Република Македонија при Обединетите нации..  | <b>14/2</b>  |
| 149. <b>Указ</b> за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија при Светиот Престол.....   | <b>14/3</b>  |
| 593. <b>Указ</b> бр. 39 од Претседателот на Република Македонија.....  | <b>35/19</b> |
| 666. <b>Указ</b> за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Австралија и Нов Зеланд.....  | <b>38/3</b>  |
| 667. <b>Указ</b> за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Словенија.....  | <b>38/3</b>  |
| 668. <b>Указ</b> за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Индија.....   | <b>38/3</b>  |
| 669. <b>Указ</b> за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Арапска Република Египет.....   | <b>38/3</b>  |
| 670. <b>Указ</b> за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Италијанската Република, Суверен Воен Ред на Малта и Република Малта..... | <b>38/4</b>  |

671. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Холандија.....	38/4	2769. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Јапонија.....	145/2
1060. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Данска.....	57/2	2770. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска.....	145/2
1061. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска.....	57/2	2771. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Норвешка.....	145/3
1062. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Косово.....	57/2	2772. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Црна Гора.....	145/3
1390. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Франција.....	76/2	2773. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Полска.....	145/3
1391. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Мисијата на Република Македонија при Европската унија.....	76/2	2826. Указ број 39 од Претседателот на Република Македонија.....	152/2
1540. Указ бр. 40 од Претседателот на Република Македонија.....	85/3	2827. Указ број 40 од Претседателот на Република Македонија.....	152/2
1541. Указ бр. 41 од Претседателот на Република Македонија.....	85/3	2838. Указ број 52 од Претседателот на Република Македонија.....	153/2
1542. Указ бр. 42 од Претседателот на Република Македонија.....	85/3	2839. Указ број 53 од Претседателот на Република Македонија.....	153/2
1543. Указ бр. 43 од Претседателот на Република Македонија.....	85/3	2840. Указ број 54 од Претседателот на Република Македонија.....	153/2
1544. Указ бр. 44 од Претседателот на Република Македонија.....	85/4	2841. Указ број 55 од Претседателот на Република Македонија.....	153/3
1545. Указ бр. 45 од Претседателот на Република Македонија.....	85/4	3044. Указ бр. 41 од Претседателот на Република Македонија.....	167/2
1546. Указ бр. 46 од Претседателот на Република Македонија.....	85/4	3195. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и шеф на Мисијата на Република Македонија при НАТО.....	173/2
1547. Указ бр. 47 од Претседателот на Република Македонија.....	85/4	3196. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Австрија и Република Словачка.....	173/2
1548. Указ бр. 48 од Претседателот на Република Македонија.....	85/5	3197. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Казахстан.....	173/3
1549. Указ бр. 49 од Претседателот на Република Македонија.....	85/5	3198. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски Држави.....	173/3
1550. Указ бр. 50 од Претседателот на Република Македонија.....	85/5	3199. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Обединетите Арапски Емирати.....	173/3
1551. Указ бр. 51 од Претседателот на Република Македонија.....	85/5	3200. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Украина.....	173/3
1895. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен Амбасадор на Република Македонија во Унгарија.....	101/2	3441. Указ бр. 56 од Претседателот на Република Македонија.....	189/2
1929. Указ бр. 38 од Претседателот на Република Македонија.....	103/3		
2505. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и постојан претставник на Мисијата на Република Македонија при Советот на Европа.....	129/2		



3462. **Указ** за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија, Шеф на Канцеларијата за врски на Република Македонија во Република Грција..... **190/2**
3463. **Указ** за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Романија..... **190/2**
3627. **Указ** за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Швајцарската Конфедерација..... **201/2**

**УРЕДБИ**

- | Рег. бр.   | Бр./стр.      |
|--|---------------|
| 4534. <b>Уредба</b> за униформите на Армијата на Република Македонија.....             | <b>241/51</b> |
| 4535. <b>Уредба</b> за ознаките за униформите на Армијата на Република Македонија..... | <b>241/51</b> |

**ОДЛУКИ**

- | Рег. бр.   | Бр./стр.      |
|--|---------------|
| 155. <b>Одлука</b> за разрешување на член на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија..                       | <b>15/2</b>   |
| 156. <b>Одлука</b> за именување на член на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија....                       | <b>15/2</b>   |
| 2308. <b>Одлука</b> за помилување на осудени лица.....   | <b>121/3</b>  |
| 2675. <b>Одлука</b> од Претседателот на Република Македонија.....  | <b>138/2</b>  |
| 2732. <b>Одлука</b> за помилување на осудени лица по повод 2-ри Август 2018 година – Националниот празник на Република Македонија..... | <b>140/93</b> |
| 3442. <b>Одлука</b> за помилување на осудени лица.....   | <b>189/2</b>  |
| 3573. <b>Одлука</b> од Претседателот на Република Македонија.....  | <b>197/3</b>  |
| 4428. <b>Одлука</b> за помилување на осудени лица по повод Новата 2019 година.....   | <b>236/3</b>  |

**ВЛАДА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****УРЕДБИ**

- | Рег. бр.  | Бр./стр.   |
|---|------------|
| 97. <b>Уредба</b> за правилата и условите за заемна оперативност на системите, нивните составни делови и поврзаните процедури за давање на услугите за воздухопловна навигација со европската АТМ мрежа.....            | <b>6/2</b> |
| 100. <b>Уредба</b> за начинот на давање на услугите на воздухопловна навигација како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење..... | <b>8/2</b> |

- |   |              |
|---|--------------|
| 103. <b>Уредба</b> за организацијата и користењето на воздушниот простор.....   | <b>9/2</b>   |
| 300. <b>Уредба</b> за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година.....   | <b>21/28</b> |
| 441. <b>Уредба</b> за утврдување на оперативните постапки за меѓусебна комуникација, координација, соработка и постапување на субјектите во системот за управување со кризи.....  | <b>27/2</b>  |
| 442. <b>Уредба</b> за спроведување на постапката за вработување на административни службеници.....  | <b>27/4</b>  |
| 492. <b>Уредба</b> за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година.....   | <b>29/2</b>  |
| 594. <b>Уредба</b> за изменување на Уредбата за постапки за нотификација на стандарди, технички прописи и постапки за оценка на сообразност и санитарни и фитосанитарни мерки.....  | <b>35/19</b> |
| 642. <b>Уредба</b> за изменување на Уредбата за мерките и процедурите за олеснување во цивилното воздухопловство..  | <b>37/2</b>  |
| 672. <b>Уредба</b> за изменување на Уредбата за категоризација, обем на користење и работно време на граничните премини.....  | <b>38/4</b>  |
| 820. <b>Уредба</b> за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*)......   | <b>44/3</b>  |
| 918. <b>Уредба</b> за методологија за распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици за 2018 година.....  | <b>48/3</b>  |
| 1392. <b>Уредба</b> за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој... | <b>76/2</b>  |
| 1552. <b>Уредба</b> за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година.....  | <b>85/6</b>  |
| 1638. <b>Уредба</b> за минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), како и функционалноста на електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските.....  | <b>87/4</b>  |

- |   |       |   |        |
|---|-------|---|--------|
| 1845. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредување на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на европската комисија (*).....  | 99/14 | 2786. Уредба за начинот на утврдување на платите, додатоците на плати и надоместоците на определени трошоци во дипломатско - конзуларните претставништва на Република Македонија.....                                     | 146/2  |
| 1846. Уредба за начинот, поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка.....   | 99/22 | 2820. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година.....                     | 150/2  |
| 1860. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој.... | 100/3 | 2828. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за посебните услови, начинот и постапката за добивање на одобрение за летање.....  | 152/2  |
| 2215. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот, поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка.....                   | 114/3 | 2829. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор.....  | 152/3  |
| 2271. Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година.....  | 117/2 | 2869. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*).....  | 157/2  |
| 2309. Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2019 година.....   | 121/3 | 2889. Уредба за начинот, поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка..... | 158/3  |
| 2459. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој.... | 127/2 | 2948. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година.....                     | 160/5  |
| 2607. Уредба за Методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца-детски градинки по општини за 2019 година.....  | 134/2 | 2981. Уредба за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стока.....  | 163/13 |
| 2685. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година.....   | 139/3 | 3045. Уредба за изменување на Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....  | 167/2  |
| 2774. Уредба за Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица за 2019 година.....   | 145/3 | 3057. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок – дотации од областа на културата во 2019 година.....   | 168/19 |
|   |       | 3170. Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година.....                                   | 172/2  |
|   |       | 3335. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменски дотации за основното образование по општини за 2019 година..  | 181/3  |

3336. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2019 година.....	181/3	5. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола.....	2/3
3337. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2019 година.....	181/4	6. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Крушево.....	2/6
3412. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за мрежата на здравствени установи.....	188/3	7. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Македонија.....	2/8
3413. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година.....	188/5	8. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово.....	2/11
3628. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија 1(*).....	201/2	9. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес.....	2/14
3629. Уредба за изменување на Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.....	201/9	10. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево.....	2/17
3706. Уредба за начинот, поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка.....	205/3	11. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Крушево.....	2/20
3886. Уредба за знаците за тревожење, начинот и процедурите за тревожење и постапките на населението.....	217/2	12. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ресен.....	2/23
4017. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година.....	224/4	13. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Неготино.....	2/23
4370. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон*.....	233/27	14. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп.....	2/28
4392. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*).....	234/3	15. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението библиотека „АЛ-БИ“ с. Бабино - Демир Хисар.....	2/30
4612. Уредба за изменување на Уредбата за класификација на површинските води (*)......	246/2	16. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура „Кочо Рацин“ - Кичево.....	2/33

**ОДЛУКИ**

Рег. бр.	Бр./стр.	1. Одлука за укинување на увозната давачка - царинската стапка за електрични акумулатори литиум-јонски...	1/2	17. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип.....	2/36
		2. Одлука за максималниот износ на ново задолжување преку издавање државни хартии од вредност на меѓународниот пазар на капитал - еврообврзница на Република Македонија....	1/2	18. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје.....	2/40
				19. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Веница.....	2/43
				20. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор на Владата на Република Македонија.....	2/46
				21. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Машинскиот факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.....	2/47

- |   |       |   |     |
|---|-------|---|-----|
| 22. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Технолошко металуршки факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.....                            | 2/49  | 35. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕНЕРГОРЕ-МОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО.....                        | 3/2 |
| 23. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.....    | 2/52  | 42. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината.....   | 4/3 |
| 24. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 2/57  | 71. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на услуга од јавен интерес во железнички превоз на патници.....   | 5/3 |
| 25. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Фармацевтскиот факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.....                                   | 2/61  | 72. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....  | 5/3 |
| 26. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Медицинскиот факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.....                                     | 2/62  | 73. Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2018 година.....  | 5/3 |
| 27. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.....               | 2/65  | 74. Одлука за давање на согласност за пренос на удел.....   | 5/4 |
| 28. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Економскиот институт при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.....                                      | 2/67  | 75. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....   | 5/4 |
| 29. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Економскиот факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.....                                      | 2/68  | 76. Одлука за давање на согласност за пренос на удел од содружникот ДПТУ “МИНКА-ДА” ДОО Струмица на содружникот ДПТУ “ЕНЕРГОТЕК” ДОО Скопје во концесионерот ДПТУ “МИНКА-ЕНЕРГОТЕК” ДОО Скопје.....             | 5/4 |
| 30. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот во Тетово.....  | 2/69  | 77. Одлука за пренесување во сопственост недвижна ствар на Општина Крушево.....   | 5/5 |
| 31. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.....   | 2/73  | 78. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација за изградба на Автопат А2, делница Кичево - Охрид на минерална суровина - варовник на локалитетот „Стрелиште“, Општина Охрид.....             | 5/5 |
| 32. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот во Тетово.....  | 2/78  | 79. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација за потребите за изградба на автопат А2, делница Кичево-Охрид на минерална суровина – варовник на локалитетот „Арбиново“, Општина Дебарца..... | 5/5 |
| 33. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје.....               | 2/92  | 80. Одлука за давање на согласност за пренос на уделот на содружникот „ЕНЕРѢИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС“ ДОО Скопје на „ФЕРО ИНВЕСТ“ ДОО Скопје во концесионерот МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје.....                         | 5/6 |
| 34. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија.....  | 2/101 | 81. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2017 година на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино.....      | 5/6 |

82.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес.....	5/6	183.	Одлука за давање во закуп на недвижна ствар.....	17/5
83.	Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство, трговија и услуги „МХЕ ТОПОЛКИ“ ДОО Скопје.....	5/9	184.	Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....	17/5
84.	Одлука за давање согласност за пренос на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ РИБНИЧКА реф. бр. 7 со бр. 11-4342/1 од 7.5.2015 година.....	5/10	185.	Одлука за престанок и давање на времено користење на движна ствар на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.....	17/6
85.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Босилово.....	5/10	186.	Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2018 година на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта.....	17/6
86.	Одлука за давање на согласност за пренос на уделот од содружникот Макпол Лазар ДОО Скопје на содружникот Фериоинвест ДОО Скопје во концесионерот Друштво за производство на енергија Албнор Компани ДОО Скопје.....	5/11	187.	Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Јавното претпријатие за берзанско работење АГРОБЕРЗА – Скопје за 2018 година.....	17/6
87.	Одлука за давање на согласност за пренос од уделот од Друштвото ЦММ ФЛИ РИЗЗИ С.Р.Л ЛТД на Друштвото Инженеринг Солушн Сервисес ЕСС ДОО Скопје, во концесионерот ЦММ Енерџи Компани ДООЕЛ Гостивар.....	5/11	188.	Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на Јавното претпријатие „Стрежево“-Битола за 2018 година.....	17/7
88.	Одлука за давање на согласност за пренос на уделот од содружникот Гранит АД Скопје на Друштвото Хидро Холдинг ДОО Скопје и на содружникот Ферио Инвест ДОО Скопје во концесионерот МХЕ Јабланица ДОО Скопје.....	5/11	189.	Одлука за давање на согласност на Годишната инвестициона програма за 2018 година на ЈПВ „Лисиче“- Велес.....	17/7
132.	Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за одбрана.....	13/2	190.	Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за 2018 година на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ – Кичево....	17/7
157.	Одлука за давање согласност на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патништа за 2018 година.....	15/2	191.	Одлука за давање на согласност на Годишната програма за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2018 година.....	17/7
179.	Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2018 година.....	17/4	192.	Одлука за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари.....	17/7
180.	Одлука за давање во закуп на недвижна ствар.....	17/4	193.	Одлука за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање.....	17/8
181.	Одлука за давање во закуп на недвижна ствар.....	17/4	194.	Одлука за давање на согласност на Финансискиот план на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2018 година.....	17/8
182.	Одлука за давање во закуп на недвижна ствар.....	17/5	195.	Одлука за давање на согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги Цагатај Кабло Отомотив Електрик Системлери ДООЕЛ Илинден – корисник на Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1.....	17/8
			196.	Одлука за давање согласност на Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2018 година.....	17/8

248. **Одлука** за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2018 година..... **19/2**
249. **Одлука** за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судските службеници за 2018 година..... **19/2**
301. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Н.Х Орде Чопела“ - Прилеп..... **21/40**
302. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ - Битола..... **21/40**
303. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје..... **21/41**
304. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ - Штип..... **21/43**
305. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Македонски Брод..... **21/44**
306. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Пелагонија“ – Скопје..... **21/44**
307. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Никола Карев“ – Охрид..... **21/44**
308. **Одлука** за давање согласност на Годишната програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за 2018 година..... **21/45**
309. **Одлука** за давање согласност на Годишниот финансиски план на Фондот за иновации и технолошки развој за 2018 година..... **21/45**
310. **Одлука** за формирање на Совет за борба против перење пари и финансирање на тероризам..... **21/45**
311. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за труд и социјална политика..... **21/46**
312. **Одлука** за престанок на важење на концесијата за експлоатација за потребите за изградба на автопат „А2, делница Кичево - Охрид, подделница Подвис-Пресека од км. 10+424,89 до км 22+426,05 и подделница Пресека - Песочани од км 22+426,05 до км 33+744,67“ на минерална суровина-дијабаз на локалитетот „Врбјани“, Општина Дебарца..... **21/46**
313. **Одлука** за престанок на важење на концесијата за експлоатација за потребите за изградба на автопат „А2, делница Кичево - Охрид, подделница Песочани - Требеништа од стационажа км 33+744,67 (0+000,00) до км 46+443,39 (12+698,39)“ на минерална суровина - варовник на локалитетот „Ново Село“, Општина Дебарца..... **21/47**
314. **Одлука** за потврдување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2018 година..... **21/47**
315. **Одлука** за давање согласност на Годишната програма за работење на Агенцијата за планирање на просторот - Скопје во 2018 година..... **21/47**
316. **Одлука** за давање согласност на Годишниот финансиски план на Агенцијата за планирање на просторот - Скопје за 2018 година..... **21/48**
317. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Медицинскиот симулациски центар - Скопје..... **21/48**
318. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје..... **21/48**
319. **Одлука** за давање согласност на Годишната програма за работа и развој на Јавното претпријатие македонска радиодифузија – Скопје за 2018 година..... **21/49**
320. **Одлука** за давање согласност на Годишната програма за реализација на стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2018 година..... **21/49**
321. **Одлука** за продажба на движни ствари..... **21/49**
322. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Трубареве, Општина Гази Баба..... **21/50**
323. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-временно сместување КО Д. Соње-вон г.р., Општина Сопиште. **21/50**
324. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување КО Мирковци, Општина Чучер Сандево.. **21/51**

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>325. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за МХЕЦ Тополка со реф.бр. 315 и придружни објекти КО Д. Јаболчиште, Општина Чашка.....</p> <p>326. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.....</p> <p>327. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекс КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.....</p> <p>328. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Грдовци за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Грдовци, Општина Кочани.....</p> <p>329. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување КО Добри Дол, Општина Сопиште.....</p> <p>330. <b>Одлука</b> за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....</p> <p>331. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Штип-вон г.р., Општина Штип.....</p> <p>332. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Националната установа Театар за деца и младинци - Скопје.....</p> <p>333. <b>Одлука</b> за давање на времено користење на недвижна ствар на Здружението на филигранисти на Македонија - Скопје.....</p> | <p>21/51</p> <p>21/52</p> <p>21/52</p> <p>21/53</p> <p>21/53</p> <p>21/54</p> <p>21/54</p> <p>21/54</p> <p>21/55</p> | <p>334. <b>Одлука</b> за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје.....</p> <p>335. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје.....</p> <p>336. <b>Одлука</b> за продажба на движна ствар.....</p> <p>337. <b>Одлука</b> за продажба на движна ствар.....</p> <p>338. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со основна класа на намена А1-домување во станбени куќи КО Средно Кочари, Општина Петровец.....</p> <p>339. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенцијата за управување со одземен имот.....</p> <p>340. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за висината на надоместокот за издавање на контролните марки за означување на брашно.....</p> <p>341. <b>Одлука</b> за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – минерална вода и гас CO2 на локалитетот кај с. Брод и с. Бач, Општина Новаци.....</p> <p>342. <b>Одлука</b> за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....</p> <p>343. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Новаци.....</p> <p>344. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....</p> <p>345. <b>Одлука</b> за давање согласност на Правилникот за дополнување на Правилникот за начинот на издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на сертификатот, образецот на сертификатот за безбедност и висината на трошоците во постапката за издавање на сертификатот за безбедност.....</p> <p>346. <b>Одлука</b> за давање на согласност на Годишната програма со финансиски план за 2018 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....</p> | <p>21/55</p> <p>21/56</p> <p>21/56</p> <p>21/57</p> <p>21/57</p> <p>21/57</p> <p>21/58</p> <p>21/58</p> <p>21/58</p> <p>21/59</p> <p>21/59</p> <p>21/60</p> <p>21/60</p> <p>21/60</p> <p>21/60</p> |
|---|--|---|--|

347. Одлука за давање на трајно користење движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	21/61	375. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	23/8
364. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за период 2018-2020 година и финансиската програма за 2018 година на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје.....	23/3	376. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	23/8
365. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2018 година на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ – п.о. – Скопје.....	23/3	377. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	23/9
366. Одлука за давање согласност на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2018 година.....	23/4	378. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	23/9
367. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	23/4	379. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	23/10
368. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	23/4	380. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	23/10
369. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	23/5	381. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	23/11
370. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	23/5	382. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	23/11
371. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	23/6	383. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	23/12
372. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	23/6	384. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје.....	23/13
373. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	23/7	385. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државниот завод за статистика.....	23/13
374. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	23/7	386. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државната изборна комисија.....	23/14
		387. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Царинската управа.....	23/14
		388. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Македонска академска истражувачка мрежа.....	23/14



- |   |       |  |       |
|---|-------|--|-------|
| 389. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Македонски железници Транспорт АД – Скопје.....   | 23/15 | 445. Одлука за давање согласност на Програмата за работа и Финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2018 година.....   | 27/21 |
| 390. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација.....                              | 23/15 | 446. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип за 2018 година.....   | 27/21 |
| 391. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за надворешни работи.....  | 23/16 | 447. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонија пат“ - Скопје.....  | 27/21 |
| 392. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....  | 23/16 | 448. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе.....   | 27/22 |
| 393. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....  | 23/17 | 449. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена ДЗ-спорт и рекреација КО Долно Коњари, Општина Петровец... | 27/23 |
| 394. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда – Управа за водење на матичните книги.....                         | 23/17 | 450. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2016 година на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје.....   | 27/23 |
| 395. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Фонд за здравствено осигурување на Македонија.....  | 23/18 | 451. Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје во период од 1.1.2016 година до 31.12.2016 година   | 27/23 |
| 396. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи.....   | 23/18 | 452. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средства остварени со работењето на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје во 2016 година.....   | 27/23 |
| 397. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Централниот регистар на Република Македонија.....   | 23/19 | 462. Одлука за потврдување на Финансискиот план за 2018 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.....  | 28/2  |
| 398. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Скопје 1-Скопје.....  | 23/19 | 463. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица.....  | 28/3  |
| 399. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Скопје 2-Скопје.....  | 23/19 | 464. Одлука за давање на одобрение за основање на Центар за социјална рехабилитација на лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанции и прекурзори.....  | 28/3  |
| 400. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....                                      | 23/20 | 465. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на затворската полиција за 2018 година.....   | 28/3  |
| 401. Одлука за донесување на Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2018 година.....  | 23/21 | 466. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.....   | 28/3  |
| 416. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината.....          | 25/2  |  |       |
| 443. Одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните..... | 27/10 |  |       |
| 444. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....  | 27/21 |  |       |

467. Одлука за формирање на Совет за управување со јавни финансии.....	28/4	509. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници транспорт АД - Скопје.....	31/4
468. Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост.....	28/5	510. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Нова Брезница, Општина Сопиште.....	31/4
469. Одлука за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на движна ствар на Општина Македонски Брод.....	28/5	511. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со придружни содржини со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Врбјани, Општина Кривогаштани.....	31/4
470. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за деца - Детска градинка „Алја“ - Тетово.....	28/6	512. Одлука за затворање на Почесниот конзулат на Република Македонија во Република Албанија, со седиште во Драч.....	31/5
493. Одлука за давање согласност за пренос на удел во Друштвото за производство, трговија и услуги АКВА КОКИНО ДООЕЛ с. Драгоманце, Старо Нагоричане.....	29/2	513. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „DYNAMIC FRONT III 18-1“, во Сојузна Република Германија.....	31/5
494. Одлука за определување на име на автопатот А1 од граничниот премин Табановце до граничниот премин Богородица (Коридор X).....	29/2	514. Одлука за продажба на движна ствар.....	31/5
495. Одлука за менување на називот на Аеродромот во Скопје.....	29/2	515. Одлука за давање согласност за склучување на договор за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија со земјоделско земјиште во приватна сопственост.....	31/6
499. Одлука за давање на согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИК Македонија ДООЕЛ с. Алинци, Прилеп - корисник на Технолошко индустриската развојна зона Прилеп.....	30/2	516. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница-Гостивар.....	31/6
503. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Томе Стефановски - Сеник“ - Скопје.....	31/2	517. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Кавадарци.....	31/7
504. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерството за труд и социјална политика.....	31/3	523. Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2018 година.....	32/2
505. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи.....	31/3	524. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Е2-комунална супраструктура (бензинска пумпна станица со придружни содржани) покрај регионален пат Р1105 (Давидово –Дојран-гр. со Грција) локација Топлец КО Нов Дојран-вон г.р. и КО Нов Дојран Општина Дојран.....	32/2
506. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи.....	31/3		
507. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерството за здравство.....	31/3		
508. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерството за здравство.....	31/4		

- |  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|
| 525. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината.....   | 32/3  | 601. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Акционерското друштво за приредување игри на среќа - Државна лотарија на Македонија - Скопје.....  | 35/22 |
| 526. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на заедницата на единиците на локалната самоуправа.....  | 32/4  | 602. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања.....   | 35/23 |
| 527. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-Скопје.....  | 32/4  | 603. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....   | 35/23 |
| 528. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – кварцити на локалитетот „Грамади“ кај с.Оморани, Општина Чашка.....   | 32/5  | 604. Одлука за давање согласност на Ценовникот за висината на цената на сурова вода за водоснабдување на населението на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип.....   | 35/24 |
| 541. Одлука за избор на управител на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“-ДООЕЛ Скопје..   | 33/3  | 605. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Јавната здравствена установа „Центар за јавно здравје“- Битола.....  | 35/24 |
| 542. Одлука за издавање на краткорочна позајмица на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје.....   | 33/3  | 606. Одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2018 година на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје придружна членка на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.....   | 35/25 |
| 595. Одлука за спојување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – цементен лапорец на локалитетот „Усје“ Сопиште и Кисела Вода, Општина Кисела Вода, со концесијата за експлоатација на минерална суровина – цементен лапорец на лежиштето „Усје“, Скопје на Цементарница УСЈЕ АД Скопје..... | 35/20 | 607. Одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2018 година на Факултетот за Исламски науки - Скопје.....   | 35/25 |
| 596. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено домување КО Сопиште-вон г.р., Општина Сопиште   | 35/20 | 608. Одлука за обезбедување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2018 година.....   | 35/25 |
| 597. Одлука за давање согласност на Ценовникот на ЈП „Стрежево” - Битола за висината на цената на сурова вода наменета за водоснабдување на населението.....   | 35/21 | 609. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на инфраструктурен објект - главен колектор и пречистителна станица за отпадни води КО Кичево-вон г.р., Општина Кичево.....   | 35/26 |
| 598. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2017 година на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје.....   | 35/21 | 610. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на главен колектор за отпадни води дел 2 – делница од премин преку Кочанска река до Псов Кочани, КО Кочани, КО Долни Подлог, КО Горни Подлог, КО Мојанци, Општина Кочани..... | 35/26 |
| 599. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2017 година.....   | 35/22 | 611. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Централен регистар на Република Македонија за 2018 година.....  | 35/30 |
| 600. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и давање на користење на недвижна ствар...  | 35/22 | 612. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“ – Пробиштип за 2018 година.....   | 35/30 |

- |   |      |   |       |
|---|------|---|-------|
| 618. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за информатичко општество и администрација.....   | 36/3 | 632. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... | 36/7  |
| 619. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда – Управа за извршување на санкциите.....  | 36/3 | 633. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на ЈП Македонијапат - Скопје.....   | 36/7  |
| 620. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....                              | 36/3 | 634. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Здравствен дом - Гостивар.....  | 36/7  |
| 621. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Ранковце.....  | 36/3 | 635. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонијапат - Скопје.....   | 36/8  |
| 622. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Штип.....  | 36/4 | 636. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Русе Бошковски“ – с.Ростуше - Ростуше.....         | 36/8  |
| 623. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за економија – Државен пазарен инспекторат.....  | 36/4 | 637. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на ЈЗУ Општа болница Кичево....  | 36/8  |
| 624. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Старо Нагоричане.....   | 36/4 | 638. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Гевгелија.....   | 36/9  |
| 625. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Основен суд Гевгелија.....  | 36/5 | 639. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот.....              | 36/9  |
| 626. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Основен суд Гевгелија.....  | 36/5 | 640. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи.....                                     | 36/9  |
| 627. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за финансии – Управа за финансиско разузнавање....                                      | 36/5 | 643. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Основен суд Гевгелија.....   | 37/99 |
| 628. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Чашка.....  | 36/6 | 644. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Дирекција за заштита и спасување.....                                      | 37/99 |
| 629. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Гази Баба.....   | 36/6 | 645. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за управување со одземен имот.....                               | 37/99 |
| 630. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за управување со одземен имот.....   | 36/6 | 646. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈП Македонија пат - Скопје.....   | 37/99 |
| 631. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државен инспекторат за шумарство и ловство. | 36/6 | 647. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за управување со одземен имот.....                                 | 37/99 |

- |  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| 648. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Босилово.....  | 37/100 | 662. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми - Скопје.....   | 37/103 |
| 649. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи.....                                    | 37/100 | 663. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми - Скопје.....   | 37/103 |
| 650. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈП Македонијапат – Скопје.....  | 37/100 | 664. <b>Одлука</b> за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за управување со одземен имот.....  | 37/103 |
| 651. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Шуто Оризари.....   | 37/100 | 673. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за менување на називот на Аеродромот во Скопје.....   | 38/5   |
| 652. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Шуто Оризари.....   | 37/100 | 674. <b>Одлука</b> за давање одобрение за основање на приватно средно училиште „Св. Лука“ - Скопје.....  | 38/5   |
| 653. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Куманово.....   | 37/101 | 675. <b>Одлука</b> за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје.....   | 38/6   |
| 654. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Казнено-поправна установа Затвор Скопје - Скопје.....                      | 37/101 | 676. <b>Одлука</b> за престанок на важење на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на техногени минерални сировини на локалитетот „Железара“, Општина Гази Баба.....   | 38/6   |
| 655. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Берово.....  | 37/101 | 723. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за МХЕЦ Тополка со реф.бр.316 и придружни објекти КО Дреново, Општина Чашка..... | 39/2   |
| 656. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Кратово.....   | 37/101 | 724. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на полигон за обука на возачи КО Г. Оризари, Општина Битола.....                                 | 39/2   |
| 657. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми - Скопје.....   | 37/102 | 725. <b>Одлука</b> за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....  | 39/3   |
| 658. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... | 37/102 | 726. <b>Одлука</b> за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална сировина – железно никлосна руда на локалитетот „Ржаново“, Општина Кавадарци.....   | 39/3   |
| 659. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за финансии – Управа за финансиска полиција.....               | 37/102 | 727. <b>Одлука</b> за продажба на недвижна ствар во Охрид.....   | 39/4   |
| 660. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи..  | 37/102 | 728. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на системот за идентификација и регистрација на животните и висината на надоместокот за дополнителни официјални контроли.....  | 39/4   |
| 661. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за економија.....  | 37/102 |  |        |

729. **Одлука** за одземање на одобрение за основање на Приватна установа за деца – Центар за ран детски развој „Призма“ во Куманово..... **39/6**
730. **Одлука** за престанување на важењето на Тарифникот за висината на надоместоците за поднесено барање за добивање согласност и за дадено стручно мислење..... **39/6**
731. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... **39/6**
732. **Одлука** за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... **39/6**
733. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за промена на трасата на инфраструктурен линиски објект водозафат со цевковод за мала хидроелектрична централа Одри со реф. бр.105 со изведена траса КО Одри - вон г.р. Општина Тераце..... **39/7**
734. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... **39/7**
736. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за образование и наука - Државен просветен инспекторат..... **40/3**
737. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на Цементарница УСЈЕ АД Скопје на локалитетот „Цепенка“ с.Варвара, Општина Студеничани и Општина Сопиште..... **40/3**
738. **Одлука** за давање право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Битола..... **40/3**
739. **Одлука** за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... **40/4**
740. **Одлука** за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина – варовник на локалитетот „Превалец 1“, Општина Велес од Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги УС-КОНСТРАКШАН експорт-импорт ДООЕЛ Куманово на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје..... **40/4**
741. **Одлука** за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина – варовник на локалитетот „Тодорови Бавчи“, Општина Велес од Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги УС-КОНСТРАКШАН експорт-импорт ДООЕЛ Куманово на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје..... **40/5**
742. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена ГЗ-сервиси КО Кучевиште-вон г.р., Општина Чучер Сандево..... **40/5**
743. **Одлука** за продажба на недвижна ствар во село Смојмирово, Општина Берово..... **40/5**
744. **Одлука** за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... **40/6**
745. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижна ствар на здружението Општинска организација на Сојузот на борците од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941-1945 и граѓаните продолжувачи во Општината Струга **40/7**
746. **Одлука** за утврдување на вишокот на неексплоатирани количини на минерална суровина - геотермална вода од експлоатационите бунари на локалитетот „Д. Подлог - Бања“, Општина Кочани и Општина Чешиново - Облешево..... **40/7**
747. **Одлука** за давање на согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште, на кое Република Македонија е сопственик на најмалку 70% од вкупната површина на градежната парцела, на другите сопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела..... **40/7**
748. **Одлука** за давање согласност на Годишниот извештај за работата на Фондот за иновации и технолошки развој за 2017 година..... **40/8**
749. **Одлука** за пренесување во сопственост недвижни ствари на Град Скопје..... **40/8**
750. **Одлука** за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „Крстец“ Општина Прилеп... **40/8**

751. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2017 година на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост.....	40/9	782. Одлука за продажба на недвижна ствар во с. Росоман.....	41/7
752. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кратово.....	40/9	783. Одлука за давање одобрение за основање на Приватна установа за деца - детска градинка „Мисс Поппинс Рецио Емилија“ во Скопје.....	41/7
753. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за поставување на 10(20)KV вод за приклучување на МХЕЦ Врановска река 312 со напојна точка КО Г Врановци и КО Лисиче, Општина Чашка.....	40/10	784. Одлука за затворање на Почесниот конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Наплес (Флориди).....	41/8
754. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за промена на трасата на инфраструктурен линиски објект водозафат со цевковод за мала хидроелектрична централа Одри со реф. бр.106 со изведена траса КО Одри-вон г.р. Општина Тетарце.....	40/10	785. Одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Општина Дебарца.....	41/8
755. Одлука за давање согласност на Среднорочната програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија за 2018-2020 година.....	40/10	813. Одлука за утврдување на Листата на стоки и технологии со двојна употреба(*).....	42/2
756. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	40/11	821. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми – „Македонски шуми“ – п.о. Скопје.....	44/15
757. Одлука за затворање на Почесниот конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Колумбус (Охајо).....	40/13	822. Одлука за давање согласност на Одлуката за кредитно задолжување на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ – п.о. – Скопје.....	44/17
758. Одлука за затворање на Почесниот конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Тусон.....	40/13	823. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижностите.....	44/17
759. Одлука за затворање на Почесниот конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Сан Диго...	40/13	824. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за с.Мојанци за изградба на објекти со намена А - домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Мојанци, Општина Кочани.....	44/20
760. Одлука за затворање на Почесниот конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Њу Порт Кост.....	40/13	825. Одлука за продажба на движни ствари.....	44/21
761. Одлука за затворање на Почесниот конзулат на Република Македонија во Индија, со седиште во Бангалор...	40/14	826. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.....	44/21
781. Одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – мермеризиран варовник на локалитетот „Свети Трипун“ с. Говрлево, Општина Сопиште на Цементарница „Усје“ АД Скопје.....	41/6	827. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за култура..	44/21
		828. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Куманово.....	44/22
		829. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2017 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија.....	44/22
		830. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов со бр. 42-8254/1 од 29.9.2014 година на Рекреативната зона „Акумулација Глобочица“.....	44/22

- |      |  |       |      |   |      |
|------|--|-------|------|---|------|
| 831. | <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на производен комплекс со намена Г2-лесна индустрија КО Сарај, Општина Сарај.....                     | 44/22 | 893. | <b>Одлука</b> за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини.....   | 46/2 |
| 832. | <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г3-сервиси КО Лескоец, Општина Охрид.....  | 44/23 | 894. | <b>Одлука</b> за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Азербејџан.....  | 46/2 |
| 833. | <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за економија - Државниот пазарен инспекторат.....   | 44/23 | 895. | <b>Одлука</b> за времено укинување на визите за краткорочен престој во Република Македонија за државјаните на Украина.....  | 46/2 |
| 834. | <b>Одлука</b> за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....   | 44/24 | 896. | <b>Одлука</b> за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Руската Федерација.....  | 46/3 |
| 835. | <b>Одлука</b> за основање на Национална установа „Ансамбл на албански народни ора и песни во Република Македонија“ – Скопје.....   | 44/24 | 897. | <b>Одлука</b> за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Казакхстан.....  | 46/3 |
| 836. | <b>Одлука</b> за отповикување на Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Италијанската Република, со седиште во Венеција.....  | 44/25 | 919. | <b>Одлука</b> за распишување Оглас за именување државен правобранител на Република Македонија.....  | 48/3 |
| 837. | <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – бакар и злато на Друштвото за производство, промет и услуги ЕУРО-МАКС РЕСОУРЦЕС ДОО Скопје на локалитетот „Иловица“, Општина Босилово и Општина Ново Село..... | 44/25 | 920. | <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б2-големи трговски единици (продажен салон) КО Дебреше, Општина Гостивар.....   | 48/3 |
| 838. | <b>Одлука</b> за формирање на Управен одбор на Проектот – Самовработување со кредитирање и проектот - Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места.....   | 44/25 | 921. | <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А1-домување во станбени куќи КО Три Чешми - вон г.р. Општина Штип.....   | 48/4 |
| 839. | <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од економската помош од странство на Република Македонија.....  | 44/26 | 922. | <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на заеднички железнички граничен премин со придружни содржини Табановце помеѓу Република Македонија и Република Србија КО Табановце, Општина Куманово..... | 48/4 |
| 840. | <b>Одлука</b> за укинување на царинската стапка за ткаенини од предиво со голема јачина, од најлон или од други полиамиди или од полиестри.....  | 44/26 | 923. | <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на заеднички железнички граничен премин со придружни содржини Табановце помеѓу Република Македонија и Република Србија КО Табановце, Општина Куманово..... | 48/4 |
| 841. | <b>Одлука</b> за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности хидросистем „Злетовица“ – Пробиштип.....   | 44/27 | 924. | <b>Одлука</b> за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО – БЕРЗА Скопје за 2018 година.....  | 48/5 |



- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p>925. <b>Одлука</b> за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ - Скопје.....</p> <p>926. <b>Одлука</b> за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „с.Климештани”, Општина Дебарца и Општина Струга.....</p> <p>927. <b>Одлука</b> за определување на непосреден купувач и вредност на објекти.....</p> <p>928. <b>Одлука</b> за определување на непосреден купувач и вредност на објекти.....</p> <p>929. <b>Одлука</b> за едностран раскин на договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов со бр. 42-8258/1 од 29.9.2014 година на Риболовниот ревир „Вардар 3“.....</p> <p>930. <b>Одлука</b> за доделување на средства на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ - Пробиштип.....</p> <p>931. <b>Одлука</b> за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Средното општинско училиште „Кочо Рацин“ - Свети Николе.....</p> <p>932. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за експлоатација за изградба на Експресен пат А3, делница Штип-Кочани, дел 1 од 0+000-км 14+300 на минерална суровина – песок и чакал на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Крупиште“, Општина Карбинци.....</p> <p>933. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А3, делница Штип – Кочани, дел 1 од км 0+000 – км 14+300 на минерална суровина – базалт на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Ежево брдо“, Општина Карбинци...</p> <p>934. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерство за труд и социјална политика.....</p> <p>935. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерство за труд и социјална политика.....</p> <p>936. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна установа меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.....</p> <p>937. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна установа меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.....</p> | <p>48/5</p> <p>48/5</p> <p>48/6</p> <p>48/7</p> <p>48/7</p> <p>48/7</p> <p>48/7</p> <p>48/8</p> <p>48/8</p> <p>48/8</p> <p>48/9</p> <p>48/9</p> <p>48/10</p> <p>48/10</p> <p>48/10</p> <p>48/11</p> | <p>938. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна установа завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје.....</p> <p>939. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна установа завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје.....</p> <p>940. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Ракогинци Општина Сопиште.....</p> <p>941. <b>Одлука</b> за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања.....</p> <p>942. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за производство, транспорт, промет и услуги Еуро-бетон ДООЕЛ извозувоз с.Град Делчево на локалитетот „Дуните“ с.Трабовиште, Општина Делчево.....</p> <p>943. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги Л&amp;Л ЦОМПАНИ ДОО Гостивар на локалитетот „с.Речане“, Општина Гостивар.....</p> <p>944. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – подземна вода на Друштвото за производство и трговија на друга флаширана вода од извори МЛ-Гари ДОО експорт-импорт Скопје на локалитетот „Звинчица“ с.Гари, Општина Дебар.....</p> <p>983. <b>Одлука</b> за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2018 година.....</p> <p>990. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1 – домување во станбени куќи КО Тетово-вон г.р., Општина Тетово.....</p> <p>991. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за МХЕЦ Тиквеш 1 КО Брушани, Општина Кавадарци.....</p> | <p>48/11</p> <p>48/11</p> <p>48/12</p> <p>48/12</p> <p>48/12</p> <p>48/13</p> <p>48/14</p> <p>52/2</p> <p>53/3</p> <p>53/3</p> |
|--|---|---|--|

- |   |      |  |      |
|---|------|--|------|
| 992. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија КО Тетово - вон - г.р., Општина Тетово.....   | 53/3 | 1001. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе.....   | 53/6 |
| 993. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г3 - сервиси КО Битола, Општина Битола.....  | 53/4 | 1002. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за одбрана.....  | 53/7 |
| 994. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на надпатник – пешачки мост над автопат Е-75 Скопје – Велес за поврзување на населено место Башино Село со селските гробишта КО Башино Село и КО Башино Село - вон г.р., Општина Велес..... | 53/4 | 1003. <b>Одлука</b> за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања.....   | 53/7 |
| 995. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за фекален колектор Ф-400 мм КО Радовиш - вон г.р., Општина Радовиш.....  | 53/4 | 1004. <b>Одлука</b> за давање во закуп на недвижна ствар.....  | 53/7 |
| 996. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена ДЗ - спорт и рекреација во КО Струга, Општина Струга.....   | 53/5 | 1005. <b>Одлука</b> за давање во закуп на недвижна ствар.....  | 53/8 |
| 997. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија КО Новачани Општина Велес.....   | 53/5 | 1006. <b>Одлука</b> за давање во закуп на недвижна ствар.....  | 53/8 |
| 998. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат од локален пат Велес-Превалец-Оризари до локалитет Баир КО Оризари - вон г.р. Општина Велес.....   | 53/5 | 1007. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Трговското друштво за производство проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Трубарево - Скопје на локалитетот „Подцуцул“, Општина Сопиште.....  | 53/9 |
| 999. <b>Одлука</b> за задолжување на Општина Пробиштип со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје.....  | 53/6 | 1008. <b>Одлука</b> за давање во закуп на недвижни ствари.....   | 53/9 |
| 1000. <b>Одлука</b> за продажба на недвижна ствар во Тетово.....  | 53/6 | 1017. <b>Одлука</b> за давање на согласност на Одлуката за висина на надоместок за извршени услуги од јавните овластувања на Занаемствена комора на Република Македонија.....  | 54/3 |
|   |      | 1018. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....  | 54/3 |
|   |      | 1019. <b>Одлука</b> за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Штип.....   | 54/3 |
|   |      | 1020. <b>Одлука</b> за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2018 година за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и Црвениот крст на Република Македонија..... | 54/4 |
|   |      | 1021. <b>Одлука</b> за давање на согласност за пренос на акции.....  | 54/4 |
|   |      | 1022. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена А4-временно домување КО Каратманово-вон г.р., Општина Лозово.....  | 54/5 |
|   |      | 1023. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Караниколос 80 КО Вешала, Општина Тетово.....   | 54/5 |

1024. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струга..... **54/6**
1025. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – мермер на Друштвото за производство, услуги и трговија ВОЛОСТОНЕ ДОО Скопје на локалитетот „Самарница“ Општина Прилеп и Општина Долнени.. **54/6**
1026. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – мермер на Друштвото за производство, услуги и трговија АЛМАРКО МИНЕРАЛИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Стари Присад - Стена“, Општина Прилеп..... **54/7**
1027. **Одлука** за давање во закуп на недвижни ствари..... **54/8**
1028. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на Трговското друштво за производство и трговија ИНГ-ЛУЛИ ДОО с.Ливада Струга на локалитетот „с.Делогожда“, Општина Струга..... **54/9**
1029. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – глина на Заштитно друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз Крива Паланка на локалитетот „Крива Круша“, Општина Ранковце..... **54/9**
1050. **Одлука** за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија..... **55/2**
1051. **Одлука** за утврдување на јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарна, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2018 година..... **55/2**
1052. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за испорачана количина на вода за водоснабдување на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје..... **55/4**
1053. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Македонија и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна наплата..... **55/4**
1057. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина - бакар, злато и сребро на локалитетот „Казандол“, Општина Валандово, Општина Богданци и Општина Дојран... **56/2**
1063. **Одлука** за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „RAMSTEIN AMBITION II 18“, во Сојузна Република Германија..... **57/2**
1064. **Одлука** за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Тајван..... **57/3**
1067. **Одлука** за одобрување на Планот за работа на Агенцијата за храна и ветеринарство за периодот 1.1.2018 - 31.12.2018 година..... **58/3**
1068. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија..... **58/3**
1069. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на АД Македонска информативна агенција – Скопје во државна сопственост..... **58/3**
1070. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено за изградба на објекти со основна класа на намена Г2–лесна и загадувачка индустрија (производство на градежни материјали, бетонски блокови, бетонски плочки за тротоари) КО Винаца, Општина Винаца..... **58/4**
1071. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица со услужен центар КО Горно Коњаре Општина Куманово..... **58/4**
1072. **Одлука** за престанување на важењето на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија..... **58/4**
1073. **Одлука** за изменување на Одлуката за формирање и начинот на работење на Национален совет за безбедност на храна и храна за животни..... **58/5**
1074. **Одлука** за продажба на движни ствари - меркантилна пченица и јачмен за сточна храна..... **58/5**

- |   |       |   |      |
|---|-------|---|------|
| 1075. <b>Одлука</b> за спојување на Јавните здравствени установи здравствен дом Кочани и Општата болница Кочани во Јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Кочани.....  | 58/6  | 1110. <b>Одлука</b> за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „JWA“, во Сојузна Република Германија.....  | 60/5 |
| 1076. <b>Одлука</b> за зголемување на основната главнина на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје, во државна сопственост, со влогови преку издавање на нови акции од шестта емисија по пат на приватна понуда..... | 58/7  | 1119. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ – Пробиштип.....   | 62/2 |
| 1077. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за давање одобрение за основање на приватно средно училиште „Woodrow Wilson“ с. Долно Седларци, Општина Брвеница.....   | 58/10 | 1120. <b>Одлука</b> за давање на времено користење на недвижни ствари на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје.....  | 62/2 |
| 1102. <b>Одлука</b> за формирање на Национално координативно тело за следење на состојбите со недискриминација и реализацијата на законите, подзаконските акти и стратешки документи во оваа област.....  | 60/2  | 1121. <b>Одлука</b> за прогласување на Манастирот Св. Андреја – Матка, Општина Сарај, за културно наследство од особено значење, поткатегија големо значење.....  | 62/3 |
| 1103. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.....  | 60/3  | 1122. <b>Одлука</b> за давање согласност на Правилникот за посебните барања за безбедност на додатоците на исхрана.....   | 62/5 |
| 1104. <b>Одлука</b> за пренесување право на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.....                   | 60/3  | 1123. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Босилово.....   | 62/6 |
| 1105. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените.....   | 60/4  | 1124. <b>Одлука</b> за давање на трајно користење на недвижни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....  | 62/6 |
| 1106. <b>Одлука</b> за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „EFES 18“, во Република Турција.....  | 60/4  | 1125. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Струмица.....  | 62/6 |
| 1107. <b>Одлука</b> за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „BALKAN RESPONSE 18“, во Република Србија.....  | 60/5  | 1126. <b>Одлука</b> за бесплатно отстапување на одземена стока на Министерството за труд и социјална политика.....  | 62/7 |
| 1108. <b>Одлука</b> за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „VIKING 18“, во Кралство Шведска, Република Србија и Република Ирска.....   | 60/5  | 1127. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија, Г3-сервиси, Г4-стоваришта КО Ракитец, Општина Конче..... | 62/8 |
| 1109. <b>Одлука</b> за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „MILEX 18“, во Кралство Шпанија.....  | 60/5  | 1128. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б5-хотелски комплекси КО Сопиште-вон г.р., Општина Сопиште.....                             | 62/8 |
|   |       | 1129. <b>Одлука</b> за престанок на важење на Одлуката за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар КО Брњарци, Општина Гази Баба.....  | 62/8 |
|   |       | 1130. <b>Одлука</b> за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината.....  | 62/9 |

1131. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Струмица.....	62/10	1202. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за надворешни работи.....	65/7
1133. Одлука за давање на согласност за пренос на уделот од содружникот УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ, URBAN PLAN CONSTRUCTION UPC ДООЕЛ Тетово на Берат Шахсивари од село Слатино во Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово.....	63/2	1203. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Македонска академска истражувачка мрежа.....	65/7
1134. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б1 - образование и наука КО Блаце Кале, Општина Чучер Сандево.....	63/2	1204. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација.....	65/7
1135. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Долни Подлог за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Долни Подлог, Општина Кочани.....	63/2	1205. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	65/8
1195. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за култура.....	65/2	1206. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за правда - Управа за водење на матичните книги.....	65/8
1196. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	65/6	1207. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....	65/8
1197. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Централниот регистар на Република Македонија.....	65/6	1208. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	65/8
1198. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Царинската управа.....	65/6	1209. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Скопје 1 - Скопје.....	65/9
1199. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државната изборна комисија.....	65/6	1210. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Скопје 2 - Скопје.....	65/9
1200. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државниот завод за статистика.....	65/6	1226. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – фелдспат на Друштвото за производство, трговија и услуги ОГРАЖДЕН-МИКРОМИКС ДООЕЛ увоз-извоз Струмица на локалитетот „Хамзали 2“, Општина Босилово.....	66/5
1201. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Фонд за здравствено осигурување на Македонија.....	65/7	1227. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за државни патишта за 2018 година.....	66/6
		1228. Одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати.....	66/6
		1229. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Државен архив на Република Македонија.....	66/6

3109. Исправка.....	170/4	1303. Одлука за започнување на постапка за доделување на три лиценци за вршење здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување- бубрези.....	68/4
1230. Одлука за избор на управител на Трговско друштво НАФТОВОД ДОО-ЕЛ Скопје.....	66/7	1304. Одлука за започнување на постапка за доделување на три лиценци за вршење здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување - бели дробови.....	68/5
1281. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „COMBINED RESOLVE-X“, во Сојузна Република Германија.....	67/2	1305. Одлука за започнување на постапка за доделување на три лиценци за вршење здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување- срце.....	68/6
1282. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Уставен суд на Република Македонија.....	67/2	1306. Одлука за започнување на постапка за доделување на три лиценци за вршење здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување- панкреас....	68/8
1837. Исправка.....	97/106	1307. Одлука за започнување на постапка за доделување на три лиценци за вршење здравствена дејност земање и пресадување на клетки од човечкото тело заради лекување- крвотворни матични клетки.....	68/9
1283. Одлука за испраќање на републичките сили за заштита и спасување за учество во вежбовна активност при хемиски инцидент со прекуграничен ефект „Суб-регионална-Балкан теренска вежба“ во Тирана, Република Албанија.....	67/3	1310. Одлука за продажба на движни ствари.....	69/2
1284. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат од постоечки локален пат кон месност поранешен Рудник Дамјан до концесиски простор Рудник Боров Дол КО Дамјан, Општина Радовиш.....	67/3	1311. Одлука за продажба на движни ствари.....	69/3
1296. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2017 година.....	68/2	1312. Одлука за продажба на движни ствари.....	69/5
1297. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар.....	68/2	1313. Одлука за продажба на движни ствари.....	69/5
1298. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „EAGLE-VI“, во Република Косово.....	68/2	1314. Одлука за давање во закуп на недвижни ствари.....	69/5
1299. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „ADRIATIC STRIKE 2018“, во Република Словенија.....	68/3	1315. Одлука за започнување на постапка за доделување на три лиценци за вршење здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување - црн дроб....	69/6
1300. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „BGR-MKD SOF JCET 18“, во Република Бугарија.....	68/3	1316. Одлука за започнување на постапка за доделување на две лиценци за вршење здравствена дејност земање и пресадување на ткива од човечкото тело заради лекување - очни ткива....	69/7
1301. Одлука за давање на согласност на Спогодба за раскин на Договор за закуп на недвижност.....	68/3	1317. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за правда -Управата за извршување на санкциите.....	69/8
1302. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.....	68/3	1318. Одлука за формирање на Национално координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Обединетите Нации за правата на лицата со попреченост во Република Македонија.....	69/9
		1326. Одлука за избор на член на надзорниот одбор на Друштво фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ – Велес.....	70/2

- |   |       |  |       |
|---|-------|--|-------|
| 1349. Одлука за избор на директор на Фондот за иновации и технолошки развој.....  | 72/2  | 1370. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје..   | 73/10 |
| 1357. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти.....  | 73/3  | 1371. Одлука за престанување на важење на Одлуката за продажба на движни ствари – меркантилна пченица и јачмен за сточна храна.....  | 73/11 |
| 1358. Одлука за потврдување на Годишната пресметка за 2017 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....   | 73/3  | 1382. Одлука за давање согласност на Правилникот за посебните барања за безбедност и барањата за составот и начинот на означувањето на збогатената храна, односно на храната на која и се додадени витамини и минерали, дополнителни задолжителни информации поврзани со особеностите на збогатената храна, како и количеството, формата и видот на витамини и минерали кои можат да се додаваат на храната..... | 74/2  |
| 1359. Одлука за давање согласност на Правилникот за општите и посебните барања за безбедност на храната во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната и храната за животни од растително и од животинско потекло..... | 73/3  | 1385. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствари на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија - Скопје .....  | 75/2  |
| 1360. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија.....  | 73/3  | 1393. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Велес .....   | 76/3  |
| 1361. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Вевчани.....   | 73/5  | 1394. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба на ЈП „Стрежево“ - Битола за 2016 година..  | 76/3  |
| 1362. Одлука за утврдување на дополнителна помош за исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани.....  | 73/5  | 1395. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ - Скопје .....   | 76/3  |
| 1363. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Демир Хисар.....  | 73/6  | 1396. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Дебар.....  | 76/3  |
| 1364. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А1-домување во станбени куќи КО Г. Соње, Општина Сопиште....        | 73/8  | 1397. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-лесна и загадувачка индустрија, сервиси и стоваришта КО Дебреше, Општина Гостивар.....   | 76/4  |
| 1365. Одлука за давање согласност на Правилникот за инструментот за поддршка - Кофинансирани грантови за мали и средни претпријатија со тенденција на брз пораст („Газели“)..   | 73/8  | 1406. Одлука за продажба на деловен простор во сопственост на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост.....  | 78/3  |
| 1366. Одлука за давање согласност на Правилникот за инструментот за поддршка - Кофинансирани грантови за микро претпријатија.....   | 73/9  | 1407. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО Ракитец, Општина Конче.....  | 78/4  |
| 1367. Одлука за давање согласност на Правилникот за инструментот за поддршка - Кофинансирани грантови за подобрување на иновативноста.  | 73/9  |  |       |
| 1368. Одлука за давање согласност на Правилникот за инструментот за поддршка - Кофинансирани грантови за стручно усовршување и пракса за нововработени млади лица.....  | 73/9  |  |       |
| 1369. Одлука за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над три хектари по пат на електронско јавно надавање.....   | 73/10 |  |       |

- |  |       |   |       |
|--|-------|---|-------|
| 1408. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство, градежништво, трговија, транспорт и услуги БА ЦОН-СТРУЦТИОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот „Краста“, Општина Сарај.....  | 78/4  | 1419. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Струмица 1“.....                    | 78/13 |
| 1409. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Струмица.....   | 78/5  | 1420. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Струмица 2“.....                    | 78/13 |
| 1410. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Зелениково за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Страхојадица и КО Градовци, Општина Зелениково..... | 78/8  | 1421. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Козјак“.....           | 78/14 |
| 1411. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања.....  | 78/8  | 1422. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Глобочица“.....        | 78/15 |
| 1412. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....  | 78/8  | 1423. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Младост“.....          | 78/16 |
| 1413. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство.....   | 78/9  | 1424. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Мавровица“.....        | 78/17 |
| 1414. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Вардар 2 - Тетовски“.....  | 78/9  | 1425. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Палурци“.....          | 78/17 |
| 1415. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Вардар 5 - Неготински“.....  | 78/9  | 1426. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Калиманци“.....        | 78/18 |
| 1416. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Вардар 6 – Демир Каписки“.....   | 78/10 | 1427. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Ратеве“.....           | 78/19 |
| 1417. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Црна Река 4 - Мариовски“.....  | 78/11 | 1428. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулации Конче 1 и Конче 3“..... | 78/20 |
| 1418. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Брегалница - Делчевски“.....   | 78/12 | 1429. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Мантово“.....          | 78/21 |
|  |       | 1430. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Турија“.....           | 78/21 |



- |   |       |  |      |
|---|-------|--|------|
| 1431. <b>Одлука</b> за започнување на постапка за доделување на концесија за рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Стрежево“.....  | 78/22 | 1513. <b>Одлука</b> за продажба на движна ствар.....   | 84/3 |
| 1432. <b>Одлука</b> за започнување на постапка за доделување на концесија за рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Крушевска“.....   | 78/23 | 1514. <b>Одлука</b> за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје.....  | 84/3 |
| 1433. <b>Одлука</b> за давање согласност на Програмата за изменување на Годишната инвестициона програма на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип за 2018 година.....  | 78/24 | 1515. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....  | 84/3 |
| 1434. <b>Одлука</b> за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....        | 78/24 | 1516. <b>Одлука</b> за давање во закуп на недвижни ствари.....   | 84/4 |
| 1435. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетски институт за позитронско – емисиона томографија на Република Македонија.....                | 78/24 | 1517. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за неврологија – Скопје.....   | 84/4 |
| 1436. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – глина на Друштвото за градежништво и инженеринг ТОТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица на локалитетот „с. Дукатино“, Општина Василево..... | 78/29 | 1518. <b>Одлука</b> за потврдување на Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2017 година.....  | 84/5 |
| 1437. <b>Одлука</b> за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....        | 78/29 | 1519. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица КО Метежево, Општина Крива Паланка.....  | 84/5 |
| 1438. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Винаца.....  | 78/29 | 1520. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична централа со намена Е2-комунална супраструктура за производство на електрична енергија КО Врбјани Општина Кривогаштани..... | 84/5 |
| 1439. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево.....   | 78/31 | 1521. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување КО Сопиште вон град, Општина Сопиште.....  | 84/6 |
| 1440. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово.....  | 78/33 | 1522. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта (магацин со изложбен салон) КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.....                                   | 84/6 |
| 1441. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, транспорт и услуги АЦПВ ДОО увоз-извоз с.Беловиште, Гостивар.....     | 78/35 | 1523. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за градежништво, трговија, услуги и производство ПРИМА ГРАДБА ДОО Штип на локалитетот „Долно поле“ с.Прибачево, Општина Кочани  | 84/6 |
| 1454. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....  | 80/2  |  |      |

1524. **Одлука** за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во академската 2018/2019 година..... **84/7**
1525. **Одлука** за бројот на студенти за запишување во прва година – прв циклус на студии на јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2018/2019 година..... **84/8**
1526. **Одлука** за утврдување на бројот на квоти по студиски програми за студенти, чие родителско право го врши само еден родител, кои ќе плаќаат половина од износот на уписнина во рамки на државните квоти, односно во рамките на квотите со кофинансирање на студиите, во учебната 2018/2019 година..... **84/29**
1527. **Одлука** за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип во академската 2018/2019 година..... **84/29**
1528. **Одлука** за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија во прва година – прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2018/2019 година..... **84/29**
1529. **Одлука** за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2019 година..... **84/30**
1530. **Одлука** за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Казакстан, со седиште во Алмати..... **84/32**
1531. **Одлука** за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Едрене..... **84/33**
1532. **Одлука** за изменување на Одлуката за формирање на Надзорен одбор за супервизија на имплементацијата на системот за итни повици Е-112 во Република Македонија..... **84/33**
1553. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци ..... **85/7**
1554. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултетот за земјоделски науки и храна“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје..... **85/9**
1555. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Медицинскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје ..... **85/10**
1556. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите ..... **85/11**
1557. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Винаца ..... **85/13**
1558. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија..... **85/15**
1559. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Валандово ..... **85/16**
1560. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението библиотека АЛ-БИ с. Бабино – Демир Хисар ..... **85/17**
1561. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Берово ..... **85/18**
1562. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа-Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово..... **85/20**
1563. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес ..... **85/22**
1564. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип..... **85/23**

- |   |       |  |       |
|---|-------|--|-------|
| 1565. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Фармацевтскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.....                          | 85/24 | 1592. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани.....  | 86/19 |
| 1566. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултетот за физичко образование, спорт и здравје“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје... | 85/25 | 1593. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура „Кочо Рацин“ - Кичево .....                  | 86/20 |
| 1567. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола.....                  | 85/26 | 1594. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево .....  | 86/22 |
| 1581. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје.....                  | 86/4  | 1595. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа-Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид.....                       | 86/23 |
| 1582. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип .....  | 86/6  | 1596. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институт за национална историја - Скопје .....               | 86/25 |
| 1583. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Природно математичкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје .....                 | 86/7  | 1597. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје ..... | 86/27 |
| 1584. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор на Владата на Република Македонија .....         | 86/8  | 1598. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Крушево .....  | 86/30 |
| 1585. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Стоматолошкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.....                          | 86/9  | 1599. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Македонски Брод .....  | 86/32 |
| 1586. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Македонија .....  | 86/10 | 1600. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово .....   | 86/34 |
| 1587. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Педагошкиот факултет „Св.Климент Охридски“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје.....         | 86/11 | 1601. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Хидробиолошки завод - Охрид .....                            | 86/36 |
| 1588. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство .....   | 86/12 | 1602. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје .....  | 86/39 |
| 1589. Одлука престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.....   | 86/13 | 1603. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура „АСНОМ“ - Гостивар .....                       | 86/41 |
| 1590. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци.....  | 86/15 | 1604. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Филозофскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје .....          | 86/42 |
| 1591. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура – Крива Паланка .....   | 86/17 | 1605. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институт за духовно културно наследство на Албанците .....   | 86/43 |
|   |       | 1606. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институт за македонска литература во Скопје..                | 86/45 |
|   |       | 1607. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп .....   | 86/48 |

1608. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пехчево ..... **86/50**
1609. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Неготино ..... **86/52**
1610. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Радовиш..... **86/53**
1611. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пробиштип..... **86/55**
1612. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ресен ..... **86/57**
1613. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе..... **86/59**
1614. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика..... **86/61**
1615. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица..... **86/62**
1616. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство..... **86/64**
1617. **Одлука** за престанок на користење на недвижни ствари на Основното јавно обвинителство Крива Паланка.. **86/65**
1618. **Одлука** за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината..... **86/65**
1619. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на спортски центар со намена ДЗ-спорт и рекреација КО Пехчево, Општина Пехчево. **86/65**
1620. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за поставување на фотоволтаични панели со намена Е2-комунална супраструктура за производство на електрична енергија КО Слечко, Општина Демир Хисар..... **86/66**
1621. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација со намена хотелски комплекс Б5 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево..... **86/66**
1622. **Одлука** за Седумнаесетта емисија на обврзници за денационализација ..... **86/66**
1623. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен..... **86/66**
1624. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена ГЗ- сервиси КО Стајковци вон гр., Општина Гази Баба ..... **86/69**
1625. **Одлука** за задолжување на Општина Конче со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје..... **86/69**
1626. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фотоволтаична централа витач 2 со намена Е1-инфраструктура и Е2-комунална супраструктура за производство на електрична енергија КО Бошава, Општина Кавадарци ..... **86/69**
1627. **Одлука** за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица ..... **86/70**
1628. **Одлука** за спојување на јавните здравствени установи Здравствен дом Дебар и Општата болница Дебар во Јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност-Дебар **86/70**
1629. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии - Управата за финансиска полиција ..... **86/71**
1630. **Одлука** за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „SABER STRIKE 18“, во Република Полска..... **86/71**
1631. **Одлука** за укинување на увозната давачка - царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчищено од месо и живинско сало, неистопени или поинаку издвоени, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени..... **86/71**
1639. **Одлука** за отповикување на член на Надзорниот одбор на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје..... **87/5**
1640. **Одлука** за давање согласност за давање под долготраен закуп градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство на електрична енергија Актуел енерџи груп ДОО Скопје..... **87/5**

1641. **Одлука** за одземање на одобрение за основање на Приватна установа за деца – Центар за ран детски развој „Волшебно сонце“ - Битола..... **87/5**
1642. **Одлука** за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... **87/6**
1643. **Одлука** за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... **87/6**
1644. **Одлука** за престанок на важење на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на Б-2 големи трговски единици КО Кавадарци 2, Општина Кавадарци..... **87/7**
1645. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б3-големи угостителски единици и ДЗ-спорт и рекреација КО Доброште-вон г.р. Општина Теарце... **87/7**
1646. **Одлука** за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „CWIX 2018“, во Република Полска..... **87/7**
1727. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија..... **88/2**
1728. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија..... **88/5**
1729. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија..... **88/8**
1730. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија..... **88/10**
1731. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија..... **88/13**
1732. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија..... **88/16**
1733. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија..... **88/18**
1734. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Демир Хисар..... **88/19**
1735. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот во Тетово..... **88/20**
1736. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Неготино..... **88/22**
1737. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Македонски Брод..... **88/24**
1738. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга..... **88/26**
1739. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес..... **88/28**
1740. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп..... **88/30**
1741. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пробиштип..... **88/32**
1747. **Одлука** за определување на заштитни зони за заштита на водите за водозафатниот објект извор „Вруток“, мерки за заштита, услови, начин на воспоставување на заштитните зони и картографски приказ..... **89/2**
1765. **Одлука** за пренесување во сопственост недвижни ствари на Општина Крива Паланка..... **93/3**
1766. **Одлука** за одобрување на Годишната сметка за работењето на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, за период од 1.1.2016 до 31.12.2016 година..... **93/3**
1767. **Одлука** за одобрување на Финансискиот извештај за работењето на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, за период од 1.1.2016 до 31.12.2016 година..... **93/3**
1768. **Одлука** за одобрување на Извештајот за работењето на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, за период од 1.1.2016 до 31.12.2016 година..... **93/3**
1769. **Одлука** за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина – варовник на локалитетот „Извор“, Општина Кичево од Друштвото за геолошки и хидрогеолошки истражувања, изведба на експлоатациони бунари, геолошки консалтинг ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ Битола ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ЛОИС-ГЕМ-СТОНЕ увоз-извоз ДООЕЛ с. Стрелци, Кичево..... **93/4**

1770. **Одлука** за престанување на важење на Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Велес..... **93/4**
1771. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за животна средина и просторно планирање - Управа за животна средина..... **93/4**
1772. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија (фарма за кокошки) КО Корошишта Цепин, Општина Струга..... **93/5**
1773. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси КО Глуво Бразда Општина Чучер Сандево..... **93/5**
1774. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенцијата за храна и ветеринарство..... **93/5**
1775. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на водоснабдителен систем за подобрување на водоснабдувањето на населба Ѓорче Петров КО Ѓорче Петров 3-Дексион, Општина Ѓорче Петров..... **93/6**
1776. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б1-мали комерцијални и деловни намени КО Сорменин, Општина Гевгелија..... **93/6**
1777. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Базна станица за мобилна телефонија СТП 6094 КО Радање Општина Карбинци **93/6**
1778. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензиска пумпна станица со пратечки објекти КО Блаце Кале, Општина Чучер Сандево..... **93/7**
1779. **Одлука** за дополнување на одлуката за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип во академската 2018/2019 година.... **93/7**
1780. **Одлука** за дополнување на Одлуката за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во академската 2018/2019 година..... **93/7**
1792. **Одлука** за давање на согласност на Годишен извештај за работењето на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2017 година..... **94/3**
1793. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на произведен погон со магацин КО Мислешево-вон.г.р., Општина Струга..... **94/3**
1794. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија.. **94/3**
1795. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Чешиново-Облешево..... **94/3**
1796. **Одлука** за дополнување на Одлуката за определување на видови на стока кои се предмет на постапување на царинските органи на определени гранични премини..... **94/4**
1797. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија..... **94/4**
1805. **Одлука** за одобрување на работењето на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје во врска со донесување на одлуката за давање согласност за засновање на заложно право на имотот дефиниран со Договорот за долгорочен кредит бр.1207-35548/3 од 7.5.2018 година..... **95/4**

1809. **Одлука** за одобрување на Годишниот финансиски план за 2018 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје..... **97/97**
1810. **Одлука** за одобрување на програмата за давање на услуги на воздухопловната навигација за 2018 на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје..... **97/97**
1811. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... **97/97**
1812. **Одлука** за пренесување на правото на сопственост на недвижна ствар на Општина Велес..... **97/98**
1813. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на јавна берзанска аукција..... **97/98**
1814. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за продажба на уделите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на јавна берзанска аукција..... **97/98**
1815. **Одлука** за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... **97/99**
1816. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Сојуз на борците од Народноослободителната и Антифашистичка војна на Македонија 1941-1945 и граѓаните продолжувачи на Град Скопје..... **97/99**
1817. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Здружението за афирмација на ликовното творештво, организација на ликовниот живот и збогатување на ликовната култура, Друштво на ликовните уметници на Македонија, Скопје..... **97/99**
1818. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Штип..... **97/100**
1819. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за начинот на вклучување и работа на стручните лица во работата на Фондот за иновации и технолошки развој..... **97/100**
1820. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот за висина на надоместок за направена евалуација и дадено стручно мислење на стручни лица..... **97/100**
1821. **Одлука** за давање во закуп на недвижни ствари..... **97/100**
1822. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за инструментот за поддршка – кофинансирани грантови за технолошка екстензија..... **97/101**
1823. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за инструментот за поддршка - кофинансирани грантови за воспоставување, работење и инвестиции на деловно-технолошки акцелератори..... **97/101**
1824. **Одлука** за отповикување и избор на член на Надзорниот одбор на Друштво фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ – Велес..... **97/101**
1839. **Одлука** за изменување на Одлуката за утврдување на Националната номенклатура на индустриски производи, 2008..... **98/2**
1847. **Одлука** за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Видовиште-Припечани“, Општина Зрновци и Општина Чешиново-Облешево на Друштвото за производство, промет и услуги Механизација ДОО увоз-извоз с.Зрновци, Зрновци..... **99/26**
1848. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Куманово..... **99/27**
1849. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници „Транспорт“ АД – Скопје..... **99/27**
1850. **Одлука** за спојување на јавните здравствени установи Здравствен дом Гевгелија и Општата болница Гевгелија во Јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Гевгелија..... **99/28**
1851. **Одлука** за одобрување на средства од Буџетот на Министерството за образование и наука за 2018 година..... **99/31**
1852. **Одлука** за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2018 година..... **99/31**
1853. **Одлука** за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2018 година на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје придружна членка на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје..... **99/31**

1854. <b>Одлука</b> за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2018 година на Факултетот за Исламски науки – Скопје.....	99/31	1873. <b>Одлука</b> за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	100/11
1861. <b>Одлука</b> за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања.....	100/3	1874. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	100/12
1862. <b>Одлука</b> за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања.....	100/4	1875. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Куманово.....	100/12
1863. <b>Одлука</b> за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулационски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко - проектни документации за 2018 година.....	100/4	1876. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Неготино.....	100/12
1864. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Полицискиот спортски планинарски клуб „7-ми Мај“ - Битола.....	100/5	1877. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Гостивар.....	100/13
1865. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението на ловци „Сокол“ - Битола.....	100/6	1878. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Прилеп.....	100/13
1866. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението за одржлив развој на с.Маловишта и потпелистерските села ЕКЕ Битола.....	100/7	1879. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Битола.....	100/13
1867. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ – Скопје.....	100/8	1880. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Велес.....	100/14
1868. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола.....	100/9	1881. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Валандово.....	100/14
1869. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	100/10	1882. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Гевгелија.....	100/14
1870. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено - поправната установа Затвор - Битола.....	100/10	1883. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Тетово.....	100/15
1871. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението за поттикнување на одржлив развој во село Будимирци „Трновчица Будимирци“ Битола.....	100/10	1884. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Кочани.....	100/15
1872. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Планинарското горскоспасително друштво Ава кота - 1050 Новаци.....	100/11	1885. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Штип.....	100/15
		1886. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за информатично општество и администрација.....	100/16
		1887. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за култура.....	100/17
		1888. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Радовиш.....	100/18
		1889. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на главен доводен цевковод од ХМС Равен-Речица КО Здуње и КО Дебреше Општина Гостивар, КО Зубовце, КО Врпчиште, КО Галате, КО Добри Дол, КО Неготино Полошко и КО Сенокос Општина Врпчиште, КО Пирок-вон г.р., КО Боговиње-вон г.р., КО Камењане-вон г.р. и КО Долно Палчиште Општина Боговиње, КО Голема Речица-вон г.р. Општина Тетово.....	100/19



1890. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на магацин со анекс и придружен објект-портирница КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево..... **100/21**
1891. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерство за економија - државен пазарен инспекторат..... **100/21**
1896. **Одлука** за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини..... **101/2**
1897. **Одлука** за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство и трговија ФАРМА МЕДИКА КАНАБИС ДОО Валандово..... **101/3**
1898. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје..... **101/4**
1904. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Геолошкиот завод на Република Македонија..... **102/3**
1905. **Одлука** за доделување концесија за експлоатација на минерална суровина – глина на Друштвото за градежништво и инженеринг Тотал инженеринг ДООЕЛ Струмица на локалитетот „Раковец“, Општина Чашка..... **102/3**
1906. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Рибарци, Општина Росоман..... **102/4**
1907. **Одлука** за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2018 година..... **102/4**
1908. **Одлука** за доделување средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2018 година..... **102/9**
1909. **Одлука** за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосреден спогодба..... **102/12**
1910. **Одлука** за престанок на важење на одлуката за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за локалитет база Оризари за изградба на стопански комплекс (г-производство, дистрибуција и сервис), КО Оризари, Општина Кочани. **102/12**
1911. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Горни Подлог за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервис, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Горни Подлог, Општина Кочани..... **102/13**
1912. **Одлука** за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија..... **102/13**
1930. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државниот завод за ревизија..... **103/3**
1931. **Одлука** за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... **103/4**
1932. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... **103/4**
1933. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје... **103/5**
1934. **Одлука** за доделување средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2018 година..... **103/5**
1935. **Одлука** за изменување на Одлуката за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2018 година за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и Црвениот крст на Република Македонија..... **103/8**
1947. **Одлука** за распишување Оглас за именување на државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје..... **104/2**
1953. **Одлука** за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... **106/2**
1954. **Одлука** за изменување на Одлуката за определување на дејностите од пошироко значење и интерес за кои што ќе може да се издвојуваат финансиски средства за поттикнување на меѓуопштинската соработка..... **106/2**

1955. **Одлука** за прогласување на Споменичката целина „Археолошки локалитет Хераклеа Линкестис“ во Битола за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење..... **106/9**
1956. **Одлука** за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината..... **106/11**
1957. **Одлука** за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината..... **106/11**
1958. **Одлука** за давање согласност на статутарната одлука за изменување и дополнување на статутот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... **106/12**
1959. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4 - времено сместување КО Бајрамовци, Општина Центар Жупа.. **106/12**
1960. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за финансии – Царинска управа..... **106/12**
1961. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Новаци..... **106/13**
1971. **Одлука** за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште во ТИРЗ Тетово помеѓу Друштвото за инвестиции НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово и ГЛАС ФЛЕКС ДООЕЛ Скопје..... **107/4**
1972. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... **107/4**
1973. **Одлука** за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад..... **107/5**
1974. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Шум“..... **107/5**
1975. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Брегалница-Винички“..... **107/6**
1976. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Брегалница-Штипски“..... **107/6**
1977. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 1 - Гостиварски“..... **107/7**
1978. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 3 – Скопски“..... **107/7**
1979. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 4 - Велешки“..... **107/8**
1980. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 7 - Гевгелиски“..... **107/8**
1981. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна Река 2 - Прилепски“..... **107/9**
1982. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна Река 3 - Битолски“..... **107/9**
1983. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црн Дрим 1“..... **107/9**
1984. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Пчиња 2 - Скопски“..... **107/10**
1985. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Крива Река 2–Кратовско-Кумановски..... **107/10**
1986. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Липково“..... **107/11**
1987. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Пчиња 1 - Кумановски “..... **107/11**

1988. **Одлука** за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Треска 1 - Кичевски“..... 107/11
1989. **Одлука** за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Охридски“..... 107/12
1990. **Одлука** за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црн Дрим 2“..... 107/12
1991. **Одлука** за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна река 1 - Демирхисарски“..... 107/12
1992. **Одлука** за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Злетовска река“..... 107/12
1993. **Одлука** за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Матка“..... 107/12
1994. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... 107/13
1995. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје..... 107/13
1996. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Неготино..... 107/13
1997. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Кавадарци..... 107/13
1998. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерство за економија-Државен пазарен инспекторат.... 107/14
1999. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Основен суд Скопје 1 – Скопје..... 107/14
2000. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Струмица..... 107/14
2001. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Куманово..... 107/14
2002. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Демир Хисар..... 107/15
2003. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Русе Бошковски“ с.Ростуше-Ростуше 107/15
2004. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Агенција за управување со одземен имот..... 107/15
2005. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Арачиново..... 107/15
2006. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерство за правда – Управа за извршување на санкциите.. 107/16
2007. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Кратово..... 107/16
2008. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Битола..... 107/16
2009. **Одлука** за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на Урбанистички планови, регулациони планови на Генерални урбанистички планови, урбанистичко - планска документација и урбанистичко - проектни документации за 2018 година..... 107/16
2010. **Одлука** за пренесување право на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје..... 107/17
2011. **Одлука** за формирање на Национално координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020..... 107/17

2012. <b>Одлука</b> за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината.....	107/18	2047. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Здравствен дом - Охрид.....	108/7
2013. <b>Одлука</b> за формирање на дигитален форум за информатичко комуникациски технологии.....	107/19	2048. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Секретаријатот за европски прашања.....	108/7
2014. <b>Одлука</b> за давање во закуп на недвижна ствар.....	107/20	2049. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.....	108/8
2023. <b>Одлука</b> за избор на член на Надзорниот одбор на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДОО-ЕЛ Скопје.....	107/22	2050. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи – Управа за безбедност и контраразузнавање.....	108/8
2035. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерството за внатрешни работи.....	108/5	2051. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Кавадарци.....	108/8
2036. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Липково.....	108/5	2052. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми - Скопје.....	108/8
2037. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Крушево.....	108/5	2053. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје.....	108/8
2038. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Делчево.....	108/5	2054. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје.....	108/9
2039. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи – Управа за безбедност и контраразузнавање.....	108/5	2055. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје.....	108/9
2040. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.....	108/6	2056. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за финансии - Царинска управа.....	108/9
2041. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за иселеништво.....	108/6	2057. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Македонски Брод.....	108/9
2042. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.....	108/6	2058. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката Скопје.....	108/10
2043. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Прилеп.....	108/6	2059. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Неготино.....	108/10
2044. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Радовиш.....	108/7	2060. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.....	108/10
2045. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Свети Николе.....	108/7		
2046. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Чаир.....	108/7		

2061. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Вевчани ..... **108/10**
2062. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Град Скопје..... **108/10**
2063. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи . **108/11**
2064. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Чучер Сандево ..... **108/11**
2065. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Дебар ..... **108/11**
2066. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Дирекција за заштита и спасување..... **108/11**
2067. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје ..... **108/11**
2068. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на НУ Музеј на Македонија - Скопје..... **108/12**
2069. **Одлука** за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија ..... **108/12**
2070. **Одлука** за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи – Управа за безбедност и контраразузнавање..... **108/12**
2071. **Одлука** за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Државен универзитет Тетово ..... **108/12**
2072. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Струмица ..... **108/13**
2073. **Одлука** за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија ..... **108/13**
2122. **Одлука** за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина - глина на локалитетот „с.Раборци“, Општина Струмица..... **109/6**
2157. **Одлука** за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија..... **110/2**
2162. **Одлука** за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини..... **111/2**
2163. **Одлука** за давање согласност на Годишната сметка за 2017 Година на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, Скопје..... **111/2**
2164. **Одлука** за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, Скопје во 2017 година..... **111/3**
2165. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени со работењето на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, Скопје за 2017 година..... **111/3**
2166. **Одлука** за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... **111/3**
2167. **Одлука** за продажба на движна ствар..... **111/3**
2168. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбаниситичка планска документација за изградба на објект со основна класа на намена Б3-големи угостителски единици КО Боговињевон г.р., Општина Боговиње..... **111/4**
2169. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар КО Брњарци, Општина Гази Баба..... **111/4**
2170. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2–лесна и незагадувачка индустрија КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево..... **111/4**
2171. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Неготино, Општина Неготино..... **111/5**

2172. **Одлука** за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија за кои се применуваат повластени тарифи..... 111/5
2173. **Одлука** за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2018 година за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите..... 111/5
2174. **Одлука** за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „Anatolian Phoenix 2018“, во Република Турција..... 111/6
2175. **Одлука** за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија, заради учество во вежбовна активност „JCET-18“..... 111/7
2178. **Одлука** за давање согласност на инвестиционите програми на Македонски железници Транспорт АД – Скопје за период од 2018 година до 2020 година..... 112/2
2179. **Одлука** за давање согласност на Финансиската програма на Македонски железници Транспорт АД – Скопје за 2018 година..... 112/2
2180. **Одлука** за висина на надоместоците за активности на заштита и благосостојба на животните како и начин на нивна наплата..... 112/2
2216. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда – Управа за извршување на санкциите ..... 114/3
2217. **Одлука** за давање согласност на Ценовникот за висината на цената на сурова вода наменета за водоснабдување на населението од Регионалниот водоснабдителен систем Студенчица кон корисниците на Јавното претпријатие „Студенчица“ Кичево... 114/3
2218. **Одлука** за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „5 TORRI 2018“, во Република Италија..... 114/3
2219. **Одлука** за продажба на недвижни ствари во Тетово..... 114/4
2220. **Одлука** за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2018 година..... 114/4
2221. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги АС ГРАНУЛАТ ДОО експорт импорт Струга на локалитетот „Градиште“ с.Могорче, Општина Дебар..... 114/4
2222. **Одлука** за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања..... 114/5
2223. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ на река Стровија со реф.бр. 250 и пропратни објекти КО Стровија, Општина Долнени ..... 114/5
2224. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица СТП 6092 за мобилна телефонија КО Смојмирово, Општина Берово..... 114/5
2225. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на канализациона мрежа во населба Карпош КО Куманово, Општина Куманово..... 114/6
2226. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица со станица за технички преглед КО Костинци, Општина Долнени..... 114/6
2227. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за поставување на 10 (20) KB вод за приклучување на МХЕ Тополка со реф. бр.317 КО Дреново и КО Лисиче, Општина Чашка..... 114/7
2228. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со основна класа на намена Е2 комунална супраструктура (кула - посматрачница и технички објекти за детекција и превенција на шумски пожари) КО Саса, Општина Македонска Каменица..... 114/7
2229. **Одлука** за утврдување на мерки за заштита и интервентно сместување на семејства поради пожар на семејниот дом..... 114/7

2230. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс со основна класа на намена БЗ-големи трговски единици КО Љубодраг, Општина Куманово..... **114/8**
2231. **Одлука** за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија, заради учество во вежбовна активност „ЛЕТЕН КАМПУС 2018“..... **114/8**
2232. **Одлука** за одобрување средства од Буџетот на Владата на Република Македонија (раздел 04001)..... **114/9**
2233. **Одлука** за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината..... **114/9**
2238. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ресен..... **115/2**
2239. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе..... **115/4**
2240. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица..... **115/6**
2310. **Одлука** за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2017 година..... **121/4**
2311. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие Македонијапат“ – Скопје..... **121/4**
2312. **Одлука** за задолжување на Општина Струмица со долгорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје..... **121/5**
2313. **Одлука** за задолжување на Општина Струмица со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје..... **121/5**
2314. **Одлука** за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... **121/5**
2315. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за управување на инструментите за поддршка на Фондот за иновации и технолошки развој..... **121/6**
2316. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за инструментот за поддршка – кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации..... **121/6**
2317. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за инструментот за поддршка - кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап и спин-оф..... **121/6**
2318. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Берово“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Берово“..... **121/6**
2319. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Делчево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Делчево“..... **121/6**
2320. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Гевгелија“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Гевгелија“..... **121/7**
2321. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Кичево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Кичево“..... **121/7**
2322. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“..... **121/7**
2323. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Виница“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Виница“..... **121/7**
2324. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Струга“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струга“..... **121/8**
2325. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Струмица“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струмица“..... **121/8**
2326. **Одлука** за давање согласност на Тарифник за надоместоци за извршени услуги на корисник на Технолошка индустриска развојна зона..... **121/8**
2327. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Штип“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Штип“..... **121/9**
2328. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Прилеп“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Прилеп“..... **121/9**
2329. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Радовиш“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Радовиш“..... **121/9**

2330. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“ ..... **121/9**
2331. **Одлука** за изменување на Одлуката за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување на вршителите на авто-такси превоз на патници ..... **121/10**
2332. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија ..... **121/10**
2333. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на државна урбанистичка планска документација за изградба на објекти со основна класа на намена Г1-тешка индустрија, за експлоатација на минерална суровина бакар на локалитет Боров Дол, КО Брест Општина Штип, КО Дамјан Општина Радовиш, КО Долна Враштица и КО Горна Враштица Општина Конче ..... **121/11**
2346. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за труд и социјална политика ..... **122/2**
2389. **Одлука** за отповикување и избор на член на Надзорниот одбор на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје ..... **124/3**
2460. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница – Гостивар ..... **127/3**
2461. **Одлука** за формирање Национална комисија за следење на имплементацијата на Стратегијата на Република Македонија за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот ..... **127/3**
2462. **Одлука** за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2018 година ..... **127/4**
2463. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници транспорт АД - Скопје ..... **127/4**
2464. **Одлука** за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад ..... **127/4**
2465. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција АД“– Скопје, во државна сопственост ..... **127/5**
2466. **Одлука** за задолжување на Општина Пробиштип со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје ..... **127/5**
2467. **Одлука** за задолжување на Општина Делчево со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје ..... **127/5**
2468. **Одлука** за давање во закуп на недвижна ствар ..... **127/6**
2469. **Одлука** за престанок на важење на Одлуката за давање во закуп на недвижна ствар ..... **127/6**
2470. **Одлука** за давање во закуп на недвижна ствар ..... **127/6**
2471. **Одлука** за давање на согласност на јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно надавање ..... **127/6**
2472. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа МХЕ Шеличе 91 КО Вешала и КО Бродец Општина Тетово ..... **127/7**
2473. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Идризово, Општина Гази Баба ..... **127/7**
2565. **Исправка** ..... **132/2**
2474. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во Градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ ПЕНА 84 КО Бозовцевон г.р., Општина Тетово ..... **127/8**
2475. **Одлука** за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „THRACIAN SUMMER 18“, во Република Бугарија ..... **127/8**
2476. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности ..... **127/8**



2517. **Одлука** за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... **130/3**
2518. **Одлука** за продажба на недвижни ствари во Охрид..... **130/3**
2519. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија издадени од СТЕЛ-ЕР АД, Штип..... **130/3**
2520. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми – Македонски шуми – Скопје..... **130/4**
2521. **Одлука** за одобрување на работењето и водењето на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2017 година..... **130/4**
2522. **Одлука** за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2017 година..... **130/4**
2523. **Одлука** за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2017 година..... **130/5**
2524. **Одлука** за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2017 година..... **130/5**
2525. **Одлука** за одобрување на ревидираната Годишна сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост–Скопје, за период 1.1.2017 година до 31.12.2017 година..... **130/5**
2526. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница Струмица..... **130/5**
2527. **Одлука** за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип за 2017 година..... **130/6**
2528. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Општина Росоман..... **130/6**
2529. **Одлука** за пренесување во сопственост недвижни ствари на Град Скопје..... **130/6**
2530. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје..... **130/7**
2531. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – оникс и травертин на локалитетот „Поле“ с.Бешиште, Општина Прилеп..... **130/7**
2532. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на локалитетот „Белутраци“, с.Крива Круша, Општина Чашка..... **130/7**
2533. **Одлука** за продажба на недвижни ствари во Прилеп..... **130/8**
2534. **Одлука** за поништување на постапката за доделување на концесии за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални суровини по Јавен повик за доделување на концесии за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални суровини 2/2018..... **130/8**
2535. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на локалитетот „с.Извор“, Општина Чашка..... **130/8**
2536. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода и гас јагленороден двооксид CO<sub>2</sub> на локалитетот „Попојци“, во близина на с. Долно Оризари, Општина Битола..... **130/9**
2537. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Идризово“, Општина Гази Баба..... **130/9**
2538. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварцит на локалитетот „Бадар Летевци“, Општина Петровец..... **130/9**
2539. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – глина на локалитетот „Виничко Поле“, Општина Ваница..... **130/9**
2540. **Одлука** за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна 2018/2019 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија..... **130/10**

2541. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	130/10	2593. Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата .....	133/9
2542. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	130/10	2594. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – глина на локалитетот „Ергела“, Општина Новаци .....	133/9
2543. Одлука за давање на согласност на јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари.....	130/11	2595. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица .....	133/9
2558. Одлука за утврдување на Листата на стоки и технологии со двојна употреба (*).....	131/2	2596. Одлука за давање согласност за пренос на удел во Друштвото за трговија, производство и услуги Минерал-груп ДОО Струмица.....	133/10
2577. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	133/4	2597. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за организирање рекреативен риболов со бр. 41-6496/1 од 22.08.2012 година на рекреативната зона „Охридско Езеро“.....	133/10
2578. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово.....	133/4	2598. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за вршење стопански риболов со бр. 41-6502/1 од 22.8.2012 година на риболовното подрачје „Охридско Езеро“.....	133/10
2579. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово.....	133/4	2608. Одлука за продажба на движни ствари.....	134/3
2580. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола.....	133/5	2609. Одлука за продажба на движни ствари.....	134/3
2581. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп.....	133/5	2610. Одлука за продажба на движни ствари.....	134/3
2582. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица.....	133/5	2611. Одлука за продажба на движни ствари.....	134/4
2583. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Штип.....	133/6	2612. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања.....	134/4
2584. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес.....	133/6	2613. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Треска 1 – Кичевски“.....	134/4
2585. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци.....	133/6	2614. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Црна Река 1 – Демирхисарски“.....	134/5
2586. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија .....	133/7	2615. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Злетовска Река“ .....	134/5
2587. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кичево .....	133/7	2616. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Црн Дрим 2“ .....	134/6
2588. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Охрид.....	133/7		
2589. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани .....	133/8		
2590. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар .....	133/8		
2591. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања .....	133/8		
2592. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања .....	133/9		

- |   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| 2617. <b>Одлука</b> за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Охридски Слив“.....  | 134/7  | 2634. <b>Одлука</b> за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – глина на локалитетот „Врбица“, с. Стари Истевник, Општина Делчево..... | 135/2  |
| 2618. <b>Одлука</b> за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Матка“ .....  | 134/8  | 2635. <b>Одлука</b> за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 7 „Кишино“ во ловен реон Свети Николе.....                                  | 135/3  |
| 2619. <b>Одлука</b> за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Охридско Езеро“ .....   | 134/8  | 2636. <b>Одлука</b> за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 8 „Џумајлија“ во ловен реон Свети Николе.....                               | 135/3  |
| 2620. <b>Одлука</b> за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Дојранско Езеро“ .....  | 134/9  | 2637. <b>Одлука</b> за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 5 „Тажево“ во ловен реон Македонски Брод.....                               | 135/3  |
| 2621. <b>Одлука</b> за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовното подрачје „Охридско Езеро“ .....   | 134/10 | 2638. <b>Одлука</b> за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.7,„Кишино“ во ловен реон Свети Николе.....   | 135/4  |
| 2622. <b>Одлука</b> за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовното подрачје „Дојранско Езеро“ .....  | 134/10 | 2639. <b>Одлука</b> за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр. 8 „Џумајлија“ во ловен реон Свети Николе...   | 135/4  |
| 2623. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги Ф&М 2017 ДОО Експорт-Импорт с.Врапчиште, Гостивар.....   | 134/11 | 2640. <b>Одлука</b> за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр. 5 „Тажево“ во ловен реон Македонски Брод.....   | 135/4  |
| 2624. <b>Одлука</b> за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулационски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко - планска документација и урбанистичко - проектни документации за 2018 година..... | 134/11 | 2641. <b>Одлука</b> за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.....                               | 135/5  |
| 2625. <b>Одлука</b> за давање на согласност на јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари.....  | 134/11 | 2642. <b>Одлука</b> за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Ревизорското тело за ревизија на Инструментот за претпристапна помош.....               | 135/6  |
| 2626. <b>Одлука</b> за задолжување на Општина Пехчево со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје .....  | 134/12 | 2643. <b>Одлука</b> за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за храна и ветеринарство.....  | 135/7  |
| 2627. <b>Одлука</b> за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради изведување на вежбовна активност.....  | 134/12 | 2644. <b>Одлука</b> за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Дирекцијата за заштита на личните податоци.....   | 135/15 |
|   |        | 2645. <b>Одлука</b> за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за стандардизација на Република Македонија.....                              | 135/16 |
|   |        | 2646. <b>Одлука</b> за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање.....                            | 135/17 |
|   |        | 2647. <b>Одлука</b> за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда.....   | 135/18 |
|   |        | 2648. <b>Одлука</b> за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација.....                          | 135/19 |
|   |        | 2649. <b>Одлука</b> за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања.....   | 135/20 |

2650. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Управата за јавни приходи..... **135/21**
2659. **Одлука** за изменување на Одлуката за утврдување на Националната номенклатура на индустриски производи, 2008..... **136/2**
2686. **Одлука** за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања ..... **139/3**
2687. **Одлука** за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања ..... **139/3**
2688. **Одлука** за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања ..... **139/4**
2689. **Одлука** за одобрување на консолидирана ревидирана Годишна сметка и консолидирани ревидирани финансиски извештаи на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост–Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар-Скопје за период од 1.1.2017 година до 31.12.2017 година..... **139/4**
2690. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија ..... **139/4**
2691. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија ..... **139/4**
2692. **Одлука** за одобрување на ревидираниот Годишен извештај за работењето на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост во 2017 година..... **139/5**
2693. **Одлука** за одобрување на ревидираната Годишна сметка за 2017 година на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост ..... **139/5**
2694. **Одлука** за одобрување на ревидираниот Финансиски извештај за 2017 година на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост ..... **139/5**
2695. **Одлука** за распределба на добивката од деловната 2017 година на Акционерско друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост ..... **139/5**
2696. **Одлука** за давање согласност на Годишната сметка на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ – Скопје за 2017 година..... **139/6**
2697. **Одлука** за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ – Скопје за 2017 година ..... **139/6**
2698. **Одлука** за давање на согласност за пренос на уделот од содружникот ДППТ „Далвина“ ДООЕЛ с.Хамзали Босилово на содружниците ТДПТУ „Белима РКСС“ ДОО Охрид, ДУПТУ „Јас и братми 2010“ ДООЕЛ с.Лескоец, Охрид, ДПТ „Асп-Пак“ заштитно друштво ДООЕЛ Охрид, ДПТУ “Пе-вреќи” ДОО Охрид и на заштитно друштво за собирање и примарна преработка на отпадоци „Отпад“ Доел Охрид, во концесионерот ДПЕЕ „Водават 6“ ДОО Охрид **139/6**
2699. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ реф.бр.309, бр. 11-796/1 од 30.1.2018 година ..... **139/6**
2700. **Одлука** за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „JACKAL CAVE“, во Република Унгарија..... **139/7**
2701. **Одлука** за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „SABER JUNCTION“, во Сојузна Република Германија..... **139/7**
2702. **Одлука** за престанок на важење на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината ..... **139/7**
2703. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница Штип ..... **139/8**
2704. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Чешиново за изградба на објекти со намена А - домување, Б - комерцијални и деловни намени, В - јавни институции, Г - производство, дистрибуција и сервиси, Д - зеленило и рекреација, Е - инфраструктура КО Чешиново, Општина Чешиново - Облешево ..... **139/8**
2705. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2 - лесна и загадувачка индустрија (стопански објект за производство на земјоделски производи) КО Градошорци-вон г.р., Општина Василево ..... **139/8**

2706. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1- домување во станбени куќи КО Морани, Општина Студеничани ..... **139/9**
2707. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4 - времено сместување КО Лешница и КО Здуње, Општина Гостивар..... **139/9**
2708. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со основна класа на намена Г2 - лесна и загадувачка индустрија, Г3 - сервис и Г4 - стоваришта КО Враништа-вон гр.р, Општина Струга ..... **139/9**
2709. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за утврдување на вишокот на средства од акумулираната добивка на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц. о. Скопје и уплата во Буџетот на Република Македонија ..... **139/10**
2710. **Одлука** за давање согласност на Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за начинот на вршење на работите на Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата..... **139/10**
2711. **Одлука** за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Струга и за висината на закупнината ..... **139/10**
2712. **Одлука** за давање на согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги БАУМЕР ДООЕЛ Скопје – корисник на Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1..... **139/11**
2713. **Одлука** за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање ..... **139/12**
2739. **Одлука** за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – глина на локалитетот „Прогун“, Општина Неготино..... **142/2**
2740. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... **142/3**
2741. **Одлука** за изменување на Одлуката за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во академската 2018/2019 година..... **142/3**
2742. **Одлука** за изменување на Одлуката за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип во академската 2018/2019 година..... **142/3**
2743. **Одлука** за изменување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година - прв циклус на студии на јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2018/2019 година..... **142/4**
2765. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... **144/10**
2775. **Одлука** за давање на согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сопственик на најмалку 70 % од вкупната површина на градежната парцела на другите сопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела..... **145/4**
2776. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижна ствар на Основно јавно обвинителство Штип..... **145/5**

2777. **Одлука** за давање согласност на Ценовник за огревно и техничко дрво и производи од шума и други користења во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје..... **145/5**
2778. **Одлука** за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за трговија и услуги ФАРМАРОЛЛИ ДООЕЛ Скопје..... **145/5**
2779. **Одлука** за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... **145/5**
2787. **Одлука** за изменување и дополнување на Статутот на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост..... **146/6**
2788. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Затвор - Скопје..... **146/7**
2789. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на Општина Штип..... **146/7**
2790. **Одлука** за престанок и давање за времено користење на движна ствар на Јавното обвинителство на Република Македонија..... **146/8**
2791. **Одлука** за давање на трајно користење недвижни ствари на Здружението Планинарски клуб „Зелен брег“ - Кавадарци..... **146/8**
2792. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Пирок-вон г.р., Општина Боговиње..... **146/9**
2793. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи... **146/9**
2794. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност..... **146/10**
2795. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје во државна сопственост..... **146/11**
2796. **Одлука** за формирање на Координативно тело одговорно за координирање на спроведувањето на Стратегијата за формализација на неформалната економија 2018-2022 година..... **146/11**
2797. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за образование и наука..... **146/12**
2823. **Одлука** за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство на лековити растенија, трговија, промети услуги Т.Х.Ц КУАЛИТИ ГРУОП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.... **151/2**
2830. **Одлука** за продажба на движни ствари..... **152/4**
2831. **Одлука** за утврдување на работи од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија..... **152/5**
2832. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за одбрана..... **152/5**
2833. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници „Транспорт“ АД-Скопје ..... **152/5**
2834. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење недвижна ствар на Акционерско друштво „Македонска информативна агенција“ ..... **152/6**
2835. **Одлука** за започнување на постапка за избор на универзален снабдувач.... **152/6**
2842. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба на ЈП „Стрежево“ - Битола за 2017 година **153/3**
2843. **Одлука** за давање согласност на Годиншната сметка на ЈП „Стрежево“ – Битола за 2017 година ..... **153/3**
2844. **Одлука** за давање согласност на Годиншниот извештај за работењето на ЈП „Стрежево“ - Битола за 2017 година..... **153/4**
2845. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката- Скопје..... **153/4**
2848. **Одлука** за доделување средства за академски универзитетски студии од втор циклус „Гabriела Коневска Трајковска“ од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ во странство за административни државни службеници, за академската 2018/2019 година ..... **154/2**

2867. **Одлука** за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради изведување на вежбовна активност..... 156/2
2870. **Одлука** за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... 157/8
2871. **Одлука** за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања..... 157/8
2872. **Одлука** за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... 157/8
2873. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта..... 157/9
2874. **Одлука** за давање согласност на Годишната сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 2017 година..... 157/9
2875. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени со работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2017 година..... 157/9
2876. **Одлука** за продажба на недвижни ствари во Кичево..... 157/10
2877. **Одлука** за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... 157/10
2878. **Одлука** за продажба на движни ствари..... 157/11
2879. **Одлука** за давање на согласност на јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари..... 157/12
2880. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје..... 157/12
2881. **Одлука** за изменување на Одлуката за формирање на Совет за развој на пазарот на капитал..... 157/13
2882. **Одлука** за давање на согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад..... 157/13
2883. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија КО Оровник, Општина Дебрца..... 157/14
2884. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО Беровци, Општина Прилеп..... 157/14
2885. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со основна класа на намена Г3-сервиси, КО Брвеница-вон г.р., Општина Брвеница..... 157/15
2890. **Одлука** за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања..... 158/9
2891. **Одлука** за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за детални геолошки истражувања..... 158/9
2892. **Одлука** за изменување на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок на Друштвото за градежништво, услуги и трговија на големо и мало ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с. Батинци Студеничани на локалитетот „с.Варвара“, Општина Сопиште..... 158/10
2893. **Одлука** за давање согласност на Ценовникот за висината на цената на сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЛПВ „Лисиче“ Велес кон ЈКП „Дервен“ Велес за период од 2018-2020 година..... 158/10
2894. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Здружението Нуркачки центар „АМ-ФОРА“ - Охрид..... 158/10
2895. **Одлука** за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилицы и врат - максилофацијална хирургија - Скопје за промена на називот на установата..... 158/11
2896. **Одлука** за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – кварцен песок на локалитетот „Петрова Слатина“, с.Младо Нагоричане, Општина Старо Нагоричане..... 158/11

2897. **Одлука** за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Микриман“ КО Суво Грло, Општина Штип ..... **158/11**
2898. **Одлука** за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – собирен кварц на локалитетот „с. Садоица“, Општина Чашка ..... **158/12**
2899. **Одлука** за спојување на Јавните здравствени установи здравствен дом Кавадарци и Општата болница Кавадарци во Јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност-Кавадарци ..... **158/12**
2900. **Одлука** за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга..... **158/13**
2901. **Одлука** за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Република Македонија за 2018 година за Сојузот на борците од Народноослободителната и Антифашистичката војна на Македонија ..... **158/14**
2902. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Затвор Струмица ..... **158/14**
2903. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ..... **158/15**
2904. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ..... **158/15**
2905. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено -поправната установа Казнено-поправен дом Штип..... **158/15**
2906. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено -поправната установа Затвор Прилеп ..... **158/16**
2907. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ..... **158/16**
2908. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом од отворен вид Струга ..... **158/17**
2909. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка..... **158/17**
2910. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено -поправната установа Казнено-поправен дом Штип ..... **158/17**
2911. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Затвор Гевгелија..... **158/18**
2912. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Затвор Прилеп ..... **158/18**
2913. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Затвор Битола..... **158/19**
2914. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2-комунална супраструктура (бензинска пумпна станица) КО Желино вон-г.р., Општина Желино ... **158/19**
2915. **Одлука** за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „с. Младо Нагоричане“, Општина Старо Нагоричане ..... **158/19**
2916. **Одлука** за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сеник“ - Скопје ..... **158/20**
2917. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Тркање, Општина Кочани ..... **158/20**
2949. **Одлука** за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество на обука „Игла“ во Република Словенија..... **160/6**
2982. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... **163/19**
2983. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за посебните барања за безбедност на природна минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода..... **163/19**
2984. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за начинот на издавање на одобрение, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за полнење и ставање во промет на природна минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода..... **163/19**



2985. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за условите кои треба да ги исполни Националната референтна лабораторија..... **163/19**
2986. **Одлука** за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП „Македонијапат“ – Скопје за период 1.1.-31.12.2017 година..... **163/20**
2987. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за распределба на средствата остварени од работењето на ЈП „Македонијапат“ – Скопје за 2017 година **163/20**
2988. **Одлука** за давање согласност на Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2017 година..... **163/20**
2989. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија.. **163/20**
2990. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот за изменување на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..... **163/21**
2991. **Одлука** за давање согласност на Финансискиот план за изменување и дополнување на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Македонија за 2018 година..... **163/21**
2992. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти..... **163/21**
2993. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната.. **163/21**
2994. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... **163/21**
2995. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда - Управа за извршување на санкциите..... **163/22**
2996. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи.. **163/22**
2997. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Куманово..... **163/22**
2998. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.. **163/22**
2999. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Казнено поправна установа – Затвор Тетово..... **163/23**
3000. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи..... **163/23**
3001. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија **163/23**
3002. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за одбрана..... **163/23**
3003. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈУ Специјален завод Демир Капија..... **163/24**
3004. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи.. **163/24**
3009. **Одлука** за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Општина Градско..... **164/11**
3010. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење... **164/11**
3012. **Одлука** за изменување на Одлуката за основање на Национална установа „Ансамбл на албански народни ора и песни во Република Македонија“ – Скопје..... **165/3**
3013. **Одлука** за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Кавадарци..... **165/3**
3014. **Одлука** за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „REGEX 18“, во Република Србија..... **165/3**
3015. **Одлука** за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „KFOR 25“, во Сојузна Република Германија..... **165/3**
3016. **Одлука** за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „SEVEN STARS 18“, во Република Грција..... **165/4**

- |   |       |  |        |
|---|-------|--|--------|
| 3017. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „COMBINED RESOLVE XI“, во Сојузна Република Германија.....                                 | 165/4 | 3030. Одлука за доделување стипендии на странски државјани од интерес за Република Македонија.....   | 165/10 |
| 3018. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „CAMBRION PATROL 2018“, во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска.....   | 165/4 | 3031. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Институт за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје.....   | 165/11 |
| 3019. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „EADRCC-Srbija 2018“, во Република Србија.....   | 165/5 | 3032. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Општа болница – Гостивар.....   | 165/14 |
| 3020. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Кавадарци.....  | 165/5 | 3040. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за катастар на недвижности.....   | 166/2  |
| 3021. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги КАНАБИС-ПРО ДОО увоз-извоз Струмица..... | 165/6 | 3041. Одлука за давање согласност за основање на автокамп во Општина Петровец.....   | 166/2  |
| 3022. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза - Лешок.....                         | 165/6 | 3058. Одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на АД за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост Скопје за 2016 година, со Извештај од независниот ревизор.....                                    | 168/20 |
| 3023. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Институт за белодробни заболувања кај децата - Козле.....                                       | 165/6 | 3059. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште врз кое има бесправно изграден објект - оранџерија со непосредна спогодба.....   | 168/20 |
| 3024. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Општа болница – Велес.....   | 165/7 | 3060. Одлука за давање на согласност за раскинување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште бр.09-185/1 од 22.1.2016 година и бр.09-185/3 од 2.6.2016 година склучен со Друштвото за производство, трговија и услуги ФПЦ ТЕХНОПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Илинден, како закупопримач..... | 168/21 |
| 3025. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза Јасеново.....                         | 165/7 | 3061. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница Битола.....  | 168/21 |
| 3026. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Скопје.....   | 165/7 | 3062. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“...  | 168/21 |
| 3027. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово.....   | 165/8 | 3063. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“...  | 168/22 |
| 3028. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница Тетово.....   | 165/8 | 3064. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“...  | 168/22 |
| 3029. Одлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2018/2019 година.                            | 165/9 |  |        |

3065. **Одлука** за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“... **168/22**
3066. **Одлука** за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“... **168/23**
3067. **Одлука** за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“... **168/23**
3068. **Одлука** за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“... **168/23**
3069. **Одлука** за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“... **168/23**
3070. **Одлука** за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“... **168/24**
3071. **Одлука** за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“... **168/24**
3072. **Одлука** за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“... **168/24**
3073. **Одлука** за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“... **168/25**
3074. **Одлука** за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“... **168/25**
3075. **Одлука** за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“... **168/25**
3076. **Одлука** за пренесување во сопственост недвижна ствар на Општина Свети Николе..... **168/25**
3077. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности..... **168/26**
3078. **Одлука** за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... **168/26**
3079. **Одлука** за изменување на Одлуката за категоризација на државните пастишта..... **168/26**
3080. **Одлука** за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на техногена минерална суровина (троска) на локалитетот „Баш Колиби“, Општина Велес од Друштвото за собирање и примарна преработка на отпадоци извоз – увоз ЕКОЦЕНТАР 97 ДООЕЛ Скопје на Друштвото за инженеринг, проектирање, монтажа и услуги КЕПС МОНТ ГРОУП ДОО Скопје..... **168/27**
3081. **Одлука** за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко – индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината..... **168/27**
3082. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена ДЗ-спорт и рекреација (полетувалиште за параглајдери и придружни содржини) КО Крушево-вон г.р., Општина Крушево..... **168/28**
3087. **Одлука** за одобрување на Годишната сметка и Финансискиот извештај за работењето на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2016 година, со Извештај од Независниот ревизор..... **169/3**
3088. **Одлука** за одобрување на Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2016 година..... **169/3**
3089. **Одлука** за работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2016 година..... **169/3**
3090. **Одлука** за работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2016 година..... **169/4**

- |  |              |  |                |
|--|--------------|--|----------------|
| 3091. <b>Одлука</b> за работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2016 година.....              | <b>169/4</b> | 3101. <b>Одлука</b> за работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2016 година..... | <b>169/7</b>   |
| 3092. <b>Одлука</b> за работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2016 година.....              | <b>169/4</b> | 3102. <b>Одлука</b> за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Кичево.....  | <b>169/7</b>   |
| 3093. <b>Одлука</b> за работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2016 година.....              | <b>169/4</b> | 3106. <b>Одлука</b> за давање на трајно користење на недвижна ствар на Основниот суд Скопје I - Скопје .....   | <b>170/2</b>   |
| 3094. <b>Одлука</b> за работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2016 година.....               | <b>169/5</b> | 3113. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.....  | <b>171/4</b>   |
| 3095. <b>Одлука</b> за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2016 година..... | <b>169/5</b> | 3114. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Народната банка на Република Македонија.....  | <b>171/19</b>  |
| 3096. <b>Одлука</b> за работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2016 година.....               | <b>169/5</b> | 3115. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за катастар на недвижности .....   | <b>171/34</b>  |
| 3097. <b>Одлука</b> за работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2016 година.....               | <b>169/6</b> | 3116. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Централниот регистар на Република Македонија.....   | <b>171/49</b>  |
| 3098. <b>Одлука</b> за работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2016 година.....               | <b>169/6</b> | 3117. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....   | <b>171/65</b>  |
| 3099. <b>Одлука</b> за работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2016 година.....               | <b>169/6</b> | 3118. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за разузнавање.....  | <b>171/80</b>  |
| 3100. <b>Одлука</b> за работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2016 година.....               | <b>169/7</b> | 3119. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за управување со одземен имот .....  | <b>171/95</b>  |
|  |              | 3120. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за пошти.....  | <b>171/110</b> |
|  |              | 3121. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за администрација.....   | <b>171/125</b> |
|  |              | 3122. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за стоковни резерви ....   | <b>171/140</b> |
|  |              | 3123. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за остварување на правата на заедниците .....  | <b>171/155</b> |
|  |              | 3124. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за млади и спорт.....  | <b>171/165</b> |
|  |              | 3125. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....  | <b>171/173</b> |

3126. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за електронски комуникации ..... **171/183**
3127. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ..... **171/193**
3128. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија ..... **171/202**
3129. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување ..... **171/211**
3130. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството..... **171/220**
3131. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за цивилно воздухопловство ..... **171/229**
3132. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија ..... **171/238**
3133. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ..... **171/247**
3134. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за енергетика на Република Македонија ..... **171/256**
3135. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за супервизија на осигурување ..... **171/269**
3136. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија ..... **171/282**
3137. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор..... **171/295**
3138. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ..... **171/308**
3139. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за филм на Република Македонија ..... **171/321**
3140. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи ..... **171/334**
3141. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за планирање на просторот ..... **171/347**
3142. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка ..... **171/360**
3143. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Комисијата за заштита од дискриминација ..... **171/373**
3144. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државната комисија за жалби по јавни набавки ..... **171/386**
3145. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Фондот за иновации и технолошки развој..... **171/309**
3146. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот завод за ревизија ..... **171/408**
3147. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот завод за статистика ..... **171/417**
3148. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот завод за индустриска сопственост ..... **171/426**
3149. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Геолошкиот завод на Република Македонија..... **171/435**
3150. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот архив на Република Македонија..... **171/444**
3151. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони ..... **171/453**
3152. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекцијата за радијациона сигурност..... **171/462**
3153. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации..... **171/471**
3154. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекцијата за заштита и спасување..... **171/480**
3155. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекцијата за заштита на лични податоци ..... **171/489**

3156. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.. 171/498
3157. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за хидрометеоролошки работи..... 171/507
3158. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии - Управа за јавни приходи ..... 171/516
3159. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда - Биро за судски вештачења..... 171/526
3160. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Центарот за управување со кризи. 171/535
3161. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за акредитација на Република Македонија ..... 171/544
3162. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за стандардизација на Република Македонија ..... 171/553
3163. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална и Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ – Скопје..... 171/562
3164. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Битола..... 171/571
3165. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид..... 171/580
3166. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово..... 171/589
3167. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип ..... 171/598
3168. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Затвор Скопје ..... 171/607
3169. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ..... 171/616
3171. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... 172/2
3172. **Одлука** за издавање на краткорочна позајмица на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на ЈП „Македонски шуми“ - Скопје..... 172/3
3173. **Одлука** за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Битола..... 172/3
3174. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... 172/3
3175. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... 172/4
3176. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... 172/4
3177. **Одлука** за утврдување на работи од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија..... 172/4
3178. **Одлука** за пренесување во сопственост недвижни ствари на Град Скопје..... 172/5
3179. **Одлука** за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања..... 172/5
3180. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани..... 172/5
3181. **Одлука** за отстапување на користење на движни ствари на Дирекција за заштита и спасување..... 172/7
3182. **Одлука** за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ГРЕЕН ЛИФЕ ДОО с.Јосифово, Валандово..... 172/7
3183. **Одлука** за изведување на вежбовна активност „Сеопфатен одговор-Водно 18“ во Република Македонија..... 172/7
3184. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Судски совет на Република Македонија..... 172/8
3201. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани..... 173/4
3202. **Одлука** за давање согласност на правилникот за дополнување на правилникот за начинот на вршење на официјални контроли на салмонела и други одредени алиментарни интоксикации (\*) ..... 173/5
3203. **Одлука** за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради изведување на вежбовна активност „ПРЕДИЗВИК 18“ ..... 173/5



3250. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија..... 176/64
3251. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Регулаторната комисија за домување..... 176/77
3252. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен..... 176/90
3253. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... 176/100
3254. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.... 176/110
3255. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Фондот за осигурување на депозити..... 176/120
3256. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово..... 176/130
3257. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола..... 176/132
3258. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... 176/134
3259. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар..... 176/136
3260. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државен завод за статистика..... 176/138
3263. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Федерација на планинарски сојуз на Република Македонија..... 177/3
3410. **Исправка**..... 187/6
3264. **Одлука** за испраќање на републички сили за заштита и спасување за учество на меѓународна вежбовна активност при спасување од урнатини и поплави „СРБИЈА 2018“ во Република Србија..... 177/3
3265. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – песок и чакал на Друштвото за производство трговија и услуги ЈЈ АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Трница“ Општина Студеничани. 177/4
3266. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – минерална вода на Друштвото за производство трговија и услуги КВАТРО Ана и други, ДОО увоз-извоз Куманово на локалитетот „Фабрика Кватро“ Општина Куманово..... 177/5
3267. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... 177/5
3268. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... 177/6
3269. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... 177/6
3270. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... 177/6
3271. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... 177/7
3272. **Одлука** за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Кралството Холандија, со седиште во Уберген..... 177/7
3273. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со придружни содржини со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Алданци, Општина Крушево..... 177/7
3274. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за финансии – Управа за јавни приходи ..... 177/8
3275. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.. 177/8
3276. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за остварување на правата на заедниците..... 177/8
3277. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје..... 177/8
3278. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.. 177/9
3279. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје..... 177/9
3280. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи.. 177/9



3281. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи..	177/9	3313. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 6 „Карабичане“ во ловен реон Куманово .....	180/3
3289. Одлука за продажба на движни ствари .....	178/2	3314. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 7 „Степанце“ во ловен реон Куманово .....	180/4
3290. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба .....	178/2	3315. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 8 „Желувино“ во ловен реон Куманово .....	180/4
3291. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности .....	178/2	3316. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.14 „Доброшане“ во ловен реон Куманово .....	180/4
3292. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности .....	178/3	3317. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.9 „Облавце“ во ловен реон Куманово .....	180/4
3293. Одлука за задолжување на Општина Старо Нагоричане со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје.....	178/3	3318. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.10 „Мургаш“ во ловен реон Куманово .....	180/5
3294. Одлука за формирање на Координативно тело за координација и следење на спроведувањето на рестриктивните мерки .....	178/3	3319. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.11 „Старо Нагоричане“ во ловен реон Куманово.....	180/5
3301. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „MAPLE ARCH 18“, во Република Литванија .....	179/2	3320. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.12 „Зеберњак“ во ловен реон Куманово .....	180/5
3302. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Министерство за финансии - Царинска управа .....	179/2	3321. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.13 „Орашец“ во ловен реон Куманово .....	180/6
3303. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „THRACIAN SWORD 18“, во Република Бугарија.....	179/2	3322. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.14 „Доброшане“ во ловен реон Куманово .....	180/6
3304. Одлука за начинот на наплата на износот за „Детска недела“ во времето од 1 до 7.10.2018 година.....	179/3	3323. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.3 „КОЗ-ЈАК“ во ловен реон Куманово .....	180/6
3305. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на оперативно - техничката агенција-ОТА .....	179/3	3324. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.4 „Љубодраг“ во ловен реон Куманово.....	180/7
3309. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Крива Паланка .....	180/2	3325. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.5 „Слупчане“ во ловен реон Куманово .....	180/7
3310. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 3 „Козјак“ во ловен реон Куманово.....	180/2	3326. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.6 „Карабичане“ во ловен реон Куманово .....	180/7
3311. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 4 „Љубодраг“ во ловен реон Куманово .....	180/2	3327. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.7 „Степанце“ во ловен реон Куманово .....	180/7
3312. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 5 „Слупчане“ во ловен реон Куманово .....	180/3	3328. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.8 „Желувино“ во ловен реон Куманово.....	180/8
		3329. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр. 9 „Облавце“ во ловен реон Куманово .....	180/8

- |   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| 3330. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.10 „Мургаш“ во ловен реон Куманово .....  | 180/8  | 3350. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на АД „Електрани на Македонија“, во државна сопственост, Скопје.....  | 181/10 |
| 3331. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.11 „Старо Нагоричане“ во ловен реон Куманово..  | 180/8  | 3351. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ - Битола.....  | 181/11 |
| 3332. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.12 „Зеберњак“ во ловен реон Куманово .....  | 180/9  | 3352. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на стопанско-индустриски комплекс со намена Г2 – лесна и загадувачка индустрија КО Непроштено-вон г.р., Општина Теарце..... | 181/11 |
| 3333. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.13 „Орашец“ во ловен реон Куманово .....  | 180/9  | 3359. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип.....   | 182/2  |
| 3338. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....  | 181/5  | 3731. Исправка.....   | 205/34 |
| 3339. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро – берза - Скопје во 2017 година.....                    | 181/5  | 3360. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци.....  | 182/4  |
| 3340. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро – берза – Скопје во 2017 година .....            | 181/6  | 3361. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово.....   | 182/6  |
| 3341. Одлуки за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро – берза - Скопје во 2016 година.....                    | 181/6  | 3362. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Центар за култура „Кочо Рацин“ - Кичево.....  | 182/8  |
| 3342. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро – берза – Скопје во 2016 година .....            | 181/6  | 3363. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје.....  | 182/10 |
| 3343. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Охрид.....  | 181/7  | 3364. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура - Дебар.....  | 182/12 |
| 3344. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Охрид.....  | 181/7  | 3365. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Управниот суд.....   | 182/14 |
| 3345. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Охрид.....   | 181/8  | 3367. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерство за правда – Управа за водење на матични книги.....   | 183/2  |
| 3346. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар.....  | 181/9  | 3368. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа – Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово.....   | 183/3  |
| 3347. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за 2017 година за работењето на Агенција за храна и ветеринарство.....   | 181/9  | 3369. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Кинотека на Македонија.....   | 183/5  |
| 3348. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ - Скопје.....   | 181/9  | 3370. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Центар за култура „АСНОМ“ - Гостивар.....   | 183/7  |
| 3349. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Средното општинско училиште, со ученички дом „Димитар Влахов“ - Струмица..... | 181/10 |   |        |

4454. Исправка.....	236/11	3390. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда - Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права.....	186/6
3371. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга.....	183/9	3391. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Универзитетот „Мајка Тереза“ – Скопје.....	186/6
3372. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид.....	183/11	3392. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на фотоволтаична централа за производство на електрична енергија КО Лешок, Општина Теарце.....	186/6
3374. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура - Крива Паланка .....	184/2	3393. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Климештани“ с.Климештани, Општина Дебарца и Општина Струга.....	186/7
3379. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Измена и дополна на Проект за инфраструктура за изградба на водоснабдителен систем со потребни хидротехнички објекти на потег од бунарско подрачје до приклучок со водоснабдителен систем на стационача 0+800,00 за ТИРЗ Прилеп.....	185/2	3394. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Националниот совет за одржлив развој..	186/8
3383. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на Друштвото за производство, промет и услуги Вест Балкан Стоне увоз-извоз ДОО Скопје на локалитетот „Питран“ с.Дворци, Општина Пласница.....	186/2	3395. Одлука за отстапување на нафтени деривати од стоковните резерви без надомест.....	186/9
3384. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – термоминерална вода на Друштвото за производство и трговија ЛЕДРА АГРО ДОО Гевгелија на локалитетот „Смоквица“, Општина Гевгелија.....	186/3	3405. Одлука за продажба на движни ствари.....	187/2
3385. Одлука за овластување на организација за изработка на одликувања на Република Македонија.....	186/3	3406. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите.....	187/3
3386. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на Друштвото за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци на локалитетот „Дебриште“, Општина Росоман.....	186/4	3407. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Дулица за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Дулица, Општина Македонска Каменица.....	187/3
3387. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено – поправната установа Затвор Скопје - Скопје.....	186/4	3414. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – песок и чакал на Трговското друштво за одржување на моторни возила, промет, транспорт и туризам Отљанац Звонко ДООЕЛ Куманово на локалитетот „Дрвен Мост“, с.Шупли Камен, Општина Куманово.....	188/5
3388. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	186/5	3415. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Кратово.....	188/6
3389. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда - Управа за водење на матичните книги.....	186/5		

3416. **Одлука** за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Метленик“, Општина Босилово..... **188/6**
3417. **Одлука** за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Лепа Страна“, с. Сарамзалино, Општина Лозово..... **188/6**
3418. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижна ствар на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... **188/7**
3419. **Одлука** за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања..... **188/7**
3420. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија КО Челопек-вон г.р., Општина Брвеница.... **188/7**
3421. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2–лесна и загадувачка индустрија КО Зубовце, Општина Врапчиште..... **188/8**
3422. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено сместување КО Идризово, Општина Гази Баба..... **188/8**
3423. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Трстеник за изградба на објекти со намена А - домување, Б - комерцијални и деловни намени, В - јавни институции, Г - производство, дистрибуција и сервис, Д - зеленило и рекреација, Е - инфраструктура КО Трстеник, Општина Свети Николе..... **188/9**
3424. **Одлука** за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... **188/11**
3425. **Одлука** за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... **188/11**
3426. **Одлука** за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... **188/11**
3427. **Одлука** за давање на согласност на Анекс договорот бр.1 кон Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштвото за производство, трговија и услуги ЦАГАТАЈ КАБЛО ОТОМОТИВ ЕЛЕКТРИК СИСТЕМЛЕРИ ДООЕЛ Илинден и Компанија Цагатај Кабло Санаји Ве Тицарет А.Д., бр.13-288/1 од 9.2.2018 година..... **188/11**
3428. **Одлука** за давање согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ОДВ-Електрик ДООЕЛ с.Мислешево Струга – корисник на Технолошка индустриска развојна зона „Струга“..... **188/12**
3429. **Одлука** за давање на согласност на Анексот кон Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИК Македонија ДООЕЛ с.Алинци, Прилеп – корисник на Технолошко индустриската развојна зона Прилеп. **188/12**
3430. **Одлука** за изменување на Одлуката за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... **188/12**
3431. **Одлука** за давање на согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија Дура аутомotive ДООЕЛ Скопје – корисник на Технолошка индустриска развојна зона Скопје 2..... **188/13**
3432. **Одлука** за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ Тополки ДОО Скопје..... **188/13**
3433. **Одлука** за изменување на Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... **188/14**
3443. **Одлука** за одобрување на Годишната сметка на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2017 година..... **189/3**
3444. **Одлука** за одобрување на финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2017 година..... **189/3**

3445. **Одлука** за одобрување на Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2017 година.. **189/3**
3446. **Одлука** за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2017 година.... **189/3**
3447. **Одлука** за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2017 година.... **189/4**
3448. **Одлука** за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2017 година... **189/4**
3449. **Одлука** за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и на финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2018 година.. **189/4**
3450. **Одлука** за изменување на Статутот на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост..... **189/5**
3451. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за внатрешни работи..... **189/5**
3452. **Одлука** за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Конче..... **189/5**
3453. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Воспитно-поправен дом Тетово..... **189/5**
3454. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на локален пат КО Градовци, Општина Зелениково..... **189/6**
3455. **Одлука** за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични центри..... **189/6**
3456. **Одлука** за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... **189/8**
3457. **Одлука** за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје..... **189/8**
3458. **Одлука** за доделување на средства на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје..... **189/9**
3459. **Одлука** за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ Тополки ДОО Скопје..... **189/9**
3464. **Одлука** за продажба на деловен простор во сопственост на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..... **190/3**
3465. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје ЈАСЕН - Скопје..... **190/3**
3484. **Одлука** за отповикување и избор на член на Надзорниот одбор на Друштво фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ – Велес ..... **191/6**
3539. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2 - лесна и загадувачка индустрија КО Породин, Општина Битола..... **193/4**
3540. **Одлука** за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... **193/4**
3541. **Одлука** за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... **193/4**
3542. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Вевчани..... **193/5**
3543. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на Автопат Миладиновци-Свети Николе-Штип на минерална суровина – песок и чакал на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Широка Падина 1“, Општина Свети Николе..... **193/5**

- |   |        |   |       |
|---|--------|---|-------|
| 3544. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Основниот суд Скопје I - Скопје.....   | 193/6  | 3575. <b>Одлука</b> за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија.....  | 197/3 |
| 3545. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на основна класа на намена А1-домување во станбени куќи КО Кочани, Општина Кочани.....   | 193/6  | 3576. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за градежништво, производство и трговија БЕТОН ГРУП - МИМ ДООЕЛ Кавадарци на локалитетот „Лаката“, Општина Демир Капија..... | 197/3 |
| 3546. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Озормиште за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Озормиште и КО Озормиште-вон г.р., Општина Желино..... | 193/7  | 3577. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за транспорт, трговија и услуги Кико Тер ДООЕЛ с.Мокриево, Ново Село на локалитетот „с.Доброшинци“, Општина Василево.....    | 197/4 |
| 3547. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за производство, трговија, услуги и градежништво ПЕЛАГОНИЈА-ТИРИЦ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија на локалитетот „Ада“ с.Мрзенци, Општина Гевгелија.....  | 193/9  | 3578. <b>Одлука</b> за продажба на деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.....   | 197/6 |
| 3548. <b>Одлука</b> за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради изведување на вежбовна активност.....  | 193/9  | 3579. <b>Одлука</b> за продажба на движни ствари.....   | 197/6 |
| 3549. <b>Одлука</b> за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина – минерална вода на локалитетот „Горица“ с. Белчишта, Општина Дебарца од Друштвото за трговија и услуги ЕВРОПОРЦ ДОО увоз-извоз с. Труба рево Скопје на Друштвото за производство, трговија и услуги ГОРИЧАНКА ДОО увоз-извоз Скопје.....  | 193/9  | 3580. <b>Одлука</b> за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....                            | 197/7 |
| 3550. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за градежништво, трговија, услуги и производство Прима градба ДОО Штип на локалитетот „Долно поле“ с.Прибачево, Општина Кочани.....  | 193/10 | 3581. <b>Одлука</b> за намалување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – травертин на локалитетот „Матка“, Општина Сарај на Друштвото за производство, трговија и услуги СУБЛАЈМ СТОН увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп.....             | 197/7 |
| 3563. <b>Одлука</b> за изземање од стопанисување на недвижна ствар од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје .....  | 196/2  | 3582. <b>Одлука</b> за избор на овластен ревизор за ревизија на годишните сметки и финансиските извештаи за 2018 и за 2019 година на АД „Електрани на Македонија“, во државна сопственост, Скопје.....  | 197/8 |
| 3574. <b>Одлука</b> за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Крушево.....  | 197/3  | 3583. <b>Одлука</b> за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....                            | 197/8 |
|   |        | 3584. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.....   | 197/9 |
|   |        | 3585. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Гевгелија...  | 197/9 |

3586. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Куманово... 197/10
3587. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница „Д-р Ферид Мурад“ – Гостивар..... 197/10
3588. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за пристапен пат и поставување на 10(20)кв вод за приклучување на машинска зграда на МХЕЦ Габровска река со реф. бр.103 КО Првце и КО Одри вон-г.р., Општина Теарце..... 197/10
3589. **Одлука** за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... 197/11
3590. **Одлука** за укинување на увозната давачка - царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистено од месо и живинско сало, неистопени или поинаку издвоени, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени..... 197/13
3630. **Одлука** за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања..... 201/9
3631. **Одлука** за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2017 година..... 201/9
3632. **Одлука** за одобрување на Извештајот за работењето на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2017 година..... 201/10
3633. **Одлука** за основање на Национална установа „Гостиварски театар“ - Гостивар..... 201/10
3640. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Агенција за управување со одземен имот..... 202/2
3641. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Центарот за управување со кризи ..... 202/2
3642. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на Општина Куманово..... 202/3
3643. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за продажба на уделите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на јавна берзанска аукција ..... 202/3
3644. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на јавна берзанска аукција..... 202/3
3645. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Грите Дола“, Општина Велес ..... 202/3
3646. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација за изградба на Автопат А2, делница Кичево-Охрид на минерална суровина – дијабаз на Јавното претпријатие за државни патништа на локалитетот „Врбјани“, Општина Дебарца..... 202/4
3647. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес ..... 202/5
3648. **Одлука** за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ П.О.-Скопје ..... 202/5
3649. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Македонија и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна наплата..... 202/6
3650. **Одлука** за формирање на Координативно тело за градење и спроведување на Регионалната економска област во Западен Балкан ..... 202/7
3651. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Куманово..... 202/8
3655. **Одлука** за распишување Оглас за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје..... 203/2
3707. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Фондот за иновации и технолошки развој..... 205/9
3708. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за измена на Правилникот за организација на Фондот за иновации и технолошки развој..... 205/9
3709. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда – Управа за водење на матичните книги..... 205/10

3710. **Одлука** за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... **205/10**
3711. **Одлука** за определување месечен паушал на неизвршните членови на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје..... **205/10**
3712. **Одлука** за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Крушево..... **205/11**
3713. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија..... **205/11**
3968. **Исправка**..... **221/7**
3714. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија..... **205/12**
3715. **Одлука** за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... **205/27**
3716. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија КО Подареш, Општина Радовиш..... **205/27**
3717. **Одлука** за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на градби за производство на енергија со намена Е2-комунална супраструктура КО Берово вон град, Општина Берово..... **205/27**
3718. **Одлука** за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Косово во Република Македонија, со седиште во Дебар..... **205/28**
3719. **Одлука** за отворање на Почесен конзулат на Република Косово во Република Македонија, со седиште во Струга..... **205/28**
3720. **Одлука** за отворање на Почесен конзулат на Република Косово во Република Македонија, со седиште во Дебар..... **205/28**
3721. **Одлука** за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Кралството Холандија, со седиште во Амстердам..... **205/29**
3722. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Речица, Општина Куманово..... **205/29**
3723. **Одлука** за укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Колумбија..... **205/29**
3724. **Одлука** за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка Урбанистички план за село Оризари за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Оризари, Општина Кочани..... **205/30**
3725. **Одлука** за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Косово во Република Македонија, со седиште во Струга..... **205/31**
3726. **Одлука** за изменување на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за производство, трговија, услуги и градежништво ПЕЛАГОНИЈА-ТИРИЦ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија на локалитетот „Ада“ с.Мрзенци, Општина Гевгелија..... **205/31**
3727. **Одлука** за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за надворешни работи..... **205/31**
3750. **Одлука** за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија..... **209/10**
3774. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... **210/2**
3775. **Одлука** за давање согласност на Ценовникот за отстрел на дивеч, користење на дивечот и неговите делови и услуги во ловиштата на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“ - Скопје..... **210/2**
3776. **Одлука** за отстапување на користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи..... **210/2**
3777. **Одлука** за отстапување на користење на движни ствари на Министерството за одбрана..... **210/3**



3778. **Одлука** за отстапување на користење на движни ствари на Дирекцијата за заштита и спасување..... **210/3**
3779. **Одлука** за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... **210/3**
3780. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи..... **210/4**
3781. **Одлука** за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за промоција и поддршка на туризмот..... **210/4**
3782. **Одлука** за изменување на Одлуката за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2018 година за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите..... **210/4**
3794. **Одлука** за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште врз кое има изграден бесправен помошен објект и објект за примарна обработка на земјоделски производи со непосредна спогодба..... **211/2**
3795. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги БЕТОН ГРУП ДООЕЛ с.Боговиње, Боговиње на локалитетот „с.Чегране – Гостивар“, Општина Гостивар..... **211/2**
3796. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за трговија, превоз и услуги РЕГУЛИМИ И ОБОРЕВЕ-ГАГИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Стрелци Кичево на локалитетот „Становец“, Општина Кичево..... **211/3**
3797. **Одлука** за продажба на недвижна ствар во Скопје..... **211/3**
3798. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г- производство, дистрибуција и сервиси КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево..... **211/4**
3799. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – песок и чакал на Друштвото за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци на локалитетот „Црвени Брегови“, Општина Неготино..... **211/4**
3800. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – травертин на Друштвото за производство, трговија и услуги ТРАВЕРТИН МИНЕРАЛИ ДООЕЛ Прилеп на локалитетот „Рафче“, Општина Сарај..... **211/5**
3801. **Одлука** за поништување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини по Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини..... **211/6**
3802. **Одлука** за продажба на недвижни ствари во Тетово..... **211/6**
3803. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Гази Баба..... **211/6**
3804. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија..... **211/7**
3805. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола..... **211/7**
3806. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани..... **211/8**
3807. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струга..... **211/8**
3808. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес..... **211/9**
3809. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес..... **211/9**
3810. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица..... **211/10**
3811. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс со намена А4-временно сместување КО Тетово вон-г.р., Општина Тетово..... **211/10**
3815. **Одлука** за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈПВ Лисиче-Велес за 2017 година..... **212/3**
3816. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата по Годишната сметка за 2017 година на ЈПВ Лисиче-Велес..... **212/3**
3817. **Одлука** за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... **212/3**

- |  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| 3818. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – глина на Друштвото за транспорт, градежништво, производство, трговија и услуги ГРАНД –УНИ ИНВЕСТ ДООЕЛ Веница на локалитетот „Градец“, Општина Веница.                    | 212/3  | 3833. Одлука за осигурување за експонатите од Националниот археолошки институт со музеј - Софија и од Народниот музеј Белград кои ќе бидат презентирани на изложбата „100 години Требениште“ во Националната установа Археолошки музеј на Македонија - Скопје.....        | 212/10 |
| 3819. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом Македонски Брод.....  | 212/4  | 3847. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2019 година.....   | 214/2  |
| 3820. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ – Скопје.....   | 212/5  | 3848. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2019 година.....   | 214/2  |
| 3821. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-временно сместување КО Мислешево вон г.р., Општина Струга..... | 212/5  | 3849. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на правото на користење на службен мобилен телефон и за ограничување на износот на сметката.....   | 214/2  |
| 3822. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово.....  | 212/6  | 3854. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....  | 215/2  |
| 3823. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Штип.....  | 212/6  | 3855. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Зубовце, Општина Врапчиште.....                                   | 215/2  |
| 3824. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Врапчиште.....   | 212/6  | 3856. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на регионален пат Р2-138 врска со регионален пат Р2-134 со населба Сончев Град.....                                     | 215/2  |
| 3825. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Охрид.....   | 212/7  | 3857. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фотоволтаична централа Витач 1 и електричен вод за приклучок КО Бошава, Општина Кавадарци.....                       | 215/2  |
| 3826. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кратово.....   | 212/7  | 3858. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ на река Жаба со реф.бр. 254 и приклучок до дистрибутивна мрежа КО Долно Дивјаци, Општина Крушево.....           | 215/3  |
| 3827. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар.....  | 212/8  | 3859. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Никуштак, Општина Липково..... | 215/3  |
| 3828. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола.....  | 212/8  |   |        |
| 3829. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово.....  | 212/8  |   |        |
| 3830. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гази Баба.....   | 212/9  |   |        |
| 3831. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница Охрид.....  | 212/9  |   |        |
| 3832. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница – Велес.....   | 212/10 |   |        |

- |  |       |   |        |
|--|-------|---|--------|
| 3860. Одлука за изменување на Одлуката за определување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија .....  | 215/3 | 3891. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Битола .....   | 217/9  |
| 3861. Одлука за изведување на вежбовна активност „СЕЕСИМ-2018“ во Република Македонија .....   | 215/4 | 3892. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Соединетите мексикански држави во Република Македонија, со седиште во Скопје.....   | 217/10 |
| 3862. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на фотонапонска соларна централа КО Раклиш вон гр., Општина Радовиш.....                               | 216/2 | 3893. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Соединетите мексикански држави во Република Македонија, со седиште во Скопје .....  | 217/10 |
| 3863. Одлука за продажба на недвижна ствар во Прилеп.....  | 216/2 | 3900. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б5 - хотелски комплекс КО Сливница, Општина Ресен.....                                 | 218/3  |
| 3864. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основниот суд Скопје I - Скопје...   | 216/3 | 3901. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Битола.....   | 218/3  |
| 3865. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица КО Виштица-вон г.р., Општина Липково.....                                  | 216/3 | 3902. Одлука за изменување на одлуката за укинување на увозната давачка-царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистено од месо и живинско сало, неистопени или поинаку издвоени, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени..... | 218/3  |
| 3866. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс со основна класа на намена Г1-тешка индустрија КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево..... | 216/3 | 3903. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање на согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија Дура Аутомotive ДООЕЛ Скопје - корисник на Технолошка индустриска развојна зона Скопје 2.....                       | 218/4  |
| 3867. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување КО Пакошево, Општина Зелениково.....                           | 216/4 | 3904. Одлука за давање на согласност на договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија Дура Аутомotive ДООЕЛ илинден – корисник на Технолошка индустриска развојна зона Скопје 2.....   | 218/4  |
| 3887. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за труд и социјална политика .....   | 217/9 | 3946. Одлука за престанок на користењето на недвижни ствари сопственост на Република Македонија.....  | 220/9  |
| 3888. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за труд и социјална политика .....   | 217/9 | 3955. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фекална канализација и пред-третман на отпадни води во нас. Оморани (Васил Антевски Дрен) КО Оморани, Општина Чашка.....   | 221/2  |
| 3889. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за труд и социјална политика .....   | 217/9 | 3956. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на работниците во Оперативно-техничката агенција.....   | 221/3  |
| 3890. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за труд и социјална политика .....   | 217/9 |   |        |

3957. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница – Кичево..... 221/3
3958. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“ - Скопје..... 221/4
3959. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за труд и социјална политика..... 221/4
3960. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје..... 221/4
3961. **Одлука** за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица..... 221/4
3962. **Одлука** за отстапување на користење на движни ствари на Дирекција за заштита и спасување..... 221/5
3963. **Одлука** за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Грачаница..... 221/5
3964. **Одлука** за давање на согласност за раскинување на Договорот за доделување на државна помош бр.13-475/1 од 9.3.2016 година и бр.13-475/2 од 22.8.2016 година склучен со Друштво за производство, трговија и услуги ФПЦ ТЕХНОПЛАСТ увоз-извоз Илинден..... 221/5
3965. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... 221/6
3966. **Одлука** за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2018 година..... 221/6
3970. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за трговија и услуги Минерал МГТ ДООЕЛ Струмица на локалитетот „Гечерлиски Рид - 2“, Општина Босилово..... 222/2
3971. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛИНДИ ГУРОРЕ ДООЕЛ увоз-извоз с.Стрелци, Кичево на локалитетот „Становец 2“, Општина Кичево..... 222/3
3972. **Одлука** за изменување на Одлуката за формирање и делокруг на Координативно тело за интелектуална сопственост..... 222/3
3973. **Одлука** за поништување на одлуките за распишување огласи за именување државни правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјата на Скопје и Куманово..... 222/4
3974. **Одлука** за распишување Оглас за именување државни правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје и Куманово..... 222/4
3975. **Одлука** за распишување Оглас за именување државни правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје..... 222/4
4018. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Центарот за современа ликовна уметност - Прилеп..... 224/4
4019. **Одлука** за пренесување право на сопственост на недвижни ствари сопственост на Република Македонија на Општина Кавадарци..... 224/5
4020. **Одлука** за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Врапчиште..... 224/5
4021. **Одлука** за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... 224/5
4022. **Одлука** за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности хидросистем „Злетовица“ - Пробиштип..... 224/6
4023. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Казнено - поправната установа Казнено - поправен дом Идризово..... 224/7
4024. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово..... 224/9
4025. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово..... 224/12

4026. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово..... 224/13
4027. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено - поправната установа Казнено-поправен дом Идризово..... 224/14
4028. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Казнено - поправната установа Казнено - поправен дом Идризово..... 224/15
4029. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Казнено - поправната установа Казнено - поправен дом Идризово... 224/17
4030. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Казнено - поправната установа Казнено - поправен дом Идризово... 224/19
4031. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Казнено - поправната установа Казнено - поправен дом Идризово... 224/20
4032. **Одлука** за давање во закуп на недвижни ствари..... 224/21
4033. **Одлука** за давање во закуп на недвижни ствари..... 224/22
4034. **Одлука** за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... 224/23
4035. **Одлука** за престанок на мандатот по сила на Закон на градоначалникот на Општина Ново Село..... 224/25
4036. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Гази Баба..... 224/25
4037. **Одлука** за престанок на користење на недвижни ствари на Општина Крива Паланка..... 224/25
4038. **Одлука** за престанок на мандатот по сила на Закон на градоначалникот на Општина Дебар..... 224/25
4039. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на туристичко-рекреативен центар КО Дабница, Општина Прилеп..... 224/26
4107. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на друг вид минерална суровина – андезит и гнајс на Друштво за производство, трговија и услуги БУЧИМ ДОО Радовиш на локалитетот „Бучим“, Општина Радовиш..... 225/3
4108. **Одлука** за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за трговија, производство и услуги ХЕАЛТХ ЕНД МЕДИКАЛ СОЛУТИОНС ДОО увоз-извоз Гевгелија..... 225/3
4109. **Одлука** за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Боговиње..... 225/4
4110. **Одлука** за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Брвеница..... 225/4
4111. **Одлука** за одобрување на Годишната сметка на Акционерското друштво за приредување игри на среќа „Државна лотарија на Македонија“ за периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017 година..... 225/4
4112. **Одлука** за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за приредување игри на среќа „Државна лотарија на Македонија“ за периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017 година..... 225/5
4113. **Одлука** за одобрување на консолидираните финансиски извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на среќа „Државна лотарија на Македонија“ за периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017 година..... 225/5
4114. **Одлука** за одобрување на финансиските извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на среќа „Државна лотарија на Македонија“ за периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017 година..... 225/5
4115. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната установа за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“ - Скопје..... 225/5
4116. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи..... 225/6
4117. **Одлука** за изменување на Одлуката за издавање на државна гаранција на обврските на ЕЛЕМ АД Скопје кои произлегуваат од договорот за долгорочен кредит за „Проектот за модернизација на ТЕЦ – Битола“ од Стопанска банка АД - Скопје..... 225/6
4141. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес ..... 226/2
4142. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип..... 226/3
4143. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“- Скопје..... 226/5

- |  |        |   |       |
|--|--------|---|-------|
| 4144. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола .....   | 226/6  | 4174. <b>Одлука</b> за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....   | 229/5 |
| 4145. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп.....   | 226/8  | 4175. <b>Одлука</b> за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи за период од 1.1.2017 година до 31.12.2017 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.....          | 229/6 |
| 4146. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Економскиот факултет - Прилеп при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола.....  | 226/9  | 4176. <b>Одлука</b> за одобрување на Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2017 година.....   | 229/6 |
| 4147. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....  | 226/11 | 4177. <b>Одлука</b> за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2017 година.....   | 229/6 |
| 4148. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....  | 226/13 | 4178. <b>Одлука</b> за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2017 година.....   | 229/7 |
| 4149. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за социолошки и политички правни истражувања при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ Скопје.....  | 226/14 | 4179. <b>Одлука</b> за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2017 година.....   | 229/7 |
| 4150. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Крушево .....   | 226/16 | 4180. <b>Одлука</b> за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2017 година.....   | 229/7 |
| 4151. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Министерство за внатрешни работи.....  | 226/18 | 4181. <b>Одлука</b> за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2017 година.....   | 229/7 |
| 4156. <b>Одлука</b> за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2019 година*.....   | 227/2  | 4182. <b>Одлука</b> за одобрување на Годишната сметка и Финансискиот извештај за работењето на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2017 година со Извештајот од Независниот ревизор..... | 229/8 |
| 4158. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот универзитет во Тетово .....   | 228/4  |   |       |
| 4159. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Економскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје.....   | 228/6  |   |       |
| 4160. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Охрид.....  | 228/8  |   |       |
| 4161. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица.....   | 228/9  |   |       |
| 4172. <b>Одлука</b> за изземање од стопанисување на недвижни ствари од Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје.....  | 229/5  |   |       |
| 4173. <b>Одлука</b> за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на продажни цени за продажба на станови, деловен простор и паркинг места во подземан паркинг во објект 3.2, Ламела А, Ламела Б, Ламела В, Ламела Б1, Ламела Г и подземан паркинг П1- Комплекс точна индустриска зона во Скопје..... | 229/5  |   |       |

- |   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| 4183. <b>Одлука</b> за одобрување на Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2017 година.....         | 229/8  | 4192. <b>Одлука</b> за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2017 година.....                               | 229/11 |
| 4184. <b>Одлука</b> за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2017 година..       | 229/9  | 4193. <b>Одлука</b> за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2017 година.....                               | 229/11 |
| 4185. <b>Одлука</b> за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2017 година..       | 229/9  | 4194. <b>Одлука</b> за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2017 година.....                               | 229/12 |
| 4186. <b>Одлука</b> за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2017 година.....    | 229/9  | 4195. <b>Одлука</b> за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2017 година.....                               | 229/12 |
| 4187. <b>Одлука</b> за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2017 година.....    | 229/10 | 4196. <b>Одлука</b> за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2017 година.....                               | 229/12 |
| 4188. <b>Одлука</b> за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2017 година.....    | 229/10 | 4197. <b>Одлука</b> за давање согласност на Годишната сметка на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје за 2017 година.....  | 229/13 |
| 4189. <b>Одлука</b> за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2017 година.....    | 229/10 | 4198. <b>Одлука</b> за давање согласност на Извештајот за работењето на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје во период од 1.1.2017 до 31.12.2017 година.....  | 229/13 |
| 4190. <b>Одлука</b> за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2017 година.....    | 229/10 | 4199. <b>Одлука</b> за давање согласност на Одлуката за распоредување на вишокот на средства остварени од работењето на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје во 2017 година.....  | 229/13 |
| 4191. <b>Одлука</b> за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2017 година..... | 229/11 | 4200. <b>Одлука</b> за одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2017 година..... | 229/14 |
|   |        | 4201. <b>Одлука</b> за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Управа за хидрометеоролошки работи.....                     | 229/14 |

4202. **Одлука** за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишните финансиски извештаи за 2018 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија Скопје..... **229/14**
4203. **Одлука** за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост..... **229/15**
4204. **Одлука** за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Среднорочната програма за работа на Фонд за иновации и технолошки развој за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија за период 2018-2020 година..... **229/15**
4205. **Одлука** за продажба на недвижни ствари во Прилеп..... **229/15**
4206. **Одлука** за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... **229/16**
4207. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола..... **229/16**
4208. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови..... **229/17**
4209. **Одлука** за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Здружението Нуркачки центар „Амфора“ - Охрид..... **229/17**
4210. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје..... **229/18**
4211. **Одлука** за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2018 година на Факултетот за Исламски науки - Скопје..... **229/18**
4212. **Одлука** за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2018 година на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје придружна членка на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје..... **229/19**
4213. **Одлука** за дополнување на Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2019 година..... **229/19**
4214. **Одлука** за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2018 година за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите..... **229/19**
4215. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... **229/20**
4216. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... **229/21**
4217. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ – Битола..... **229/21**
4218. **Одлука** за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наодавање..... **229/21**
4219. **Одлука** за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство и трговија Бул – Билдинг ДОО-ЕЛ Пробиштип..... **229/22**
4220. **Одлука** за изменување на Одлуката за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување на вршителите на авто - такси превоз на патници..... **229/22**
4221. **Одлука** за утврдување на дополнителна помош за исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани..... **229/22**
4236. **Одлука** за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи за период од 1.1.2016 година до 31.12.2016 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје..... **230/4**
4237. **Одлука** за одобрување на Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2016 година..... **230/4**
4238. **Одлука** за давање на согласност за пренос на удел од содружникот ДТПИУ „ТОЉА“ ДООЕЛ с. Радуш, Скопје на ДПГТУТУ „УРБАН ПЛАН КОНСТРУКЦИОН УПЦ, URBAN PLAN CONSTRUCTION URC“ ДОО-ЕЛ Тетово во концесионерот ДПЕЕ „БАРТ ЕНЕРѢИ“ ДОО Скопје..... **230/4**
4239. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Јегуновце..... **230/5**
4240. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Шуто Оризари..... **230/5**





4281. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Дојран..... **230/25**
4282. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Демир Хисар..... **230/25**
4283. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево..... **230/26**
4284. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Дебар..... **230/26**
4285. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар..... **230/27**
4286. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ѓорче Петров..... **230/27**
4287. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија..... **230/28**
4288. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гази Баба..... **230/28**
4289. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гази Баба..... **230/29**
4290. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Винаица..... **230/29**
4291. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Вевчани..... **230/29**
4292. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Василево..... **230/30**
4293. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Валандово..... **230/30**
4294. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Бутел..... **230/31**
4295. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“, Чаир - Скопје..... **230/31**
4296. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и ТБЦ - Скопје..... **230/31**
4297. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“ - Лешок..... **230/32**
4298. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата „Козле“ - Скопје..... **230/32**
4299. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ - Велес..... **230/33**
4300. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Богданци..... **230/33**
4301. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Берово..... **230/33**
4302. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Аеродром..... **230/34**
4303. **Одлука** за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2018 година..... **230/34**
4304. **Одлука** за изменување на одлуката за формирање на дигитален форум за информатичко комуникациски технологии..... **230/34**
4393. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување КО Сопиште вон град, Општина Сопиште..... **234/8**
4394. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Добри Дол, Општина Сопиште..... **234/8**
4395. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Василево..... **234/8**
4396. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на надоместок за испорачана количина на вода за водоснабдување на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје..... **234/8**
4397. **Одлука** за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор..... **234/9**
4398. **Одлука** за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор..... **234/9**

4399. **Одлука** за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за државни патишта..... **234/10**
4400. **Одлука** за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2018 година и на Финансиските извештаи за 2018 година и ревидирање на Консолидираната годишна сметка за 2018 година и Консолидираните финансиски извештаи за 2018 година на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар - Скопје за 2018 година..... **234/10**
4401. **Одлука** за продажба на недвижни ствари во Кочани..... **234/10**
4402. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност..... **234/11**
4403. **Одлука** за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија..... **234/12**
4404. **Одлука** за изменување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија..... **234/12**
4405. **Одлука** за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Центар..... **234/12**
4406. **Одлука** за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Зелениково..... **234/12**
4407. **Одлука** за времено укинување на визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Македонија за странски државјани носители на важечка британска, американска и канадска виза..... **234/13**
4408. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со основна класа на намена А1-домување во станбени куќи КО Ракотинци, Општина Сопиште..... **234/13**
4409. **Одлука** за класификација на планските региони според степенот на развиеноста за периодот од 2018 година до 2023 година..... **234/13**
4410. **Одлука** за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината..... **234/14**
4411. **Одлука** за распределба на средства за проектите: изградба на улици и патишта во Општина Липково и изградба на пристапен пат до археолошки локалитет Тауресиум, Општина Зелениково..... **234/14**
4412. **Одлука** за престанок на мандатот по сила на закон на Градоначалникот на Општина Охрид..... **234/15**
4429. **Одлука** за одобрување на Годишната сметка за работењето на Македонски железници транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2017 година до 31.12.2017 година..... **236/3**
4430. **Одлука** за одобрување на Извештајот за работењето на Македонски железници транспорт АД - Скопје, за период од 1.1.2017 година до 31.12.2017 година..... **236/3**
4431. **Одлука** за одобрување на Финансискиот извештај за работењето на Македонски железници транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2017 година до 31.12.2017 година..... **236/4**
4432. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Стрежево“..... **236/4**
4433. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Палурци“..... **236/4**
4434. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Козјак“..... **236/5**
4435. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Глобочица“..... **236/5**
4436. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Мантово“..... **236/6**
4437. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Мавровица“..... **236/6**
4438. **Одлука** за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Турија“..... **236/7**
4439. **Одлука** за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулации Конче 1 и Конче 3..... **236/7**

4440. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Ратев“.....	236/7	4516. Одлука за изменување на Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2018 година .....	240/6
4441. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Младост“.....	236/7	4517. Одлука за изменување на Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2018 година .....	240/9
4442. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Калиманци“.....	236/8	4536. Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари на Основно јавно обвинителство Битола.....	241/64
4443. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Крушевска“.....	236/8	4537. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа и финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2018 година.....	241/65
4444. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 2 – Тетовски“.....	236/8	4538. Одлука за пренесување на право на сопственост на недвижна ствар на Град Скопје.....	241/65
4445. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 5 - Неготински“.....	236/8	4539. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	241/65
4446. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 6 – Демир Каписки“.....	236/9	4540. Одлука за формирање на Координативно тело за изготвување на Националната стратегија за развој на концептот за Едно општество и интеркултурализам.....	241/66
4447. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Струмица 1“.....	236/9	4541. Одлука за продажба на движна ствар.....	241/67
4448. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Струмица 2“.....	236/9	4542. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Вевчани.....	241/67
4449. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Брегалница - Делчевски“.....	236/9	4543. Одлука за давање согласност за именување на почесен конзул на Република Словенија во Република Македонија, со седиште во Кавадарци.....	241/68
4450. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна река 4 - Мариовски“.....	236/10	4544. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Словенија во Република Македонија, со седиште во Кавадарци.....	241/68
4514. Одлука за изменување на Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2018 година.....	240/2	4545. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Крнево, Општина Кавадарци.....	241/68
4515. Одлука за утврдување на максималниот износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2019 година.....	240/6	4546. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Уставен суд на Република Македонија.....	241/69
		4547. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Оперативно-техничка агенција.....	241/69

	<b>РЕШЕНИЈА</b>	
	Рег. бр.	Бр./стр.
4554. <b>Одлука</b> за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	242/2	
4555. <b>Одлука</b> за давање согласност со подавка преку нотар да се понуди дел од деловен простор на другите сопственици на деловниот простор...	242/3	
4556. <b>Одлука</b> за основање на Јавно претпријатие Колекторски систем.....	242/4	
4557. <b>Одлука</b> за давање согласност со подавка преку нотар да се понуди дел од деловен простор на другите сопственици на деловниот простор....	242/5	
4558. <b>Одлука</b> за давање согласност со подавка преку нотар да се понуди дел од деловен простор на другите сопственици на деловниот простор...	242/6	
4559. <b>Одлука</b> за давање во закуп објекти на граничните премини за патен сообраќај.....	243/6	
4560. <b>Одлука</b> за донесување на Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2019 година .....	243/6	
4613. <b>Одлука</b> за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2019 година.....	246/2	
4614. <b>Одлука</b> за давање согласност на Програмата за изменување на Годиншната програма со финансиски план за 2018 година.....	246/2	
4615. <b>Одлука</b> за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2018 година на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски” - Скопје придружна членка на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје.....	246/2	
4616. <b>Одлука</b> за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2018 година.....	246/3	
4617. <b>Одлука</b> за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2018 година на Факултетот за Исламски науки - Скопје.....	246/3	
1010. <b>Исправка</b> на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Кучково за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Кучково, Општина Горче Петров објавена во „Службен весник на Република Македонија“ во бр. 176 од 21 септември 2016 година.....	53/11	
	43.	4/4
	44.	4/4
	45.	4/4
	46.	4/4
	47.	4/4
	48.	4/5
	49.	4/5
	50.	4/6
	51.	4/6
	52.	4/6
	53.	4/6
	54.	4/7
	55.	4/7
	56.	4/7

- |  |      |   |      |
|--|------|---|------|
| 57. <b>Решение</b> за разрешување и именување членови на Советот за образование на возрастните.....  | 4/8  | 250. <b>Решение</b> за престанување на важење на Решението за разрешување в.д. претседател и именување претседател на Комисија за право на поврат на средства на Агенцијата за филм на Република Македонија.....                  | 19/3 |
| 58. <b>Решение</b> за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола.....                             | 4/8  | 251. <b>Решение</b> за престанување на важење на Решението за разрешување член и именување членови на УО на Дирекција за технолошки индустриски развојни зони.....  | 19/3 |
| 59. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Дебар.....  | 4/8  | 252. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот .....  | 19/3 |
| 60. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија.....                    | 4/8  | 253. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор-претставник од општината на чие подрачје се наоѓа националниот парк на ЈУ Национален парк Маврово-Маврови Анови.....   | 19/3 |
| 61. <b>Решение</b> за именување членови на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија.....  | 4/9  | 254. <b>Решение</b> за именување на претседател, заменик претседател и членови на комисијата за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион.....  | 19/3 |
| 62. <b>Решение</b> за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија-Скопје..... | 4/9  | 255. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и членови и именување членови на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија .....   | 19/4 |
| 63. <b>Решение</b> за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Чаир“-Скопје..... | 4/9  | 256. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Ресен .....   | 19/4 |
| 64. <b>Решение</b> за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Железара.....                                  | 4/10 | 257. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово.....   | 19/4 |
| 65. <b>Решение</b> за разрешување член и именување членови на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....                      | 4/10 | 258. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани .....  | 19/4 |
| 66. <b>Решение</b> за изменување претседател, секретар и членови на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди.        | 4/10 | 259. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот .....  | 19/5 |
| 67. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за водење на матичните книги.....   | 4/11 | 260. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Велес.....  | 19/5 |
| 68. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на КПУ Затвор-Скопје.....  | 4/11 | 261. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиници, завод и ургентен центар – Скопје ..... | 19/5 |
| 69. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.....  | 4/11 | 262. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип.....   | 19/5 |
| 241. <b>Решение</b> за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за македонска литература - Скопје.....   | 18/2 |   |      |
| 242. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Државниот пазарен инспекторат...   | 18/2 |   |      |
| 243. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа.....   | 18/2 |   |      |
| 244. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство.   | 18/2 |   |      |
| 245. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство.....  | 18/3 |   |      |

263. Решение за разрешување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид.....	19/6	404. Решение за формирање Национален совет за ИКТ.....	23/64
264. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	19/6	405. Решение за исправка на Решението за именување претседател, секретар и членови на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди.....	23/64
265. Решение за разрешување членови на Управниот одбор-претставници од основачот на ЈУ Специјален завод – Демир Капија.....	19/6	417. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за филм на Република Македонија.....	25/3
260. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Велес.....	19/6	418. Решение за именување в.д. директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија.....	25/3
266. Решение за разрешување од должноста в.д. заменик на директорот на КПУ Затвор Скопје.....	19/6	419. Решение за именување в.д. директор на Управата за заштита на културното наследство.....	25/3
267. Решение за именување член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за државни папишта.....	19/7	420. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот...	25/3
268. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Службата за просторен информативен систем.....	19/7	421. Решение за именување вршител на должноста директор на Педагошката служба.....	25/3
269. Решение за именување в.д. директор на Службата за просторен информативен систем.....	19/7	471. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.....	28/6
270. Решение за разрешување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје.....	19/7	472. Решение за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	28/7
271. Решение за именување претседател-истражител и истражители на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти.....	19/7	473. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиско работење на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје.....	28/7
272. Решение за разрешување член и именување на претседател и член на Комисијата за жалби.....	19/8	474. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“ – Скопје.....	28/7
273. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со пасишта – Скопје.....	19/8	475. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Хаим Абраванел“ – Битола.....	28/7
348. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Каварци.....	21/61	476. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија-Скопје.....	28/7
349. Решение за исправка на Решението за именување в.д. директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола.....	21/61	477. Решение за разрешување в.д. член и именување член на Комисијата за право на поврат на средствата на Агенцијата за филм на Република Македонија.....	28/8
350. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот...	21/62	478. Решение за разрешување член на Управниот одбор – претставник на основачот на Државниот студентски дом „Доне Божинов“- Пробиштип.....	28/8
402. Решение за именување в.д. директор на Државниот комунален инспекторат.....	23/64		
403. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје.....	23/64		

479. **Решение** за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ – Скопје..... **28/8**
480. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово..... **28/8**
481. **Решение** за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола..... **28/9**
482. **Решение** за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот..... **28/9**
483. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“-П.О. Скопје..... **28/9**
484. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП „Стрежево“ – Битола..... **28/9**
485. **Решение** за именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасишта – Скопје..... **28/9**
486. **Решение** за именување в.д. заменик директор на Државниот испитен центар..... **28/10**
487. **Решение** за именување в.д. директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **28/10**
518. **Решение** за отповикување на Почесниот конзул на Република Македонија во Република Албанија, со седиште во Драч..... **31/7**
519. **Решение** за изменување на Решението за именување членови, заменици членови и секретар на Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам..... **31/7**
543. **Решение** за разрешување од должноста в.д. директор на КПУ Казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес..... **33/4**
544. **Решение** за именување в.д. директор на КПУ Казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес..... **33/4**
545. **Решение** за именување директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи..... **33/4**
546. **Решение** за именување директор на Агенцијата за млади и спорт..... **33/5**
547. **Решение** за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово..... **33/5**
548. **Решение** за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје..... **33/5**
549. **Решение** за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести - Скопје..... **33/6**
550. **Решение** за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - Скопје..... **33/6**
551. **Решение** за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар – Скопје.... **33/6**
552. **Решение** за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈА-ПАТ“ – Скопје..... **33/7**
553. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“-П.О. Скопје..... **33/7**
554. **Решение** за разрешување в.д. член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **33/7**
555. **Решение** за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија..... **33/8**
556. **Решение** за разрешување од должноста член на Националната комисија за учебници..... **33/8**
557. **Решение** за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар..... **33/8**
558. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“- Скопје..... **33/8**
559. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија - Скопје..... **33/9**
560. **Решение** за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово..... **33/9**
561. **Решение** за именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ за деца – Детско одморалиште „Илинден“ - Гостивар..... **33/9**



562. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје.....	33/10	684. Решение за именување директор на КПУ Затвор Гевгелија.....	38/8
563. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ – Скопје.....	33/10	685. Решение за именување директор на КПУ Затвор Прилеп.....	38/8
564. Решение за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ во Штип..	33/10	686. Решение за именување директор на Педагошката служба.....	38/8
565. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на стручниот орган на ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови.....	33/10	687. Решение за именување директор на Државниот архив на Република Македонија.....	38/8
566. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови.....	33/11	688. Решение за именување директор на Државниот просветен инспекторат....	38/8
567. Решение за разрешување од должноста претседател на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Пелистер-Битола.....	33/11	689. Решение за именување директор на Државниот управен инспекторат.....	38/8
568. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор од редот на стручните работници во центарот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија.....	33/12	690. Решение за именување директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.....	38/9
569. Решение за разрешување од должноста претседател на Комисијата за жалби.....	33/12	691. Решение за именување директор на Државниот комунален инспекторат...	38/9
570. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Детски дом „11 Октомври“- Скопје.....	33/12	692. Решение за именување директор на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија.....	38/9
571. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија.....	33/12	693. Решение за именување директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации.....	38/9
677. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на КПУ Затвор Струмица.....	38/6	694. Решение за именување директор на Дирекцијата за заштита и спасување.	38/9
678. Решение за именување директор на Државниот завод за статистика.....	38/6	695. Решение за именување директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој	38/10
679. Решение за именување директор на КПУ Затвор Скопје.....	38/7	696. Решение за именување координатор на Националниот координативен центар за гранично управување.....	38/10
680. Решение за именување директор на КПУ Воспитно поправен дом Тетово.	38/7	697. Решение за именување директор на Управата за извршување на санкциите.....	38/10
681. Решение за именување заменик на директорот на КПУ Затвор Тетово....	38/7	698. Решение за именување директор на Државниот пазарен инспекторат.....	38/10
682. Решение за именување заменик на директорот на КПУ Затвор Битола....	38/7	699. Решение за именување директор на Царинската управа.....	38/10
683. Решение за именување директор на КПУ Затвор Битола.....	38/7	700. Решение за именување директор на Управата за финансиско разузнавање	38/11
		701. Решение за именување директор на Управата за Финансиска полиција...	38/11
		702. Решение за именување директор на КПУ Затвор Струмица.....	38/11
		703. Решение за именување директор на Управата за јавни приходи.....	38/11
		704. Решение за именување директор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	38/11
		705. Решение за именување главен ревизор на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош.....	38/12
		706. Решение за именување директор на Агенцијата за филм на Република Македонија.....	38/12
		707. Решение за именување директор на Фондот за осигурување на депозити..	38/12
		708. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Бирото за развој на образованието.....	38/12

709. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот испитен центар.....	38/12	788. <b>Решение</b> за именување специјален претставник на Владата на Република Македонија за прашања од областа на НАТО интеграциите во Брисел.	41/9
710. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје.....	38/12	789. <b>Решение</b> за именување член на Надзорниот одбор на Македонската банка за поддршка на развојот АД Скопје.....	41/9
711. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово.....	38/13	790. <b>Решение</b> за именување заменик на главниот ревизор на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош.....	41/10
712. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на ЈП „Стрежево“ – Битола.....	38/13	791. <b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.....	41/10
713. <b>Решение</b> за избор на директор на Агенцијата за катастар на недвижности.....	38/13	792. <b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом–Македонски Брод.....	41/10
714. <b>Решение</b> за разрешување член на Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата.....	38/13	793. <b>Решение</b> за именување член на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди.....	41/10
715. <b>Решение</b> за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ за згрижување деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведење.....	38/14	794. <b>Решение</b> за именување директор на КПУ Затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка.....	41/11
716. <b>Решение</b> за определување на претставници во Советот на ЈНУ Хидробиолошки завод – Охрид.....	38/14	795. <b>Решение</b> за именување заменик на директорот на КПУ Затвор Скопје....	41/11
717. <b>Решение</b> за утврдување престанок и определување претставник на Комисијата за утврдување на репрезентативноста.....	38/14	796. <b>Решение</b> за именување директор на Државниот завод за индустриска сопственост.....	41/11
718. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	38/14	797. <b>Решение</b> за именување заменик на директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	41/11
762. <b>Решение</b> за отповикување на Почесниот конзул на Република Македонија во САД, со седиште во Колумбус (Охајо).....	40/14	798. <b>Решение</b> за именување директор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.....	41/12
763. <b>Решение</b> за отповикување на Почесниот конзул на Република Македонија во САД, со седиште во Тусон.....	40/14	799. <b>Решение</b> за именување директор на Агенцијата за стоковни резерви.....	41/12
764. <b>Решение</b> за отповикување на Почесниот конзул на Република Македонија во САД, со седиште во Њу Порт Коуст.....	40/14	800. <b>Решение</b> за избор на директор на Центарот за управување со кризи.....	41/12
765. <b>Решение</b> за отповикување на Почесниот конзул на Република Македонија во САД, со седиште во Сан Диого..	40/15	801. <b>Решение</b> за именување заменик на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување.....	41/12
766. <b>Решение</b> за отповикување на Почесниот конзул на Република Македонија во Индија, со седиште во Бангалор	40/15	802. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот инспекторат за животна средина.....	41/12
786. <b>Решение</b> за отповикување на Почесниот конзул на Република Македонија во САД, со седиште во Наплес (Флорида).....	41/9	803. <b>Решение</b> за именување директор на Државниот инспекторат за животна средина.....	41/13
787. <b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за Стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија.....	41/9	804. <b>Решение</b> за именување директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство.....	41/13
		805. <b>Решение</b> за именување директор на Бирото за регионален развој.....	41/13
		806. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на Бирото за регионален развој.....	41/13
		807. <b>Решение</b> за именување директор на Државниот инспекторат за транспорт	41/14

- |  |       |  |      |
|--|-------|--|------|
| 808. <b>Решение</b> за именување директор на Државниот инспекторат за техничка инспекција.....   | 41/14 | 859. <b>Решение</b> за именување директор на Дирекцијата за радиациона сигурност.....  | 45/3 |
| 809. <b>Решение</b> за именување директор на Бирото за метрологија.....  | 41/14 | 860. <b>Решение</b> за именување директор на Агенцијата за лекови и медицински средства.....   | 44/4 |
| 810. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на Бирото за метрологија.....  | 41/14 | 861. <b>Решение</b> за именување заменик на директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....  | 44/4 |
| 842. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....            | 44/27 | 862. <b>Решение</b> за избор на директор на Агенцијата за управување со одземен имот.....  | 44/4 |
| 843. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....            | 44/27 | 863. <b>Решение</b> за именување претседател на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија.....  | 44/4 |
| 844. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола..                              | 44/27 | 864. <b>Решение</b> за именување директор на КПУ Затвор Охрид.....   | 44/5 |
| 845. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на Бирото за судски вештачења.....   | 44/28 | 865. <b>Решение</b> за именување заменик на директорот на Државниот завод за статистика.....   | 44/5 |
| 846. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на Бирото за јавни набавки.....  | 44/28 | 866. <b>Решение</b> за именување директор на Геолошкиот завод на Република Македонија.....   | 44/5 |
| 847. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Бирото за судски вештачења.....  | 44/28 | 867. <b>Решение</b> за именување директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците.....   | 44/5 |
| 848. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Управата за водење на матичните книги.....   | 44/28 | 868. <b>Решение</b> за именување заменик на директорот на Државниот испитен центар.....  | 44/5 |
| 849. <b>Решение</b> за именување в.д. заменик на директорот на КПУ Казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес.....               | 44/28 | 869. <b>Решение</b> за именување директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија-Скопје  | 44/6 |
| 850. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. заменик на директорот на КПУ Казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес.... | 44/28 | 870. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје.....            | 44/6 |
| 851. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Бирото за јавни набавки.....   | 44/29 | 871. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. член на Инспекцискиот совет.....  | 44/6 |
| 852. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на КПУ Затвор Тетово.....   | 44/29 | 872. <b>Решение</b> за именување член на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди.....   | 44/7 |
| 853. <b>Решение</b> за именување в.д. заменик на директорот на КПУ Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка.....                     | 44/29 | 873. <b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка.....   | 44/7 |
| 855. <b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.....                              | 45/3  | 874. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје...  | 44/7 |
| 856. <b>Решение</b> за именување в.д. заменик-координатор на Националниот координативен центар за гранично управување.....                         | 45/3  | 875. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар – Скопје..... | 44/7 |
| 857. <b>Решение</b> за разрешување од должноста заменик-координатор на Националниот координативен центар за гранично управување.....               | 45/3  |  |      |
| 858. <b>Решение</b> за именување директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа.....  | 45/3  |  |      |

876. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје.....	44/8	957. <b>Решение</b> за именување директор на Управата за животна средина.....	49/4
877. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - Скопје.....	44/8	958. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за животна средина.....	49/4
878. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кратово.....	44/8	959. <b>Решение</b> за утврдување престанок на функцијата државен правобранител на Република Македонија.....	49/5
879. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Винаца.....	44/8	960. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор претставник од основачот на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ – Битола.....	49/5
880. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Велес.....	44/9	961. <b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид.....	49/5
881. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Крушево.....	44/9	962. <b>Решение</b> за именување претседател на Комисијата за жалби.....	49/6
882. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Железара – Скопје.....	44/9	963. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.....	49/6
883. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Прилеп.....	44/9	964. <b>Решение</b> за именување директор на Управата за водостопанство.....	49/6
884. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Охрид.....	44/10	965. <b>Решение</b> за именување директор на Управата за семе и саден материјал...	49/6
885. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница „Куманово“ - Куманово.....	44/10	966. <b>Решение</b> за именување директор на Државната фитосанитарна управа.....	49/7
886. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Пехчево.....	44/10	967. <b>Решение</b> за именување директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците.....	49/7
887. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Дебар.....	44/10	968. <b>Решение</b> за именување директор на Управата за прашања на борците и воените инвалиди.....	49/7
888. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Охрид.....	44/11	969. <b>Решение</b> за именување директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија.....	49/7
945. <b>Решение</b> за именување членови на Советот на Националната инфраструктура на просторни податоци.....	48/14	970. <b>Решение</b> за именување директор на Службата за просторен информативен систем.....	49/8
956. <b>Решение</b> за исправка на Решението за именување в.д. директор на Управата за водење на матичните книги....	49/4	971. <b>Решение</b> за именување директор на Агенцијата за иселеништво.....	49/8
		972. <b>Решение</b> за именување директор на Управата за хидрометеоролошки работи.....	49/8
		973. <b>Решение</b> за именување директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	49/9
		974. <b>Решение</b> за именување заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт.....	49/9
		1030. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. заменик на директорот на Агенцијата за катастар на недвижности.....	54/10
		1031. <b>Решение</b> за избор на в.д. заменик на директорот на Агенцијата за катастар на недвижности.....	54/10

1032. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Дебар.....	54/10	1079. <b>Решение</b> за назначување на раководител на Телото за управување со ИПАРД II во системот за индиректно управување со ИПА II.....	58/11
1033. <b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје.....	54/11	1111. <b>Решение</b> за именување на членови на Националното координативно тело за следење на состојбите со недискриминација и реализацијата на законите, подзаконските акти и стратешки документи во оваа област.....	60/6
1034. <b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Прилеп.....	54/11	1136. <b>Решение</b> за именување на членови на Главниот штаб за заштита и спасување.....	63/3
1035. <b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струга.....	54/11	1231. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Бирото за развој на образованието....	66/7
1036. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор-претставник од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелја.....	54/11	1232. <b>Решение</b> за именување директор на Управата за имотно-правни работи...	66/7
1037. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски Брод.....	54/12	1233. <b>Решение</b> за давање согласност на Одлуката за именување заменик-директор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	66/7
1038. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка.....	54/12	1234. <b>Решение</b> за разрешување в.д. членови и именување членови на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	66/8
1039. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип.....	54/12	1235. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.....	66/8
1040. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево.....	54/12	1236. <b>Решение</b> за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје.....	66/8
1041. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Центар за социјална работа Крушево.....	54/13	1237. <b>Решение</b> за именување членови на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип.....	66/8
1042. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци.....	54/13	1238. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес.....	66/8
1043. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино.....	54/13	1239. <b>Решение</b> за разрешување и именување членови на Националната комисија за учебници.....	66/9
1078. <b>Решение</b> за назначување на раководител на Телото за управување со Програмата за рурален развој за користење на средствата од петтата компонента од ИПА за рурален развој (ИПАРД) во системот за децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	58/10	1240. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за имотно – правни работи.....	66/9
		1241. <b>Решение</b> за давање согласност на Одлуката за избор на директор на Институт за стандардизација на Република Македонија.....	66/9
		1242. <b>Решение</b> за именување директор на Управата за заштита на културното наследство.....	66/9
		1243. <b>Решение</b> за именување заменик на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост.....	66/10
		1244. <b>Решение</b> за назначување членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор.....	66/10

- |   |       |  |       |
|---|-------|--|-------|
| 1245. <b>Решение</b> за именување директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.....   | 66/10 | 1260. <b>Решение</b> за разрешување в.д.член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Кавадарци.....                    | 66/14 |
| 1246. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.....  | 66/11 | 1261. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гевгелија.....                   | 66/14 |
| 1247. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на Државен испитен центар.....  | 66/11 | 1262. <b>Решение</b> за разрешување в.д. членови и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес.....      | 66/14 |
| 1248. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани.....                        | 66/11 | 1263. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани.....            | 66/15 |
| 1249. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди.....   | 66/11 | 1264. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Струмица.....          | 66/15 |
| 1250. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола.....                              | 66/11 | 1265. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани.....                    | 66/15 |
| 1251. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за државни пастишта.....  | 66/12 | 1266. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Гевгелија.....                  | 66/16 |
| 1252. <b>Решение</b> за именување претседател и член на Одборот за надзор на материјално финансиска контрола на Институтот за акредитација на Република Македонија.....                               | 66/12 | 1267. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Пехчево.....                    | 66/16 |
| 1253. <b>Решение</b> за именување портпарол на Владата на Република Македонија.....   | 66/12 | 1268. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Делчево.....                    | 66/16 |
| 1254. <b>Решение</b> за именување заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија.....   | 66/12 | 1269. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Крива Паланка.....              | 66/16 |
| 1255. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ – Велес..... | 66/13 | 1270. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Неготино.....                   | 66/17 |
| 1256. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на КПУ Казнено поправен дом од отворен вид Струга.....  | 66/13 | 1271. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Берово.....                     | 66/17 |
| 1257. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница Негорци, Гевгелија.....                                     | 66/13 | 1272. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ - Валандово             | 66/17 |
| 1258. <b>Решение</b> за именување директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....  | 66/13 | 1273. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кавадарци.....                  | 66/17 |
| 1259. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Велес.....  | 66/14 | 1274. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Нада Михајлова“ - Пробиштип..... | 66/18 |

- |   |              |  |              |
|---|--------------|--|--------------|
| 1275. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Охрид.....                       | <b>66/18</b> | 1336. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово.....   | <b>70/4</b>  |
| 1276. <b>Решение</b> за разрешување в.д.член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Велес.....                        | <b>66/18</b> | 1337. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водоснабдување „Студенчица“-Кичево.....   | <b>70/4</b>  |
| 1277. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Радовиш.....                     | <b>66/18</b> | 1338. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес.....  | <b>70/4</b>  |
| 1278. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кратово.....                     | <b>66/19</b> | 1339. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип.....  | <b>70/5</b>  |
| 1279. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струмица.....                    | <b>66/19</b> | 1340. <b>Решение</b> за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење Агро-Берза со П.О. Скопје.....   | <b>70/5</b>  |
| 1319. <b>Решение</b> за формирање на Комисија за следење на развојот на системот за финансирање на општините.....   | <b>69/10</b> | 1341. <b>Решение</b> за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје..... | <b>70/5</b>  |
| 1327. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на КПУ Казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес.....                               | <b>70/2</b>  | 1342. <b>Решение</b> за именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид.....  | <b>70/5</b>  |
| 1328. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на КПУ Казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес.  | <b>70/2</b>  | 1343. <b>Решение</b> за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“ – Велес.....                                      | <b>70/5</b>  |
| 1329. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Кратово.....                                    | <b>70/2</b>  | 1350. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. заменик на директорот на КПУ Затвор Охрид.....   | <b>72/2</b>  |
| 1330. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија.....           | <b>70/3</b>  | 1351. <b>Решение</b> за именување в.д. заменик на директорот на КПУ Затвор Охрид.  | <b>72/2</b>  |
| 1331. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.....      | <b>70/3</b>  | 1372. <b>Решение</b> за изменување на Решението за именување претседател и членови на Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност.....   | <b>73/11</b> |
| 1332. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес.....               | <b>70/3</b>  | 1383. <b>Решение</b> за исправка на Решението за именување членови на Управниот одбор на Македонската академска истражувачка мрежа.....  | <b>74/2</b>  |
| 1333. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје..... | <b>70/3</b>  | 1442. <b>Решение</b> за изменување на Решението за именување членови, заменици членови и секретар на Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам.....                   | <b>78/35</b> |
| 1334. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....                                   | <b>70/4</b>  | 1447. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија – Скопје.....  | <b>79/2</b>  |
| 1335. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....                    | <b>70/4</b>  |  |              |

1448. <b>Решение</b> за именување член на Одборот за контрола на материјално - финансиското работење на Институтот за стандардизација на Република Македонија.....	79/2	1660. <b>Решение</b> за именување заменик на директорот на КПУ Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка.....	87/10
1533. <b>Решение</b> за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Едрене.....	84/33	1661. <b>Решение</b> за именување директор на КПУ Затвор Тетово.....	87/10
1534. <b>Решение</b> за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Казакстан, со седиште во Алмати.....	84/34	1662. <b>Решение</b> за именување директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	87/10
1535. <b>Решение</b> за дополнување на Решението за формирање на Национален совет за ИКТ.....	84/34	1663. <b>Решение</b> за именување директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	87/10
1647. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот девизен инспекторат.....	87/7	1664. <b>Решение</b> за именување директор на КПУ Казнено поправен дом од отворен вид Струга.....	87/10
1648. <b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење Агро-Берза со П.О. Скопје.....	87/8	1665. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница-Тетово.....	87/11
1649. <b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење Агро-Берза со П.О. Скопје.....	87/8	1666. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Хаим Абраванел“ – Битола.....	87/11
1650. <b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за државни пастишта.....	87/8	1667. <b>Решение</b> за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Дебар.....	87/11
1651. <b>Решение</b> за разрешување член-претставник на основачот на Училишниот одбор на Посебното основно училиште „Иднина“ – Скопје.....	87/8	1668. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Гостивар.....	87/11
1652. <b>Решение</b> за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје.....	87/8	1669. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“- Куманово.....	87/11
1653. <b>Решение</b> за недавање согласност на Одлуката за избор на директор на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	87/8	1670. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Струга.....	87/12
1654. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник од Советот на општината на ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар.....	87/9	1671. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Железничар“- Скопје.....	87/12
1655. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Државниот девизен инспекторат...	87/9	1672. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Скопје.....	87/12
1656. <b>Решение</b> за именување директор на Бирото за судски вештачења.....	87/9	1673. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кичево.....	87/12
1657. <b>Решение</b> за именување директор на Управата за водење на матичните книги.....	87/9	1674. <b>Решение</b> за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Русе Бошковски“ - Ростуше.....	87/12
1658. <b>Решение</b> за именување директор на Бирото за јавни набавки.....	87/9	1675. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Битола.....	87/13
1659. <b>Решение</b> за именување заменик на директорот на КПУ Казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес.....	87/10		



1676. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Куманово..... **87/13**
1677. **Решение** за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје..... **87/13**
1678. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија..... **87/13**
1679. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница „Куманово“ - Куманово..... **87/14**
1680. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Охрид..... **87/14**
1681. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар..... **87/14**
1682. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струга..... **87/14**
1683. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св Еразмо“ - Охрид..... **87/14**
1684. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“..... **87/15**
1685. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница „д-р Трифун Пановски“ - Битола..... **87/15**
1686. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија - Струга..... **87/15**
1687. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид..... **87/15**
1688. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата - „Козле“ - Скопје..... **87/15**
1689. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија..... **87/16**
1690. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и врат - максилофацијална хирургија - Скопје..... **87/16**
1691. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје..... **87/16**
1692. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија - Скопје..... **87/16**
1693. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија - Скопје..... **87/17**
1694. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија - Скопје..... **87/17**
1695. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје..... **87/17**
1696. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје..... **87/17**
1697. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија - Скопје.. **87/17**
1698. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Скопје..... **87/18**
1699. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија - Скопје.... **87/18**
1700. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје.. **87/18**
1701. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби - Скопје..... **87/18**
1702. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија - Скопје... **87/18**

1703. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија – Скопје..... **87/19**
1704. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија – Скопје..... **87/19**
1705. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија – Скопје.. **87/19**
1706. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје..... **87/19**
1707. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија- Скопје..... **87/20**
1708. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија – Скопје..... **87/20**
1709. **Решение** за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Тетово..... **87/20**
1710. **Решение** за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово..... **87/20**
1711. **Решение** за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје..... **87/20**
1712. **Решение** за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје..... **87/21**
1713. **Решение** за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација – Скопје..... **87/21**
1714. **Решение** за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања - Скопје..... **87/21**
1715. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско – емисиона томографија..... **87/21**
1716. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија– Скопје..... **87/22**
1717. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво нос и грло- Скопје.... **87/22**
1718. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија-Скопје... **87/22**
1719. **Решение** за исправка на Решението за именување член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес..... **87/22**
1781. **Решение** за формирање на Комисија за спроведување на реформи во пензискиот систем..... **93/8**
1825. **Решение** за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам..... **97/102**
1826. **Решение** за изменување на Решението за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа..... **97/102**
1827. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија – Скопје..... **97/102**
1828. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија – Скопје. **97/102**
1829. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ за деца – Детско одморалиште „Илинден“ - Гостивар..... **97/103**
1830. **Решение** за именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка..... **97/103**
1831. **Решение** за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје ЈАСЕН – Скопје..... **97/103**
1832. **Решение** за разрешување од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Пелистер-Битола..... **97/103**
1833. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Русе Бошковски“ - Ростуше..... **97/104**

- |   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| 1834. <b>Решение</b> за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Специјален завод – Демир Капија....  | 97/104 | 2024. <b>Решение</b> за именување член на Орган за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид.....  | 107/22 |
| 1835. <b>Решение</b> за разрешување од должноста директор на Државниот комунален инспекторат.....   | 97/104 | 2025. <b>Решение</b> за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење Агро-Берза со П.О. Скопје.....                             | 107/22 |
| 1855. <b>Решение</b> за престанување на важење на Решението за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје.....              | 99/32  | 2026. <b>Решение</b> за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово.....  | 107/22 |
| 1856. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија.....   | 99/32  | 2027. <b>Решение</b> за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Липково во Липково.....  | 107/22 |
| 1913. <b>Решение</b> за именување национален координатор за развој на културата и меѓуресурска соработка.....   | 102/13 | 2028. <b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управен одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар.....                                     | 107/23 |
| 1936. <b>Решение</b> за именување на координатор, заменик координатор, секретар и членови на Координативното тело за надзор на пазарот.....   | 103/8  | 2029. <b>Решение</b> за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....                               | 107/23 |
| 1963. <b>Решение</b> за назначување на претседавач и членови на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост во Република Македонија. | 106/14 | 2030. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија.....   | 107/23 |
| 2015. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот инспекторат за земјоделство.....  | 107/20 | 2031. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола.....  | 107/23 |
| 2016. <b>Решение</b> за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....   | 107/20 | 2032. <b>Решение</b> за исправка на Решението за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот инспекторат за земјоделство.....  | 107/24 |
| 2017. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за земјоделство.....   | 107/20 | 2033. <b>Решение</b> за престанување на важењето на Решението за именување членови на Националното координативно тело за имплементација на националните акциони планови од Декадата на Ромите..... | 107/24 |
| 2018. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење Агро-Берза со П.О. Скопје.  | 107/21 | 2074. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Русе Бошковски“ - Ростуше.....   | 108/13 |
| 2019. <b>Решение</b> за именување членови на Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје.....   | 107/21 | 2075. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна - Скопје .....  | 108/13 |
| 2020. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој.....  | 107/21 | 2076. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје .....                          | 108/14 |
| 2021. <b>Решение</b> за именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Пелистер-Битола.....   | 107/21 | 2077. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло – Скопје...  | 108/14 |
| 2022. <b>Решение</b> за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на албанците-Скопје.....  | 107/21 |  |        |

2078. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско – емисиона томографија - Скопје ..... **108/14**
2079. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје..... **108/14**
2080. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи, Универзитетски клиника, Завод и Ургентен центар – Скопје..... **108/14**
2081. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и врат-максилофацијална хирургија - Скопје..... **108/15**
2082. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија - Скопје..... **108/15**
2083. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија – Скопје ..... **108/15**
2084. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија - Скопје.... **108/15**
2085. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија - Скопје .... **108/15**
2086. **Решение** за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Дебар..... **108/16**
2087. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Битола ..... **108/16**
2088. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Куманово ..... **108/16**
2089. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Прилеп ..... **108/16**
2090. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија - Струга..... **108/16**
2091. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид..... **108/16**
2092. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје. **108/17**
2093. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – „Железничар“ - Скопје..... **108/17**
2094. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Македонски Брод..... **108/17**
2095. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Хаим Абраванел“ – Битола ..... **108/17**
2096. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Пехчево..... **108/17**
2097. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести- Скопје ..... **108/18**
2098. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп ..... **108/18**
2099. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација – Скопје **108/18**
2100. **Решение** за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања - Скопје ..... **108/18**
2101. **Решение** за утврдување престанок на мандат на членовите на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кочани ..... **108/18**
2102. **Решение** за утврдување престанок на мандат на членовите на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Кочани ..... **108/19**
2103. **Решение** за именување на членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Кочани..... **108/19**
2104. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје ..... **108/19**

- |   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| 2105. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје.....   | 108/19 | 2128. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Куманово.....   | 109/7  |
| 2106. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија.....  | 108/20 | 2129. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струга.....  | 109/8  |
| 2107. <b>Решение</b> за именување национален координатор за здравство.....  | 108/20 | 2130. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - Скопје....                           | 109/8  |
| 2108. <b>Решение</b> за именување на членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Тетово.....   | 108/20 | 2131. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје..... | 109/8  |
| 2109. <b>Решение</b> за именување заменици членови на Посебната комисија за утврдување условот – владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија.....  | 108/20 | 2132. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија - Скопје.....                           | 109/8  |
| 2110. <b>Решение</b> за утврдување престанок и определување претставник на Комисијата за утврдување на репрезентативноста.....  | 108/20 | 2133. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија - Скопје.....                           | 109/9  |
| 2111. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје ЈАСЕН – Скопје.....  | 108/20 | 2134. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија - Скопје.....                    | 109/9  |
| 2112. <b>Решение</b> за именување членови на Комисијата за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост.....   | 108/21 | 2135. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби– Скопје..... | 109/9  |
| 2123. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и Ургентен центар - Скопје..... | 109/6  | 2136. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје.....            | 109/9  |
| 2124. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Чаир“-Скопје.....  | 109/7  | 2137. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести– Скопје ...                          | 109/9  |
| 2125. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“.....  | 109/7  | 2138. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија– Скопје.....                   | 109/10 |
| 2126. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Дебар.....  | 109/7  | 2139. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија– Скопје.                           | 109/10 |
| 2127. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово.....  | 109/7  | 2140. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија – Скопје...                           | 109/10 |
|   |        | 2141. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство – Скопје.....             | 109/10 |

2142. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје..... **109/11**
2143. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница - Скопје..... **109/11**
2144. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“ - Куманово..... **109/11**
2145. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија..... **109/11**
2146. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар..... **109/11**
2147. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија - Скопје..... **109/12**
2148. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струга..... **109/12**
2149. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Гостивар..... **109/12**
2150. **Решение** за именување на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Скопје..... **109/12**
2151. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија - Скопје..... **109/12**
2152. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје..... **109/13**
2181. **Решение** за разрешување од должноста директор на КПУ Затвор Прилеп..... **112/7**
2235. **Решение** за именување член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе..... **114/12**
2236. **Решение** за разрешување член на Органот за надзор на ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение..... **114/12**
2237. **Решение** за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје..... **114/12**
2243. **Решение** за именување на в.д. директор на КПУ Затвор Прилеп..... **116/3**
2244. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести - Скопје..... **116/3**
2245. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија - Скопје..... **116/3**
2246. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Скопје..... **116/3**
2247. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања - Скопје..... **116/3**
2248. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје..... **116/4**
2249. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје.. **116/4**
2250. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје..... **116/4**
2251. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата - „Козле“ - Скопје..... **116/5**
2252. **Решение** за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија - Струга..... **116/5**
2253. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово..... **116/5**
2254. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза - „Лешок“..... **116/5**
2255. **Решение** за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Чаир“ - Скопје..... **116/6**

- |   |        |   |       |
|---|--------|---|-------|
| 2256. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница - Скопје.....                         | 116/6  | 2360. <b>Решение</b> за назначување член на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор.....   | 123/4 |
| 2257. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струга.....                                 | 116/6  | 2361. <b>Решение</b> за именување член на Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата.....   | 123/5 |
| 2258. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар.....                 | 116/6  | 2362. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово.....  | 123/5 |
| 2259. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово.....         | 116/7  | 2363. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Чаир“ - Скопје.....  | 123/5 |
| 2260. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје.....                       | 116/7  | 2364. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија - Струга.....  | 123/5 |
| 2261. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струга.....                  | 116/7  | 2365. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Гостивар.....  | 123/5 |
| 2262. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Државниот испитен центар.....  | 116/7  | 2366. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје.....   | 123/6 |
| 2334. <b>Решение</b> за формирање на Комисија за евалуација на барањата за финансиска поддршка за инвестиции.....                                       | 121/21 | 2367. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје.....   | 123/6 |
| 2352. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.....   | 123/3  | 2368. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија.....  | 123/6 |
| 2353. <b>Решение</b> за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп.....                      | 123/3  | 2369. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на Државниот студентски дом „Томе Стефановски - Сеник“ - Скопје.....   | 123/6 |
| 2354. <b>Решение</b> за разрешување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица.....                              | 123/3  | 2370. <b>Решение</b> за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за државни патисхта.....  | 123/7 |
| 2355. <b>Решение</b> за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Кратово.....                  | 123/3  | 2371. <b>Решение</b> за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „ЗЛЕТО-ВИЦА“ - Пробиштип.....      | 123/7 |
| 2356. <b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Крушево.....                | 123/3  | 2390. <b>Решение</b> за исправка на Решението за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид..... | 124/3 |
| 2357. <b>Решение</b> за утврдување престанок на мандатот на членовите на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Дебар..... | 123/4  |   |       |
| 2358. <b>Решение</b> за утврдување престанок на мандатот на членовите на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Дебар.....  | 123/4  |   |       |
| 2359. <b>Решение</b> за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Дебар.....         | 123/4  |   |       |

2391. **Решение** за исправка на Решението за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи, универзитетски клиники, завод и ургентен центар – Скопје..... 124/3
2392. **Решение** за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта- Скопје... 124/3
2393. **Решение** за разрешување и именување член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Посебното основно училиште „Д-р Златан Сремец“ – Скопје ..... 124/4
2394. **Решение** за именување член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Посебното основно училиште „Иднина“ – Скопје..... 124/4
2395. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија – Скопје ..... 124/4
2396. **Решение** за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија- Скопје ..... 124/4
2397. **Решение** за разрешување и именување член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Спортската академија..... 124/5
2398. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Крушево..... 124/5
2399. **Решение** за разрешување и именување член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Државното средно училиште за применета уметност „Лазар Личеноски“ – Скопје..... 124/5
2400. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија ..... 124/5
2401. **Решение** за разрешување и именување член на Училишниот одбор - претставник на основачот на ДМУ „Тодор Скаловски - Тетоец“ – Тетово 124/6
2402. **Решение** за разрешување и именување член на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Крушево 124/6
2403. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово ..... 124/6
2404. **Решение** за разрешување и именување член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Државниот музичко - балетски училишен центар „Илија Николовски Луј“ – Скопје..... 124/6
2405. **Решение** за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие Службен весник на Република Македонија..... 124/7
2406. **Решение** за именување член на Управниот одбор на Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ - Битола ..... 124/7
2407. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид ..... 124/7
2408. **Решение** за разрешување и именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар ..... 124/7
2409. **Решение** за разрешување и именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Скопје ..... 124/7
2410. **Решение** за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ - Битола ..... 124/8
2411. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар ..... 124/8
2412. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес ..... 124/8
2413. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга ..... 124/8
2414. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на ЈП за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - Скопје ..... 124/9
2415. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола ..... 124/9
2416. **Решение** за разрешување и именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга ..... 124/9
2417. **Решение** за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје ..... 124/9
2418. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот и претставници од редот на стручните работници во центарот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово ..... 124/9



- |  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| 2419. <b>Решение</b> за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар.....   | 124/10 | 2446. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.....   | 126/2  |
| 2420. <b>Решение</b> за разрешување и именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар.....   | 124/10 | 2447. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес.....  | 126/2  |
| 2431. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“ – Велес.....  | 125/2  | 2448. <b>Решение</b> за именување член на Комисијата за посредување во авторското право и сродните права.....  | 126/2  |
| 2432. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“ – Велес..   | 125/2  | 2449. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....  | 126/3  |
| 2433. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје.....   | 125/2  | 2450. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој  | 126/3  |
| 2434. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје..... | 125/2  | 2451. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....                                     | 126/3  |
| 2435. <b>Решение</b> за разрешување членови и в.д. член и именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – П.О. Скопје.....   | 125/3  | 2452. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот .....  | 126/3  |
| 2436. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - П.О. Скопје.....                      | 125/3  | 2477. <b>Решение</b> за определување на членови на Комитетот за градежно земјиште сопственост на Република Македонија.....   | 127/9  |
| 2437. <b>Решение</b> за разрешување член и в.д. член и именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасишта – Скопје.....  | 125/4  | 2478. <b>Решение</b> за назначување на членови и заменици членови на Националното координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020..... | 127/9  |
| 2438. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за државни патишта.....  | 125/4  | 2544. <b>Решение</b> за изменување на Решението за формирање на Националниот совет за ИКТ .....  | 130/11 |
| 2439. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Маврово - Маврови Анови.....  | 125/4  | 2545. <b>Решение</b> за формирање Оперативно тело за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Националниот совет за ИКТ.....  | 130/11 |
| 2440. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Галичица-Охрид.....   | 125/4  | 2546. <b>Решение</b> за избор на Национален координатор за трансплантација.....  | 130/12 |
| 2445. <b>Решение</b> за утврдување престанок на мандат и определување претставник во Советот на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на албанците-Скопје.....   | 126/2  | 2561. <b>Решение</b> за разрешување од должноста директор на КПУ Казнено поправен дом од отворен вид Струга.   | 132/2  |
|  |        | 2562. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ - П.О. Скопје.....  | 132/2  |
|  |        | 2563. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на Централен регистар на Република Македонија.....   | 132/2  |
|  |        | 2564. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Органот за надзор на ЈУ за деца – Детско одморалиште „Илинден“ - Гостивар.....   | 132/2  |

2599. <b>Решение</b> за изменување на Решението за формирање на Комисија за евалуација на барањата за финансиска поддршка за инвестиции.....	133/10	2761. <b>Решение</b> за разрешување член на Комисијата за жалби.....	143/3
2661. <b>Решение</b> за именување претседател и членови на Комисијата за организации со статус од јавен интерес.....	137/2	2762. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово.....	143/3
2662. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор од редот на вработените на предлог на Советот на вработените на ЈП Службен весник на Република Македонија.....	137/3	2763. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на КПУ Казнено поправен дом од отворен вид Струга.....	143/4
2663. <b>Решение</b> за именување национален координатор за Здруженијата за бранители.....	137/3	2766. <b>Решение</b> за исправка на Решението за разрешување и именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга.....	144/11
2664. <b>Решение</b> за изменување на Решението за формирање Совет за реформа на јавната администрација.....	137/3	2807. <b>Решение</b> за исправка на Решението за разрешување и именување член на Управниот одбор на Централен регистар на Република Македонија..	148/2
2665. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП „Стрежево“ – Битола.....	137/4	2812. <b>Решение</b> за изменување и дополнување на Решението за формирање Национален совет за ИКТ .....	149/2
2666. <b>Решение</b> за именување членови на Одборот за контрола на материјално - финансиското работење на Институтот за стандардизација на Република Македонија.....	137/4	2813. <b>Решение</b> за изменување и дополнување на Решението за формирање оперативно тело за стручно - оперативна и логистичка поддршка на Националниот совет за ИКТ .....	149/2
2667. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес.....	137/5	2836. <b>Решение</b> за назначување на членови на Координативно тело одговорно за координирање на спроведувањето на Стратегијата за формализација на неформалната економија 2018-2022 година.....	152/7
2668. <b>Решение</b> за именување член на Одборот за надзор на материјално финансиска контрола на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	137/5	2849. <b>Решение</b> за разрешување од должноста директор на Бирото за јавна безбедност .....	154/4
2754. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Државниот комунален инспекторат.....	143/2	2850. <b>Решение</b> за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип.....	154/4
2755. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје.....	143/2	2851. <b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски Брод .....	154/4
2756. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје..	143/2	2852. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија – Скопје .....	154/5
2757. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за државни патишта.....	143/2	2853. <b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци .....	154/5
2758. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло – Скопје.....	143/2	2854. <b>Решение</b> за утврдување престанок на мандатот на членовите на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Гевгелија.....	154/5
2759. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија.....	143/3		
2760. <b>Решение</b> за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.....	143/3		

- |  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| 2855. <b>Решение</b> за утврдување престанок на мандатот на членовите на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница-Гевгелија..... | 154/6  | 3186. <b>Решение</b> за поништување на Решението за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за радијациона сигурност.....   | 172/8  |
| 2922. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Ресен .....                        | 159/2  | 3187. <b>Решение</b> за поништување на Решението за именување в.д. директор на Дирекцијата за радијациона сигурност.....   | 172/8  |
| 2923. <b>Решение</b> за разрешување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево..        | 159/2  | 3282. <b>Решение</b> за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Кралството Холандија, со седиште во Уберген.....  | 177/10 |
| 2924. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Охрид .....                               | 159/2  | 3295. <b>Решение</b> за именување в.д. заменик на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој .....   | 178/4  |
| 2925. <b>Решение</b> за разрешување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево .....                               | 159/3  | 3353. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. заменик-координатор на Националниот координативен центар за гранично управување.....   | 181/11 |
| 2926. <b>Решение</b> за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје ..    | 159/3  | 3375. <b>Решение</b> за именување в.д. заменик-координатор на Националниот координативен центар за гранично управување .....   | 184/3  |
| 2927. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Македонски Брод .....                     | 159/3  | 3396. <b>Решение</b> за избор на претседател на Инспекцискиот совет.....   | 186/9  |
| 2928. <b>Решение</b> за именување на директор на Бирото за јавна безбедност.....   | 159/3  | 3397. <b>Решение</b> за избор на член на Инспекцискиот совет.....  | 186/9  |
| 2929. <b>Решение</b> за именување Државен правобранител на Република Македонија .....  | 159/3  | 3408. <b>Решение</b> за разрешување од должноста директор на Агенцијата за лекови и медицински средства.....   | 187/6  |
| 2930. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам .....                                | 159/4  | 3409. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Агенцијата за лекови и медицински средства.....   | 187/6  |
| 2931. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам .....   | 159/4  | 3434. <b>Решение</b> за назначување на претставник на Република Македонија во Заедничкиот Комитет за поделба на дипломатско–конзуларниот имот на поранешна СФРЈ.....                                     | 188/14 |
| 3033. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот комунален инспекторат.....   | 165/14 | 3485. <b>Решение</b> за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасишта – Скопје .....  | 191/6  |
| 3034. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Државниот комунален инспекторат.....  | 165/14 | 3486. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на ЈП за Стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“–П.О. Скопје .....   | 191/6  |
| 3035. <b>Решение</b> за именување в.д. заменик на директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....    | 165/14 | 3487. <b>Решение</b> за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ –Скопје.....                             | 191/6  |
| 3036. <b>Решение</b> за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за радијациона сигурност.....   | 165/15 | 3488. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“–П.О. Скопје ..... | 191/7  |
| 3037. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Дирекцијата за радијациона сигурност.....   | 165/15 | 3489. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот .....  | 191/7  |
| 3083. <b>Решение</b> за изменување на Решението за именување членови на групата за процена.....  | 168/28 |  |        |
| 3185. <b>Решение</b> за изменување на Решението за формирање на Комисија за евалуација на барањата за финансиска поддршка за инвестиции.....             | 172/8  |  |        |

3490. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Централен регистар на Република Македонија ..... **191/7**
3491. **Решение** за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија ..... **191/7**
3492. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Македонија ..... **191/7**
3493. **Решение** за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со пасишта – Скопје ..... **191/8**
3494. **Решение** за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „ЗЛЕТО-ВИЦА“ – Пробиштип ..... **191/8**
3495. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип ..... **191/8**
3496. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП "Стрежево" – Битола ..... **191/8**
3497. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавно претпријатие за државни патишта ..... **191/9**
3498. **Решение** за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за државни патишта ..... **191/9**
3499. **Решение** за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола ..... **191/9**
3500. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ -Кичево ..... **191/9**
3501. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“ -Велес ..... **191/10**
3502. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија – Скопје ..... **191/10**
3503. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија – Скопје ..... **191/10**
3504. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија - Скопје ..... **191/10**
3505. **Решение** за именување членови на Комисијата за одлучување по барањата за зголемување на формираната цена на лек ..... **191/10**
3506. **Решение** за именување член на Комисијата за жалби ..... **191/11**
3507. **Решение** за разрешување од должноста член на Орган за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Ресен ..... **191/11**
3508. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на КПУ Воспитно поправен дом Тетово ..... **191/11**
3509. **Решение** за разрешување од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје ..... **191/11**
3510. **Решение** за разрешување од должноста член на Управниот одбор-претставник од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид ..... **191/12**
3511. **Решение** за разрешување од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје ..... **191/12**
3512. **Решение** за разрешување од должноста член на Орган за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Кратово.. **191/12**
3513. **Решение** за именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Валандово ..... **191/12**
3514. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово ..... **191/12**
3515. **Решение** за разрешување и именување член на Орган за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Валандово ..... **191/13**
3516. **Решение** за утврдување престанок на мандатот на членовите на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Кавадарци ..... **191/13**
3517. **Решение** за утврдување престанок на мандатот на членовите на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница-Кавадарци ..... **191/13**
3518. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ..... **191/13**

- |   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| 3519. <b>Решение</b> за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на албанците .....  | 191/14 | 3662. <b>Решение</b> за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево...   | 203/4  |
| 3520. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата – „Козле“ - Скопје.....                                | 191/14 | 3663. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија  | 203/4  |
| 3521. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија– Скопје .....  | 191/14 | 3664. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Ресен.....   | 203/5  |
| 3522. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес.....  | 191/14 | 3665. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.....  | 203/5  |
| 3523. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје.....   | 191/15 | 3666. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје.....           | 203/5  |
| 3524. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје ..... | 191/15 | 3667. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“–Пробиштип...  | 203/6  |
| 3564. <b>Решение</b> за именување заменик на директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата Република Македонија .....   | 196/2  | 3668. <b>Решение</b> за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Кавадарци.....  | 203/6  |
| 3652. <b>Решение</b> за изменување на Решението за именување членови на групата за проценка .....   | 202/8  | 3669. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Специјален завод – Демир Капија.....  | 203/6  |
| 3656. <b>Решение</b> за исправка на Решението за именување национален координатор за здруженијата за бранители.....   | 203/2  | 3670. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. претседател на Комисијата за посредување во авторското право и сродните права.....   | 203/6  |
| 3657. <b>Решение</b> за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....  | 203/3  | 3671. <b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Охрид.....  | 203/7  |
| 3658. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Органот за надзор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола.....   | 203/3  | 3672. <b>Решение</b> за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски Брод.....  | 203/7  |
| 3659. <b>Решение</b> за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево.....   | 203/3  | 3728. <b>Решение</b> за именување претседавач, контакт – лица, компонентни контакт – точки, членови и секретар на Координативно тело за градење и спроведување на Регионалната економска област во Западен Балкан..... | 205/32 |
| 3660. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола.....  | 203/4  | 3729. <b>Решение</b> за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Кралството Холандија, со седиште во Амстердам.....  | 205/33 |
| 3661. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски Брод.....  | 203/4  | 3751. <b>Решение</b> за исправка на Решението за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Охрид.....   | 209/10 |

- |  |              |  |               |
|--|--------------|--|---------------|
| 3783. <b>Решение</b> за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија.....  | <b>210/5</b> | 3978. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор- претставник од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на ЈУ Национален парк Пелистер-Битола..... | <b>222/5</b>  |
| 3784. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Комисијата за право на поврат на средствата на Агенцијата за филм на Република Македонија....  | <b>210/5</b> | 3979. <b>Решение</b> за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....  | <b>222/6</b>  |
| 3785. <b>Решение</b> за утврдување престанок на мандат на определените претставници во Советот на ЈНУ Институт за филм-филмска академија-Охрид.....  | <b>210/5</b> | 3980. <b>Решение</b> за разрешување член на Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата.....  | <b>222/6</b>  |
| 3786. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....  | <b>210/5</b> | 3981. <b>Решение</b> за разрешување член на Управниот одбор – претставник на основачот на Државниот студентски дом „Пелагонија“- Скопје.....   | <b>222/6</b>  |
| 3787. <b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Неготино.....  | <b>210/6</b> | 3982. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје.....   | <b>222/6</b>  |
| 3788. <b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино.....  | <b>210/6</b> | 3983. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ -Скопје.....  | <b>222/7</b>  |
| 3789. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на Македонската академска истражувачка мрежа (МАРнет).....   | <b>210/6</b> | 3984. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....  | <b>222/7</b>  |
| 3840. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Липково во Липково..   | <b>213/2</b> | 3995. <b>Решение</b> за исправка на Решението за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес.....  | <b>223/2</b>  |
| 3841. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор- претставник од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на ЈУ Национален парк Пелистер-Битола..... | <b>213/2</b> | 3996. <b>Решение</b> за поништување на Решението за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија .....   | <b>223/2</b>  |
| 3842. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. заменик на директорот на Бирото за развој на образованието....   | <b>213/2</b> | 4152. <b>Решение</b> за исправка на Решението за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија - Скопје .....  | <b>226/18</b> |
| 3843. <b>Решение</b> за именување в.д. заменик на директорот на Бирото за развој на образованието.....   | <b>213/2</b> | 4162. <b>Решение</b> за разрешување и назначување членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор..  | <b>228/11</b> |
| 3967. <b>Решение</b> за именување на почесен конзул на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Грачаница.....  | <b>221/7</b> | 4163. <b>Решение</b> за именување на претседател, заменик на претседателот и членови на Совет за јавно приватно партнерство.....   | <b>228/11</b> |
| 3976. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје.....  | <b>222/5</b> | 4164. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. член на Комисијата за посредување во авторското право и сродните права.....  | <b>228/11</b> |
| 3977. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор- претставник од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид.....               | <b>222/5</b> | 4165. <b>Решение</b> за именување директор на Државниот испитен центар.....  | <b>228/12</b> |

		<b>ПРОГРАМИ</b>		
		Рег. бр.	Бр./стр.	
4166.	<b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница „д-р Трифун Пановски“-Битола.....	228/12		
4167.	<b>Решение</b> за разрешување и именување член– претставник на основачот на Училишниот одбор на Посебното основно училиште „Иднина“ – Скопје.....	228/12		
4222.	<b>Решение</b> за давање согласност на Одлуката за именување директор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	229/22		
4413.	<b>Решение</b> за назначување на членови на дигиталниот форум за информатичко комуникациски технологии.....	234/15		
4451.	<b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид.....	236/10		
4452.	<b>Решение</b> за именување в.д. директор на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид.....	236/10		
4453.	<b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	236/10		
4467.	<b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	239/4		
4468.	<b>Решение</b> за именување претседател на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Пелистер-Битола.....	239/4		
4469.	<b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Неготино.....	239/4		
4470.	<b>Решение</b> за именување заменик претседател и заменик член на Комисијата за жалби.....	239/4		
4471.	<b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје.....	239/4		
4472.	<b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија - Скопје.....	239/5		
4473.	<b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија - Скопје.....	239/5		
4474.	<b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија - Скопје.....	239/5		
4624.	<b>Решение</b> за изменување и дополнување на Решението за формирање на Комисија за спроведување на реформи во пензискиот систем.....	247/5		
		70.	<b>Програма</b> за финансииска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2018 година.....	4/11
		133.	<b>Програма</b> за остварување на социјалната заштита за 2018 година.....	13/2
		134.	<b>Програма</b> за развој на дејноста за заштитата на децата за 2018 година...	13/7
		135.	<b>Програма</b> за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2018 година.....	13/12
		136.	<b>Програма</b> за субвенционирање на потрошувачката на енергија за 2018 година.....	13/13
		168.	<b>Програма</b> за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2018 година.....	16/2
		169.	<b>Програма</b> за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2018 година.....	16/16
		170.	<b>Програма</b> за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2018 година.....	16/26
		171.	<b>Програма</b> за фитосанитарна политика во 2018 година.....	16/35
		172.	<b>Програма</b> за финансииска поддршка на руралниот развој за 2018 година....	16/58
		173.	<b>Програма</b> за мониторинг на безбедноста на храната во Република Македонија за 2018 година.....	16/69
		174.	<b>Национална годишна програма</b> за јавно здравје во Република Македонија за 2018 година.....	16/92
		175.	<b>Годишна програма</b> за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2018 година.....	16/161
		176.	<b>Годишна програма</b> за финансирање на изработка на просторен план на Република Македонија за 2018 година.....	16/189
		177.	<b>Годишна програма</b> за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2018 година.....	16/189
		197.	<b>Програма</b> за основни геолошки истражувања за 2018 година.....	17/9
		198.	<b>Програма</b> за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година.....	17/10

199. Програма за развој на туризмот за 2018 година.....	17/13	216. Програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2018 година.....	17/62
200. Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2018 година..	17/17	217. Програма за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2018 година.....	17/62
201. Програма за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Македонија во 2018 година..	17/22	218. Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2018 година.....	17/63
202. Програма ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ за 2018 година.....	17/25	219. Програма за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 2018 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за мади и спорт за унапредување на спортот во Република Македонија.....	17/66
203. Програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2018 година.....	17/29	220. Програма за развој на спорт и млади за 2018 година.....	17/68
204. Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2018 година.....	17/31	221. Програма за инвестирање во животната средина за 2018 година.....	17/69
205. Програма за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2018 година.....	17/34	222. Програма за инвестиции во животната средина за 2018 година.....	17/70
206. Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2018 година..	17/36	223. Програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2018 година.....	17/72
207. Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2018 година..	17/39	224. Програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2018 година.....	17/73
208. Програма за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2018 година.....	17/41	225. Програма за научно-истражувачката дејност за 2018 година.....	17/73
209. Програма за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2018 година.....	17/43	226. Програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2018 година.....	17/78
210. Програма за рамномерен регионален развој за 2018 година.....	17/44	227. Програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2018 година.....	17/80
211. Програма за рамномерен регионален развој во 2018 година.....	17/45	228. Програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата за 2018 година.....	17/82
212. Програма за трансплантација во Република Македонија за 2018 година...	17/46	229. Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година.....	17/83
213. Програма за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Македонија за 2018 година.....	17/49	230. Програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на производите за заштита на растенијата и резидуи од производи за заштита на растенијата во производи од примарно земјоделско производство за 2018 година.....	17/86
214. Програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено-поправните и воспитно-поправните установи за 2018 година.....	17/56	231. Програма за проширена репродукција на шумите за 2018 година.....	17/90
215. Програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2018 година.....	17/57		



232. Програма за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во реп-роцентрите за 2018 година.....	17/92	767. Програма за изменување на Програ-мата за управување со водите за 2018 година.....	40/15
233. Програма за семе и саден материјал во 2018 година.....	17/94	946. Програма за изменување на Годиш-ната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2018 година.....	48/15
234. Програма за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2018 година.....	17/96	947. Програма за персонална асистенција на лица со попреченост за 2018 го-дина.....	48/15
235. Програма за управување со водите за 2018 година.....	17/100	948. Програма за изменување и дополну-вање на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здрав-ствените соработници вработени во приватни здравствени установи, дру-ги правни лица и невработени за 2018 година.....	48/17
236. Програма за унапредување на жи-вотната средина за 2018 година.....	17/104	1009. Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заш-тита за 2018 година.....	53/10
237. Програма за промоција на обновли-ви извори на енергија и поттикнува-ње на енергетска ефикасност во до-маќинствата за 2018 година.....	17/104	1054. Програма за мониторинг за безбед-ност на храна за животни за 2018 го-дина.....	55/5
238. Програма за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2018 година.....	17/107	1058. Годишна програма за изменување на Годишната програма за финанси-рање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документа-ција и урбанистичко – проектни до-кументации за 2018 година.....	56/2
239. Програма за користење на средства-та за ветеринарно јавно здравство во 2018 година.....	17/110	1059. Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2018 година.....	56/2
240. Програма за задолжително здрав-ствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2018 година.....	17/111	1132. Програма за изменување и допол-нување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година.....	62/10
351. Годишна програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2018 година.....	21/62	1373. Годишна програма за дополнување на Годишната програма за финанси-рање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на ге-нерални урбанистички планови, ур-банистичко – планска документација и урбанистичко – проектни докумен-тации за 2018 година.....	73/11
352. Програма за промоција и поддршка на туризмот за 2018 година.....	21/65	1443. Програма за користење на средства за изградба на Спомен–обележје на Тодор Проески во Крушево за 2018 година.....	78/35
353. Програма за поддршка на домашен туризам за работници со ниски при-ходи.....	21/67	1782. Програма за изменување на Годиш-ната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2018 година.....	93/8
354. Програма за поддршка на претпри-емништвото, конкурентноста и ино-вативноста на малите и средните претпријатија во 2018 година.....	21/73	1836. Програма за изменување на Програ-мата за превенција на кардиоваску-ларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2018 година.....	97/105
355. Програма за управување, уредување и одржување на објектите на гранич-ните премини за патен сообраќај за 2018 година.....	21/74		
356. Програма за користење на средства за изградба на Спомен-обележјето Плоштад Скендербег во Скопје, за 2018 година.....	21/77		
357. Програма за работа на Институтот за акредитација на Република Маке-донија за 2018 година.....	21/78		
363. Програма за статистички истражу-вања за периодот 2018-2022 година...	22/2		
520. Програма за обезбедување на тро-шоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македо-нија за 2018 година.....	31/7		
529. Национална програма за развој на земјоделството и рурален развој за период од 2018-2022 година.....	32/5		

1857. <b>Програма</b> за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2018-2021 година.....	99/32	2856. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2018 година .....	154/6
1892. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година.....	100/21	2918. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2018 година.....	158/20
1893. <b>Програма</b> за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.....	100/22	2919. <b>Програма</b> за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2019-2021 година .....	158/21
1962. <b>Програма</b> за изменување и дополнување на Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2018 година.....	106/13	2920. <b>Програма</b> за користење на средства за изградба на Спомен-обележје на Тодор Проески во Крушево за 2018 година .....	158/22
2176. <b>Програма</b> за изменување и дополнување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2018 година.....	111/7	2921. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2018 година .....	158/23
2234. <b>Програма</b> за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој.....	114/9	2950. <b>Програма</b> за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година.....	160/6
2479. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2018 година.....	127/10	3005. <b>Програма</b> за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2018 година.....	163/24
2480. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година.....	127/11	3006. <b>Национална програма</b> за олеснување во воздухопловството.....	163/26
2481. <b>Програма</b> за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.....	127/11	3038. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2018 година.....	165/15
2547. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година.....	130/12	3084. <b>Програма</b> за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година.....	168/29
2628. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за научно-истражувачката дејност за 2018 година.....	134/12	3085. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2018 година.....	168/48
2714. <b>Програма</b> за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година.....	139/12	3107. <b>Годишна програма</b> за националната инфраструктура на просторните податоци за 2018 година .....	170/2
2780. <b>Програма</b> за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2018/2019 година.....	145/6	3108. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за развој на туризмот за 2018 година .....	170/4
2781. <b>Програма</b> за престанок на важење на Програмата за користење на средства за изградба на спомен-обележје на Тодор Проески во Крушево за 2018 година.....	145/8	3188. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.....	172/9
2821. <b>Програма</b> за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година.....	150/3	3189. <b>Програма</b> за изменување на програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2015 – 2018).....	172/9
		3190. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година.....	172/20

3283. Програма за користење на средства за адаптација и санација со конзервација и реставрација на објектот „Офицерски дом“ - Битола за 2018 година.....	177/10	3905. Програма за изменување на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година.....	218/5
3306. Програма за изменување и дополнување на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2018 година .....	179/4	3906. Програма за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2018 година.....	218/5
3398. Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2018 година.....	186/9	4040. Програма за изменување и дополнување на Програмата за статистички истражувања за периодот 2018-2022 година.....	224/28
3435. Програма за изменување на Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2015 – 2018).....	188/15	4041. Програма за изменување на Програмата за научно-истражувачката дејност за 2018 година.....	224/29
3436. Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година.....	188/29	4118. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2018 година.....	225/6
3551. Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.....	193/10	4119. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2018 година....	225/7
3591. Програма за дополнување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2018 година.....	197/13	4120. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2018 година.....	225/8
3592. Програма за дополнување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2018 година.....	197/14	4121. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2018 година.....	225/9
3653. Програма за изменување и дополнување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2018 година.....	202/9	4122. Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година.....	225/10
3730. Програма за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2019-2022 година.....	205/33	4223. Програма за изменување на Програмата за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2018 година.....	229/23
3834. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулационски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко–планска документација и урбанистичко–проектни документации за 2018 година.....	212/10	4224. Програма за изменување и дополнување на Програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2018 година.....	229/23
3850. Програма за изменување и дополнување на Програмата за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2018 година.....	214/3	4225. Програма за изменување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2018 година.....	229/24
		4226. Програма за изменување на Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2018 година.....	229/28
		4227. Програма за изменување на Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2018 година.....	229/28

4228. Програма за изменување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2018 година.....	229/29	4415. Програма за изменување на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2018 година.....	234/15
4229. Програма за изменување на Програмата за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2018 година.....	229/29	4416. Програма за изменување на Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2018 година.....	234/16
4230. Програма за изменување на Програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Македонија за 2018 година.....	229/29	4417. Програма за изменување на Програмата за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка и најтешка телесна инвалидност, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2018 година.....	234/16
4231. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година.....	229/32	4418. Програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2018 година.....	234/16
4232. Програма за изменување на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2018 година.....	229/32	4419. Програма за изменување на Програмата за развој на дејноста за заштитата на децата за 2018 година.....	234/17
4233. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2018 година.....	229/32	4420. Програма за изменување на Програмата за субвенционирање на потрошувачката на енергија за 2018 година	234/17
4305. Програма за изменување на Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко – консултативни и болнички здравствени услуги за децата на возраст до 18 години, чии семејства се корисници на правото на социјална парична помош во Република Македонија за 2018 година.....	230/35	4421. Програма за изменување на Програмата за остварување на социјалната заштита за 2018 година.....	234/17
4306. Програма за изменување на Програмата за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2018 година.....	230/35	4422. Програма за изменување на Програмата за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2018/2019 година.....	234/20
4308. Програма за изменување и дополнување на Програмата „Здравје за сите“ за 2018 година.....	231/1	4423. Програма за изменување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2018 година.....	234/20
4309. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година.....	231/3	4475. Програма за изменување на Програмата за рамномерен регионален развој во 2018 година.....	239/5
4310. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.....	231/3	4476. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.....	239/6
4414. Програма за изменување на Програмата за персонална асистенција на лица со попреченост за 2018 година..	234/15	4618. Програма за остварување на социјалната заштита за 2019 година.....	246/3
		4619. Програма за субвенционирање на потрошувачката на енергија за 2019 година.....	246/7
		4620. Програма за персонална асистенција на лица со попреченост за 2019 година.....	246/8
		4621. Програма за развој на дејноста за заштитата на децата за 2019 година.....	246/10

4622. Програма за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка и најтешка телесна инвалидност, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2019 година.....	246/14
--	--------

**УПАТСТВО**

Рег. бр.	Бр./стр.
2559. Упатство за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на следење, оценување и известување за спроведувањето на стратешкиот план и годишниот план за работа.....	131/360
2560. Упатство за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на подготвување на стратешкиот план и годишниот план за работа.....	131/371

**ПЛАН**

Рег. бр.	Бр./стр.
410. Стратешки план за работа на Агенцијата за катастар на недвижности за периодот 2018–2020 година	24/2

**ДЕЛОВНИК**

Рег. бр.	Бр./стр.
2803. Деловник за работа на Комисијата за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост.....	147/2

**ТАРИФНИК**

Рег. бр.	Бр./стр.
89. Тарифник за дополнување на тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за вршење на стручна оценка (ревизија) на геолошка документација и рударските проекти.....	5/12

**МЕТОДОЛОГИИ**

Рег. бр.	Бр./стр.
178. Методологија за процена на пазарната вредност на земјоделско земјиште во државна сопственост под оранжери и објекти кои се во функција на земјоделското производство.....	16/190
1080. Методологија за изменување и дополнување на Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишна програма за работа на Владата на Република Македонија.....	58/11

**СТРАТЕГИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
976. Национална стратегија за заштита на природата (2017-2027).....	50/2

**ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРУЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
1. Одлука за воведување на рестриktivни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2017/905 на Советот од 29 мај 2017 година за спроведување на Одлука 2010/788/ЗНБП за рестриktivни мерки против Демократска Република Конго.....	22/2
2. Одлука за воведување на рестриktivните мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2017/734 на Советот од 25 април 2017 година за изменување на Одлука 2013/184/ЗНБП за рестриktivни мерки против Мијанмар/Бурма	22/5
3. Одлука за воведување на рестриktivни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2017/917 на Советот од 29 мај 2017 година за изменување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриktivни мерки против Сирија.....	22/10
4. Одлука за воведување на рестриktivни мерки согласно Одлуката на Советот (ЗНБП) 2017/2074 од 13 ноември 2017 година за рестриktivните мерки во однос на состојбата во Венецуела.....	22/31
5. Одлука за воведување на рестриktivни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2017/1934 на Советот од 23 октомври 2017 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриktivни мерки против Република Гвинеја.....	61/2
6. Одлука за воведување на рестриktivни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2017/1754 на Советот од 25 септември 2017 година за спроведување на одлука 2013/255/ЗНБП во врска со рестриktivни мерки против Сирија.....	61/5
7. Одлука за воведување на рестриktivни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2018/284 на Советот од 26 февруари 2018 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриktivни мерки против Сирија.....	88/2

- |  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| <p>8. <b>Одлука</b> за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/283 на Советот од 26 февруари 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/1693 за рестриктивни мерки против ИСИС (Даеш) и Ал Каеда и лица, групи, претпријатија и субјекти кои се поврзани со нив.....</p>     | 98/2   | <p>16. <b>Одлука</b> за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/476 на Советот од 21 март 2018 година за изменување на Одлука (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија.....</p>  | 113/37 |
| <p>9. <b>Одлука</b> за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката на Советот (ЗНБП) 2018/89 од 22 јануари 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/849 за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја.....</p>   | 98/8   | <p>17. <b>Одлука</b> за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/568 на Советот од 12 април 2018 година за изменување на Одлуката 2011/235/ЗНБП за рестриктивни мерки наменети против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Иран.....</p> | 136/2  |
| <p>10. <b>Одлука</b> за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/280 на Советот од 23 февруари 2018 година за изменување на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија..</p>   | 98/26  | <p>18. <b>Одлука</b> за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2018/569 на Советот од 12 април 2018 година за спроведување на Одлуката 2010/788/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска Република Конго.....</p>                    | 136/19 |
| <p>11. <b>Одлука</b> за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/459 на Советот од 19 март 2018 година за изменување на Одлуката 2011/173/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Босна и Херцеговина.....</p>  | 100/2  | <p>19. <b>Одлука</b> за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/611 на Советот од 19 април 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/849 за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја.....</p>                           | 136/25 |
| <p>12. <b>Прегледите</b> на декларации, изјави, одлуки на Советот на Европската Унија и други правни акти на Европската Унија од Брисел, Њујорк, Женева, Виена и Стразбург, кон кои Република Македонија, на покана на Европската Унија или унилатерално се има придружено (Прилог 1 до Прилог 5).....</p> | 113/2  | <p>20. <b>Одлука</b> за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/715 на Советот од 14 мај 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/849 за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја.....</p>                             | 156/2  |
| <p>13. <b>Одлука</b> за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката на Советот (ЗНБП) 2018/90 од 22 јануари 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Венецуела.....</p>   | 113/20 | <p>21. <b>Одлука</b> за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/778 на Советот од 28 мај 2018 година за изменување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија .....</p>   | 156/10 |
| <p>14. <b>Одлука</b> за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/466 на Советот од 21 март 2018 година за изменување на Одлука 2011/172/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Египет.....</p>                          | 113/26 | <p>22. <b>Одлука</b> за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/901 на Советот од 25 јуни 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 за рестриктивните мерки во однос на состојбата во Венецуела.....</p>                                 | 187/2  |
| <p>15. <b>Одлука</b> за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2018/421 на Советот од 19 март 2018 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.....</p>  | 113/31 | <p>23. <b>Одлука</b> за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/900 на Советот од 25 јуни 2018 година за изменување на Одлуката 2013/184/ЗНБП за рестриктивните мерки против Мјанмар/Бурма.....</p>   | 190/2  |
|  |        | <p>24. <b>Преглед</b> на декларации на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружи во периодот 1 јануари – 30 јуни 2018 година.....</p>   | 194/2  |

25. **Преглед** на изјави/поднесоци на ЕУ (Брисел) за климатски промени кон кои Република Македонија се придружи во периодот 1 јануари – 30 јуни 2018 година..... **194/3**
26. **Преглед** на правни акти на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружи, а од кои произлегуваат обврски за Република Македонија и нејзините правни и физички лица (рестриktivни мерки) во периодот 1 јануари – 30 јуни 2018 година..... **194/4**
27. **Преглед** на декларации на ЕУ (ЕЕАС - Брисел), рестриktivни мерки и изјави на ЕУ кон кои Република Македонија не се придружи во периодот 1 јануари – 30 јуни 2018 година..... **194/6**
28. **Преглед** на изјави, обраќања и други заеднички документи на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена ОН-ОБСЕ, Стразбург), кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јануари – 30 јуни 2018 година..... **194/7**
29. **Одлука** за воведување на рестриktivни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2018/1086 на Советот од 30 јули 2018 година за спроведување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриktivни мерки во однос на состојбата во Либија ..... **209/2**
30. **Одлука** за воведување на рестриktivни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1087 на Советот од 30 јули 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/849 за рестриktivни мерки против Демократска Народна Република Кореја ..... **209/5**
31. **Одлука** за воведување на рестриktivни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1006 на Советот од 16 јули 2018 година за рестриktivни мерки во однос на состојбата во Република Малдиви..... **209/22**
32. **Одлука** за воведување на рестриktivни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1000 на Советот од 16 јули 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/1693 за рестриktivни мерки против ИСИС (ДАЕШ) и Ал Каеда и лица, групи, претпријатија и субјекти кои се поврзани со нив..... **212/2**
33. **Одлука** за воведување на рестриktivни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1084 на Советот од 30 јули 2018 година за ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за примена на специфични мерки за борба против тероризмот и за укинување на Одлуката (ЗНБП) 2018/475.. **226/2**

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

- | Рег. бр.   | Бр./стр.      |
|--|---------------|
| 1065. <b>Правилник</b> за начинот на спроведување на постапка за прием на кандидати за офицери, односно подофициери, професионални војници и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија.....   | <b>57/3</b>   |
| 4561. <b>Правилник</b> за начинот на утврдување на релевантноста на податоците собрани и обработени со извршувањето на наредбата за спроведување на мерките за следење на комуникациите заради заштита на интересите на безбедноста и одбраната на државата и начинот на нивно ништење ..... | <b>243/43</b> |

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

- | Рег. бр.   | Бр./стр.     |
|--|--------------|
| 105. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на пробните таблици, формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата, како и начинот и постапката на нивно издавање.....                             | <b>10/2</b>  |
| 1137. <b>Правилник</b> за изменување на правилникот за формата и содржината на образецот на возачка дозвола и возачка книшка, начинот на нивното издавање и заменување и за начинот на водење на евиденциите за издадени возачки дозволи и возачки книшки во Министерството за внатрешни работи..... | <b>63/3</b>  |
| 1455. <b>Решение</b> за определување на полициски станици за задржување на лица.....   | <b>80/2</b>  |
| 1858. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање за патните исправи и за водење на евиденција.....   | <b>99/33</b> |
| 1948. <b>Листа</b> за дополнување на листата на експлозивните материи што можат да се пуштаат во промет.....   | <b>104/2</b> |
| 2347. <b>Правилник</b> за престанување на важењето на Правилникот за составот на Комисиите на Министерството за внатрешни работи за пробни испукувања, начинот на вршење на пробни испукувања и за чувањето на чаурите од оружјето од кое е извршено пробно испукување.....                          | <b>122/7</b> |

2782. <b>Решение</b> за определување привремен граничен премин.....	145/8
2783. <b>Решение</b> за определување привремен граничен премин.....	145/9
2860. <b>Правилник</b> за формата и содржината на образецот на потврдата за положен возачки испит со право за управување возило во сообраќајот од категориите „АМ“, „А2“ и „Т“.....	155/1
3593. <b>Правилник</b> за начинот на утврдување на релевантноста на податоците собрани и обработени со извршувањето на наредбата за спроведување на мерките за следење на комуникациите заради заштита на интересите на безбедноста и одбраната на државата и начинот на нивно ништење.....	197/14
3673. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на вршење на полициските работи....	203/7
4464. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на полицијата.....	237/2
4477. <b>Правилник</b> за начинот за ограничување на слобода на движење на барател на право на меѓународна и привремена заштита.....	239/6

### МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
137. <b>Објава</b> од Министерството за надворешни работи.....	13/14
613. <b>Објава</b> од Министерството за надворешни работи.....	35/30
815. <b>Објава</b> од Министерството за надворешни работи.....	43/2
1044. <b>Објава</b> од Министерството за надворешни работи.....	54/13
1536. <b>Објава</b> од Министерството за надворешни работи.....	84/34
1537. <b>Објава</b> од Министерството за надворешни работи.....	84/34
1632. <b>Објава</b> од Министерството за надворешни работи.....	86/72
1783. <b>Објава</b> од Министерството за надворешни работи.....	93/9
2182. <b>Објава</b> од Министерството за надворешни работи.....	112/7
2506. <b>Објава</b> од Министерството за надворешни работи.....	129/2
3296. <b>Решение</b> за изменување на Решението за именување на претседателот, членовите и секретарот на Комисијата за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии и граничните ознаки на Република Македонија со соседните држави..	178/4

3399. <b>Објава</b> од Министерство за надворешни работи.....	186/10
3683. <b>Објава</b> од Министерство за надворешни работи.....	204/4
3684. <b>Објава</b> од Министерство за надворешни работи.....	204/4
3851. <b>Објава</b> од Министерство за надворешни работи.....	214/3

### МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Рег. бр.	Бр./стр.
36. <b>Решение</b> за престанок на службата на нотарот.....	3/2
90. <b>Решение</b> за престанок на службата на нотарот.....	5/12
138. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	13/14
358. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	21/83
359. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за вештаци и формата и содржината на уверението за положен испит за вештаци.....	21/84
422. <b>Програма</b> за обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, за 2018 година.....	25/4
496. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	29/3
500. <b>Кодекс</b> за однесување на службените лица во извршувањето на работните задачи во казнено-поправните и воспитно-поправните установи.....	30/2
501. <b>Решение</b> за престанок на вршење на нотарската служба.....	30/3
614. <b>Решение</b> за престанок на службата на нотарот.....	35/31
984. <b>Правилник</b> за надоместоците на судиите поротници.....	52/2
1401. <b>Одлука</b> за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	76/11
1748. <b>Правилник</b> за начинот на извршување на електронски надзор.....	89/7



1749. <b>Правилник</b> за начинот на извршување на општокорисната работа.....	89/7	3554. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	194/18
1750. <b>Правилник</b> за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот за лицата спрема кои се извршуваат пробациски работи.....	89/8	3594. <b>Решение</b> за престанок на службата на нотарот.....	197/17
1751. <b>Упатство</b> за начинот на спроведување на стручно - инструкторскиот инспекциски надзор над месно надлежните пробациски канцеларии.....	89/9	3615. <b>Правилник</b> за начинот на анонимизација на наредбите за спроведување на мерката за следење на комуникациите заради заштита на интересите на безбедноста и одбраната на државата и за начинот на евидентирањето во регистарот на анонимизираните наредби.....	200/2
1798. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	94/4	3616. <b>Правилник</b> за начинот на анонимизација на наредбата за определување на посебна истражна мерка, односно на привремената писмена наредба за определување на посебна истражна мерка и за начинот на евидентирањето во уписникот во судот на анонимизираните примероци од наредбата.	200/3
1799. <b>Список</b> на поставени постојани судски преведувачи.....	94/5	3947. <b>Решение</b> за престанок на вршење на нотарската служба.....	220/10
1894. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	100/23	3948. <b>Список</b> на поставени постојани судски преведувачи (Оглас од 17.9.2018 година).....	220/11
2158. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за видот, содржината, формата, начинот на водењето на актите, уписниците, книгите и имениците на нотарот, помошните книги, начинот на примање и чување на нотарските исправи и предметите од вредност и нивното издавање и преземање, начинот на чување и обнова на нотарските списи и исправи, начинот на архивирање и организирањето на архивирањето, како и преземање на други формални дејствија.....	110/2	4455. <b>Решение</b> за престанок на должноста извршител.....	236/11
2348. <b>Решение</b> за престанок на должноста извршител.....	122/7	4456. <b>Правилник</b> за формата и содржината на јавниот оглас, формата, содржината и начинот на поднесување на пријавата, на спроведување на административната селекција, на испитите, проверката на веродостојноста на докази и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категориите на работни места, како и други прашања во врска со постапката за вработување на судски службеници..	236/11
2441. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	125/5	4576. <b>Решение</b> за престанок на службата на нотарот.....	245/17
2669. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	137/5	<b>МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ</b>	
2804. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	147/4	Рег. бр.	Бр./стр.
2822. <b>Решение</b> за престанок на должноста извршител.....	150/3	3. <b>Правилник</b> за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на стандардните тендерски документации и стандардните технички спецификации и начинот на нивно користење од страна на договорните органи.....	1/4
3466. <b>Правилник</b> за формата, содржината и начинот на издавање на службената легитимација, униформата и ознаките на униформата на затворската полиција во казнено-поправните и воспитно-поправните установи.....	190/4	106. <b>Правилник</b> за начинот на водење на евиденција за сторителите на прекршок, за видот на изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка.....	10/4

1285. <b>Правилник</b> за формата и содржината на евиденцијата за спроведени финансиски мерки вклучително и финансиски мерки против тероризам и пролиферација.....	67/7	4562. <b>Правилник</b> за формата и содржината на пополнетата годишна даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход, начинот на доставување на пополнетата годишна даночна пријава од страна на органот за јавни приходи и начинот на потврдување од страна на даночниот обврзник .....	243/45
1286. <b>Правилник</b> за формата, содржината и начинот на водење на листата на определени лица кон кои се воведени финансиски мерки против тероризам и ширење (распространување) на оружје за масовно уништување и нивно финансирање.....	67/7	4563. <b>Правилник</b> за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат брокерските куќи и банките со дозвола за работа со хартии од вредност .....	243/51
1398. <b>Правилник</b> за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност .....	76/4	4564. <b>Правилник</b> за формата и содржината на налогот за вршење надзор од страна на управата за финансиско разузнавање.....	243/53
1399. <b>Тарифник</b> за изменување на Тарифникот за визината на надоместоците за користење на електронскиот систем за јавни набавки.....	76/7	4565. <b>Правилник</b> за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот и формата на водење на евиденција за спроведената едукација ....	243/54
1756. <b>Правилник</b> за начинот на пријавување на обврските и за формата и содржината на збирните извештаи.....	90/5	4566. <b>Правилник</b> за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои имаат дозвола за менувачко работење.....	243/57
1757. <b>Правилник</b> за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	90/12	4567. <b>Правилник</b> за начинот на оценување на работењето на финансиските разузнавачи, видовите на извештаи, формата и содржината на образецот за оценување и другите обрасци .....	243/59
2153. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и Кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација.....	109/13	4568. <b>Правилник</b> за формата, содржината, начинот на издавање, одземање и користење на службената легитимација на вработените во Управата за финансиско разузнавање .....	243/65
2824. <b>Правилник</b> за формата и содржината на Записникот за царински прекршок, како и за формата и содржината на мандатниот, односно прекршочниот платен налог .....	151/2	4569. <b>Правилник</b> за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	243/67
3400. <b>Правилник</b> за начинот на внесување, пријавување, исправка и бришење на податоците од регистарот на вистински сопственици, начинот на користење, начинот на изразување на висината на уделот (индикатор за утврдување на сопственоста), начин на одржување и администрирање, техничките барања (потреби) за воспоставување на регистарот на вистински сопственици.....	186/10	4575. <b>Правилник</b> за начинот, постапката и условите за враќање на платениот данок на доход за приходи остварени од продажба на сопствени земјоделски производи.....	245/17
3437. <b>Правилник</b> за класификација на приходите.....	188/29	<b>МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА</b>	
3438. <b>Упатство</b> за начинот на евидентирање, распоредување, поврат и пренасочување на јавните приходи.....	188/44	Рег. бр.	Бр./стр.
3939. <b>Упатство</b> за начинот на трезорско работење.....	219/2	1400. <b>Правилник</b> за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	76/7
4042. <b>Правилник</b> за формата и содржината на извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски.....	224/31	1964. <b>Правилник</b> за формата и содржината на барањето за доделување на финансиска поддршка и потребната документација.....	106/15
4043. <b>Правилник</b> за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	224/33	1965. <b>Правилник</b> за формата и содржината на барањето за исплата на финансиската поддршка и потребната документација.....	106/20
		2263. <b>Листи</b> на стоки за второ полугодие од 2018 година, за кои ќе се користи принципот на распределба „прв дојден, прв корисник“ (firs come, first served) од Министерството за економија.....	116/8

2600. <b>Правилник</b> за престанување на важење на Правилникот за формата и содржината на уверението, начинот на полагање на испитот за овластен стечаен управник и Програмата за спроведување на курс за овластен стечаен управник .....	133/11	854. <b>Наредба</b> за спроведување на Меѓународниот стандард за категоризација на пратки согласно ризикот од појава на штетен организам бр. 32.....	44/29
2601. <b>Програма</b> за полагање на испит за овластен стечаен управник.....	133/11	975. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролната марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет.....	49/9
3046. <b>Правилник</b> за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на трговците на зелени пазари, форма и содржина на решение за упис и форма и содржина на решение за одбивање на барањето за упис.....	167/2	1456. <b>Риболовна основа</b> за изменување и дополнување на Риболовната основа за риболовна вода “Охридско Езеро” за период 2017-2022 година.....	80/3
3047. <b>Правилник</b> за формата и содржината на легитимација .....	167/6	1457. <b>Риболовна основа</b> за изменување и дополнување на Риболовната основа за риболовна вода „слив на Црн Дрим и слив на Охридско Езеро“ за период 2017-2022 година.....	80/5
3048. <b>Правилник</b> за формата и содржината на барањето за доделување на јавно овластување.....	167/11	1633. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролната марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет .....	86/72
3049. <b>Правилник</b> за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на трговците на зелени пазари.....	167/13	1784. <b>Правилник</b> за формата и содржината на барањето за полагање на ловечки испит, формата и содржината на уверението за положен ловечки испит како и формата и содржината на записникот за полагање на ловечки испит.....	93/9
4478. <b>Листа</b> на стоки на царински квоти по Договор за пристапување на Република Македонија во СТО.....	239/7	1785. <b>Правилник</b> за содржината на Програмата за полагање на ловечкиот испит, висината на надоместокот за полагање на ловечкиот испит и висината на надоместокот на стручната комисија за полагање на ловечкиот испит.....	93/13
4479. <b>Листи</b> на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2019 година.....	239/8	2264. <b>Правилник</b> за формата и содржината на барањето за запишување во Регистарот на увозници на одделни земјоделски производи како и потребната документација за утврдување на исполнетоста на условите за увоз.....	116/16

**МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО  
И ВОДОСТОПАНСТВО**

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
150. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за поблиските услови за упис во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи.....	14/3	2272. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за поблиските услови за вршење на одделна јавна услуга спроведување на мерки и активности за спроведување на матичното книговодство, утврдување на генетскиот квалитет и приносот во сточарството	117/2
406. <b>Правилник</b> за начинот на утврдување на заштитена зона, условите за извршување на систематски прегледи и листите на заштитени зони (*)...	23/65		
423. <b>Правилник</b> за изменување на правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролна марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзино издавање, формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет.....	25/4		
453. <b>Правилник</b> за дополнување на Правилникот за посебните мерки за заштита на шумите од пожари.....	27/24		
768. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за форма и содржина на барањето, начинот и висината на надоместокот за издавање на официјални етикети.....	40/15		

2453. <b>Правилник</b> за содржината на програмата за стопанисување со шуми ....	126/3	4480. <b>Правилник</b> за дополнување на Правилникот за начинот на означување на јајцата наменети за пазар и јајцата наменети за инкубација, ознаките и употребата на ознаките (*).....	239/16
2651. <b>Решение</b> за бришење од регистарот на откупувачи на тутун.....	135/25	4577. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за форма и содржина на барањето, начинот и висината на надоместокот за издавање на официјални етикети.....	245/18
2814. <b>Правилник</b> за формата и содржината на барањето за упис во Регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата, за формата и содржината на барањето за промена на податоци во Регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата, за формата и содржината на барањето за бришење од Регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата, потребната документација и начинот на водење на Регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата	149/2	<b>МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО</b>	
2972. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој....	162/6	Рег. бр.	Бр./стр.
3297. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка.....	178/4	274. <b>Правилник</b> за критериумите за дефинирање на случаи на заразни болести *.....	19/8
3354. <b>Правилник</b> за начинот на спроведување на испитот за стопански риболов, содржината на програмата за полагање на испитот, како и формата и содржината на уверението за положен испит.....	181/12	816. <b>Правилник</b> за престанување на важењето на Правилникот за варијации на одобрението за ставање на лек во промет или на прифатената документација на лек што има добиено одобрение за ставање во промет (*).....	43/2
3355. <b>Правилник</b> за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на легитимација за стопански риболов, формата и содржината на образецот на легитимацијата за стопански риболов и начинот на нејзиното издавање и враќање.....	181/14	1899. <b>Правилник</b> за престанување на важењето на Правилникот за условите по однос на просторот, опремата, кадарот и потребната документација за запишување во регистарот на специјализирани продавници на медицински помагала.....	101/4
3985. <b>Решение</b> за овластување на лабораторија за анализа и суперанализа на земените примероци за контрола на квалитетот на јајца и месо од живина.....	222/7	2454. <b>Правилник</b> за времетраењето на прегледите во специјалистичко-консултативните амбуланти и на давањето на специјалистичко-консултативните услуги со користење на медицинска опрема во здравствените установи во мрежата на секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита .....	126/10
4123. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за стандардите и начинот на одредување на квалитетот и начинот на пакување и означување на производите од пчели по однос на квалитетот (*).....	225/10	2670. <b>Упатство</b> за превенција и третман на примарна постпартална хеморагија...	137/6
4168. <b>Правилник</b> за престанување на важењето на правилникот за барањата за операторите со храна за животни во која било фаза на производство, преработка и дистрибуција на храната за животни, како и хигиенските барања за добрите практики за исхрана на животните(*).....	228/12	3380. <b>Правилник</b> за начинот на спроведувањето на прегледот на умрените и обдукцијата, содржината на Програмата и начинот на спроведување на обуката на овластените лица за преглед на умрени лица, како и формата и содржината на потврдата за смрт и обдукцискиот протокол.....	185/2
		3381. <b>Правилник</b> за бројот и распоредот на лицата овластени за преглед на умрени лица и нивни заменици и начинот на изборот.....	185/9
		3562. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на спроведувањето на прегледот на умрените и обдукцијата, содржината на програмата и начинот на спроведување на обуката на овластените лица за преглед на умрени лица, како и формата и содржината на потврдата за смрт и обдукцискиот протокол..	195/5

3613. Упатство за практикување на медицина заснована на докази во спроведување превенција, дијагноза и третман на дијабетес.....	199/2
3949. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за делокругот на работа на внатрешните организациони единици и минималниот број извршители по внатрешни организациони единици во здравствените установи.....	220/15
4234. Упатство за начинот на постапување при трансфер и транспорт на биолошки материјали, како и начинот на пакување и обележување на биолошки материјали.....	229/33
4424. Упатство за детекција на ризични состојби во бременоста.....	235/2

### МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Рег. бр.	Бр./стр.
1118. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта.....	61/2
1384. Правилник за формата и содржината на Уверението за положен испит за директор.....	74/2
1914. Правилник за висината на надоместот на членовите на Комисијата за давање мислење за измени на содржината на учебниците за основно и средно образование, на Комисијата за давање мислење по доставените предлози за исправки и/или дополнувања на одобрените учебници за основно и средно образование, на рецензентските комисии и на комисијата за повлекување на одобрен учебник од употреба.....	102/14
1915. Правилник за водење евиденции за високото образование.....	102/15
1916. Правилник за остварување на правото на еднократна награда за објавување на научен труд и за надомест на средствата платени за објавување на трудови.....	102/18
1917. Правилник за условите и постапката за обезбедување на пристап до базите на трудови за наставниците и соработниците избрани на Јавните универзитети во Република Македонија.....	102/19
1918. Правилник за регистарот на високообразовните установи.....	102/20
1919. Правилник за еквиваленција и признавање на странските високообразовни квалификации.....	102/26

1920. Правилник за финансирање на организацијата на научните конференции, научни собири и уметнички собири и учество на домашни научни истражувачи на меѓународни конференции, меѓународни научни собири, меѓународни уметнички собири и студиски престои во странство.....	102/33
1921. Правилник за условите за надомест на трошоците при користење на правото на платено отсуство на вработените во високообразовните установи за престој на првите сто најдобро рангирани универзитети.....	102/36
1922. Правилник за формата и начинот на водењето (во материјална и електронска форма) и содржина на матичната книга на запишани студенти и главна книга на дипломирани студенти.....	102/37
1923. Правилник за содржината и формата на дипломата, упатството за подготовка на додаток на дипломата и на другите јавни исправи.....	102/80
2484. Календар за организација и работа во основните училишта во учебната 2018/2019 година.....	128/2
2602. Календар за организација на учебната 2018/2019 година во јавните средни училишта.....	133/23
2676. Календар за изменување на Календарот за организација и работа на основните училишта во учебната 2018/2019 година.....	138/3
3617. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за структурата, организацијата и реализацијата на мајсторскиот испит.....	200/4
4578. Правилник за изменување на Правилникот за формата и начинот на водењето (во материјална и електронска форма) и содржина на матичната книга на запишани студенти и главната книга на дипломирани студенти.....	245/18
4579. Календар за изменување на Календарот за организација на учебната 2018/2019 година во Јавните средни училишта.....	245/18

### МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Рег. бр.	Бр./стр.
128. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита.....	11/51
129. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита.....	11/51

158. <b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.....	15/2	1015. <b>Објава</b> за стапката на трошоците на живот и платите за месец јануари 2018 година.....	53/28
159. <b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.....	15/3	1016. <b>Објава</b> за стапката на трошоците на живот и платите за месец февруари 2018 година.....	53/28
160. <b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.....	15/3	1287. <b>Решение</b> за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита.....	67/8
161. <b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел заради учество во колективно договарање.....	15/4	1288. <b>Решение</b> за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита.....	67/8
162. <b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел заради учество во колективно договарање.....	15/5	1352. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото и потребната документација за остварување и користење на правото на социјална парична помош.....	72/2
407. <b>Решение</b> за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита.....	23/69	1446. <b>Објава</b> за стапката на трошоците за живот и платите за месец март 2018 година.....	78/60
454. <b>Програма</b> за интеграција на лицата на кои им е признаено правото на азил во Република Македонија за 2018 година.....	27/24	1458. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установата за социјална заштита Центар за лица-жртви на трговија со луѓе.....	80/5
461. <b>Објава</b> за стапката на трошоците на живот и платите за месец декември 2017 година.....	27/35	1459. <b>Методологија</b> за утврдување на нормативи за изработка на елаборат за утврдување на работни места со стаж на осигурување со зголемено траење.	80/6
497. <b>Правилник</b> за начинот за остварување на правото на додаток за глувост, потребната документација, составот на лекарите специјалисти за давање на конзилијарно мислење и наод во прв и втор степен за потребата од остварување на ова право, формата и содржината на конзилијарното мислење, како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење.....	29/3	1859. <b>Објава</b> за стапката на трошоците на живот и платите за месец април 2018 година.....	99/44
498. <b>Правилник</b> за остварување на правото на додаток за слепило и мобилност, потребната документација, составот на лекарите специјалисти за давање на конзилијарно мислење и наод во прв и втор степен за потребата од остварување на ова право, формата и содржината на конзилијарното мислење, како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење.....	29/8	1900. <b>Решение</b> за давање согласност на Статутарна одлука за изменување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Велес.....	101/4
949. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските услови, критериумите и начинот на остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување, воспитание, одмор и рекреација на деца во јавните установи за деца.....	48/17	1901. <b>Решение</b> за давање согласност на Статутот на ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение.....	101/5
1011. <b>Програма</b> за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Македонија од приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2018 година.....	53/11	1924. <b>Програма</b> за изменување и дополнување на Програмата за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Македонија од приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2018 година.....	102/107
		1925. <b>Правилник</b> за поблиските услови за стандардите во поглед на потребен простор, опрема и стручен кадар, нивото на стручната поддршка, начинот и програмата за остварување на стручната поддршка, како и нивото на финансиската поддршка по корисник за самостојно и организирано живеење во посебна станбена единица.....	102/107

- |  |        |   |         |
|--|--------|---|---------|
| 1966. <b>Решение</b> за давање согласност на Статутот на ЈУ Специјален завод Демир Капија.....   | 106/25 | 2934. <b>Правилник</b> за начинот на спроведување на надзорот над одредбите од Законот за вработување на инвалидни лица.....  | 159/5   |
| 2242. <b>Објава</b> за стапката на трошоците на живот и платите за месец мај 2018 година.....  | 115/8  | 2973. <b>Решение</b> за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита.....   | 162/9   |
| 2276. <b>Решение</b> за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита.....  | 118/3  | 3204. <b>Правилник</b> за формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација за основање на приватна агенција за вработување  | 173/5   |
| 2458. <b>Објава</b> за висина на минималната плата во бруто износ во Република Македонија за јули 2018 година, заклучно од исплатата на платата за март 2019 година.....                           | 126/20 | 3205. <b>Правилник</b> за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на приватни агенции за вработување  | 173/7   |
| 2548. <b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел заради учество во колективно договарање.....  | 130/12 | 3239. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на директори на установи за деца, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негуватели во системот за згрижување и воспитување на деца од предучилишна на возраст, начинот на спроведување на обуките, како и за формата и содржината на образецот на лиценцата за работа..... | 175/2   |
| 2549. <b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.....   | 130/13 | 3244. <b>Објава</b> за стапката на трошоците на живот и платите за месец август 2018 година.....  | 175/180 |
| 2784. <b>Решение</b> за давање согласност на Статутарна одлука за изменување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Велес.....   | 145/10 | 3284. <b>Правилник</b> за видот и обемот на услугите од социјална заштита кои се плаќаат од страна на корисникот и висината на учеството во трошоците на корисникот и лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи.....  | 177/11  |
| 2802. <b>Објава</b> за стапката на трошоците на живот и платите за месец јуни 2018 година.....   | 146/23 | 3556. <b>Објава</b> за стапката на трошоците на живот и платите за месец септември 2018 година .....  | 194/19  |
| 2808. <b>Решение</b> за давање согласност на Статутарна одлука за изменување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Прилеп .....   | 148/2  | 3595. <b>Правилник</b> за дополнување на Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото и потребната документација за остварување и користење на правото на социјална парична помош.....   | 197/17  |
| 2825. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца .....   | 151/11 | 3685. <b>Решение</b> за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Делчево.....   | 204/4   |
| 2837. <b>Решение</b> за давање согласност на Статутарна одлука за изменување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Штип .....   | 152/8  | 3793. <b>Објава</b> за стапката на трошоците за живот и платите за месец октомври 2018 година.....  | 210/8   |
| 2846. <b>Правилник</b> за начинот на обезбедување на финансиската поддршка за раст на плати во повисок износ од минималната плата .....  | 153/5  | 3844. <b>Решение</b> за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита.....   | 213/3   |
| 2857. <b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел .....   | 154/6  | 4313. <b>Објава</b> за стапките на трошоците на живот и платите за месец ноември 2018 година .....  | 231/11  |
| 2888. <b>Објава</b> за стапката на трошоците на живот и платите за месец јули 2018 година.....   | 157/32 |   |         |
| 2932. <b>Правилник</b> за начинот на вршење на увид на наменското користење на доделените средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица..... | 159/4  |   |         |
| 2933. <b>Правилник</b> за поблиските услови и начинот на обезбедување на работниот асистент на инвалидно лице и финансискиот надомест за работниот асистент на инвалидно лице.....                 | 159/4  |   |         |

4425. **Програма** за интеграција на лицата на кои им е признаено правото на азил во Република Македонија за 2018 година..... **235/59**
4625. **Програма** за интеграција на лицата на кои им е признаено правото на азил во Република Македонија за 2019 година..... **247/5**

### МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

- | Рег. бр.   | Бр./стр.     |
|--|--------------|
| 1091. <b>Правилник</b> за начинот на полагањето на испитот за добивање лекторска лиценца и за програмата за испитот...   | <b>59/2</b>  |
| 1092. <b>Правилник</b> за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадените и одземените лекторски лиценци, како и на лекторските лиценци кои престанале да важат..... | <b>59/4</b>  |
| 1093. <b>Правилник</b> за образецот на барањето за полагање испит за добивање лекторска лиценца.....   | <b>59/5</b>  |
| 1094. <b>Правилник</b> за формата и содржината на лекторската лиценца.....   | <b>59/7</b>  |
| 1386. <b>Правилник</b> за престанување на важењето на Правилникот за трошоците за полагање на испитот за добивање на лекторска лиценца.....  | <b>75/2</b>  |
| 3674. <b>Решение</b> за давање дозвола за колективно управување на авторското право и сродни права на аудиовизуелните дела.....  | <b>203/9</b> |

### МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

- | Рег. бр.  | Бр./стр.     |
|---|--------------|
| 1055. <b>Правилник</b> за формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење.....                                    | <b>55/12</b> |
| 1056. <b>Упатство</b> за изменување на Упатството за начинот на изготвување на програмата за градби кои не се предвидени со урбанистички план односно урбанистичко планска документација.....   | <b>55/24</b> |
| 1353. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост..... | <b>72/3</b>  |
| 1634. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.....   | <b>86/74</b> |

- |  |               |
|--|---------------|
| 3206. <b>План</b> за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2019 година.....  | <b>173/11</b> |
| 3232. <b>Правилник</b> за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на СПК на возач, формата и содржината на пријавата за полагање на испит, записникот за положен испит и на сертификатот.....  | <b>174/8</b>  |
| 3233. <b>Правилник</b> за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат овластените обучени центри, постапката за спроведување на обуката и формата и содржината на потврдата за завршена обука.....   | <b>174/16</b> |
| 3234. <b>Правилник</b> за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на СПК на лице одговорно за превоз, формата и содржината на пријавата за полагање на испит, записникот за положен испит и на сертификатот.....   | <b>174/18</b> |
| 3235. <b>Правилник</b> за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат правните лица за стручно оспособување на кандидатите за добивање на СПК на одговорно лице и постапката за спроведување на обуката, формата и содржината на потврдата за завршена обука.....                            | <b>174/25</b> |
| 3411. <b>План</b> за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2019 година.....  | <b>187/7</b>  |
| 3525. <b>Правилник</b> за категоризацијата на прекршоците според степенот на сериозност и нивната зачестеност.....   | <b>191/15</b> |
| 4235. <b>Правилник</b> за формата и содржината на општиот акт.....   | <b>229/35</b> |
| 4481. <b>Одлука</b> за одобрување на Годишната сметка на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година.....                              | <b>239/17</b> |
| 4482. <b>Одлука</b> за одобрување на Годишниот финансискиот извештај за работењето на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година..... | <b>239/17</b> |
| 4483. <b>Одлука</b> за одобрување на Годишниот извештај за работењето на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година.....              | <b>239/17</b> |







1355. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за минималните технички услови за вршење на дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад, формата и содржината на образецот на барањето за добивање, промена и обновување на дозвола за преработка, третман и/или за складирање на отпад, како и формата и содржината на образецот на дозволата....	72/6
2744. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за минималните технички услови и условите во поглед на заштитата на животната средина кои треба да ги исполнуваат претоварните станици, условите што треба да ги исполнуваат локациите на кои се градат односно се поставуваат претоварните станици, како и роковите за чување на отпадот во претоварната станица според видовите на отпад.....	142/7

**МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО  
И АДМИНИСТРАЦИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
424. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на спроведување на испитот за административно управување како и формата и содржината на потврдата за положен испит.....	25/7
615. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас.....	35/31
1012. <b>Правилник</b> за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	53/16
1138. <b>Правилник</b> за начинот на спроведување на полугодишното интервју, формата и содржината на извештајот за полугодишно интервју, поблиските критериуми за начинот на оценување на административниот службеник, поблиските критериуми за начинот на оценување на административен службеник во институции со помалку од 20 административни службеници, формата и содржината на обрасците за оценување, формата и содржината на извештајот со ранг листа на годишни оценки и содржината на извештаите и начинот на оценување на административните службеници во други околности.....	63/9

1280. <b>Правилник</b> за начинот на издавање на изводи од матичната евиденција со електронски потпис.....	66/19
2265. <b>Правилник</b> за формата и содржината на трансфер-листа на можни преземања на вработените во јавниот сектор, начинот на водењето, начинот на пристап, како и начинот на обезбедување на одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците.....	116/19
3555. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за содржината и формата на Годишната програма за обука за административно управување .....	194/18

**УСТАВЕН СУД  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
425. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.129/2016 од 24 јануари 2018 година.....	25/9
426. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.37/2017 од 24 јануари 2018 година.....	25/10
427. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.39/2017 од 24 јануари 2018 година.....	25/14
431. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.135/2016 од 24 јануари 2018 година.....	26/2
432. <b>Издвоено мислење</b> на Уставниот суд на Република Македонија.....	26/6
433. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.60/2017 од 31 јануари 2018 година.....	26/8
455. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.5/2017 од 31 јануари 2018 година.....	27/25
456. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.12/2017 од 31 јануари 2018 година.....	27/28
457. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.36/2017 од 31 јануари 2018 година.....	27/29
458. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.167/2016 од 31 јануари 2018 година.....	27/34
488. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.66/2017 од 31 јануари 2018 година.....	28/10
489. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.81/2017 од 31 јануари 2018 година.....	28/12
490. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.107/2017 од 31 јануари 2018 година.....	28/14
502. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.49/2017 од 7 февруари 2018 година.....	30/3

889. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.87/2017 од 21 февруари 2018 година.....	<b>45/11</b>	2508. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.131/2017 од 11 јуни 2018 година .....	<b>129/7</b>
908. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.44/2017 од 7 март 2018 година.....	<b>47/4</b>	2550. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.116/2017 од 27 јуни 2018 година.....	<b>130/14</b>
1211. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.76/2017 од 28 март 2018 година.....	<b>65/9</b>	2566. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.15/2018 од 9 јули 2018 година.....	<b>132/3</b>
1212. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.94/2017 од 28 март 2018 година.....	<b>65/11</b>	2567. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.122/2017 од 9 јули 2018 година.....	<b>132/4</b>
1344. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.117/2017 од 4 април 2018 година.....	<b>70/6</b>	2568. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.125/2017 од 9 јули 2018 година.....	<b>132/10</b>
1345. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.174/2016 од 4 април 2018 година.....	<b>70/10</b>	2603. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.119/2017 од 9 јули 2018 година.....	<b>133/25</b>
1402. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.146/2017 од 18 април 2018 година.....	<b>77/2</b>	2604. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.127/2017 од 9 јули 2018 година.....	<b>133/29</b>
1568. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 72/2017 од 2 мај 2018 година.....	<b>85/28</b>	2605. <b>Решение</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.49/2018 од 27 јуни 2018 година .....	<b>133/35</b>
1569. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.133/2017 од 18 април 2018 година.....	<b>85/32</b>	2606. <b>Извоеено мислење</b> од Уставниот суд на Република Македонија.....	<b>133/38</b>
1762. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.106/2017 од 8 мај 2018 година.....	<b>92/6</b>	2629. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.130/2017 од 9 јули 2018 година.....	<b>134/16</b>
2159. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.126/2017 од 30 мај 2018 година.....	<b>110/3</b>	2630. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.134/2017 од 9 јули 2018 година.....	<b>134/21</b>
2273. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.74/2017 од 11 јуни 2018 година.....	<b>117/2</b>	2631. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.136/2017 од 9 јули 2018 година.....	<b>134/25</b>
2349. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.63/2017 од 20 јуни 2018 година.....	<b>122/7</b>	3526. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.138/2017 од 3 октомври 2018 година.....	<b>191/19</b>
2350. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.105/2017 од 20 јуни 2018 година.....	<b>122/9</b>	3527. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.156/2017 од 3 октомври 2018 година.....	<b>191/19</b>
2351. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.153/2017 од 20 јуни 2018 година.....	<b>122/14</b>	3533. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.31/2017 од 3 октомври 2018 година.....	<b>192/2</b>
2372. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.95/2017 од 20 јуни 2018 година.....	<b>123/7</b>	3534. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.123/2017 од 3 октомври 2018 година.....	<b>192/7</b>
2373. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.120/2017 од 20 јуни 2018 година.....	<b>123/11</b>	3552. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.129/2017 од 3 октомври 2018 година.....	<b>193/11</b>
2374. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.128/2017 од 20 јуни 2018 година.....	<b>123/14</b>	3618. <b>Одлука и Решение</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.42/2018 од 3 октомври 2018 година.....	<b>200/8</b>
2455. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.102/2017 и У.бр.121/2017 од 27 јуни 2018 година.....	<b>126/15</b>	3619. <b>Решение</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.88/2018, У.бр.90/2018 и У.бр.91/2018 од 19 септември 2018 година.....	<b>200/15</b>
2507. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.124/2017 од 27 јуни 2018 година.....	<b>129/2</b>	3620. <b>Извоеено мислење</b> од Уставниот суд на Република Македонија.....	<b>200/27</b>

3621. <b>Издвоено мислење</b> од Уставниот суд на Република Македонија.....	<b>200/30</b>	1937. <b>Решение</b> од Судски совет на Република Македонија.....	<b>103/9</b>
3654. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.57/2017 од 24 октомври 2018 година.....	<b>202/9</b>	1949. <b>Одлука</b> за избор на судии поротници на Основен суд Гевгелија.....	<b>104/3</b>
4311. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.63/2018 од 5 декември 2018 година.....	<b>231/4</b>	2177. <b>Оглас</b> за избор на претседател на Основен суд Крушево.....	<b>111/8</b>
4314. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.118/2017 од 12 декември 2018 година.....	<b>232/2</b>	2485. <b>Одлука</b> за избор на судија поротник на Основен суд Крива Паланка.....	<b>128/2</b>
4315. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.135/2017 од 5 декември 2018 година.....	<b>232/8</b>	2486. <b>Одлука</b> за избор на судија поротник на Основен суд Кичево.....	<b>128/3</b>
4515. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.38/2018 од 12 декември 2018 година.....	<b>239/27</b>	2487. <b>Решение</b> од Судски совет на Република Македонија.....	<b>128/3</b>
4518. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.78/2018 од 12 декември 2018 година.....	<b>240/10</b>	2488. <b>Решение</b> од Судски совет на Република Македонија.....	<b>128/3</b>
4626. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.24/2018 од 25.12.2018.....	<b>247/6</b>	2489. <b>Оглас</b> од Судскиот совет на Република Македонија.....	<b>128/3</b>

### СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
246. <b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија.....	<b>18/3</b>	2671. <b>Одлука</b> за избор на судии поротници на Основен суд Скопје 1 Скопје.....	<b>137/42</b>
247. <b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија.....	<b>18/3</b>	2672. <b>Одлука</b> за избор на судии поротници на Основен суд Кавадарци.....	<b>137/43</b>
572. <b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија.....	<b>33/13</b>	2959. <b>Одлука</b> за избор на судии поротници на Основен суд Гевгелија.....	<b>161/3</b>
573. <b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија.....	<b>33/13</b>	2960. <b>Одлука</b> за избор на судии поротници на Основен суд Гостивар.....	<b>161/3</b>
909. <b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија.....	<b>47/6</b>	2961. <b>Решение</b> од Судски совет на Република Македонија.....	<b>161/4</b>
985. <b>Одлука</b> за избор на судии поротници на Основен суд Гостивар.....	<b>52/2</b>	2962. <b>Решение</b> за престанок на мандат на член на Судски совет на Република Македонија.....	<b>161/4</b>
986. <b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија.....	<b>52/3</b>	2963. <b>Решение</b> од Судски совет на Република Македонија.....	<b>161/4</b>
987. <b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија.....	<b>52/3</b>	3298. <b>Решение</b> од Судски совет на Република Македонија.....	<b>178/6</b>
988. <b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија.....	<b>52/3</b>	3299. <b>Оглас</b> за избор на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите во Република Македонија.....	<b>178/6</b>
1095. <b>Решение</b> од Судски совет на Република Македонија.....	<b>59/9</b>	3300. <b>Оглас</b> за избор на претседател на Основен суд Берово.....	<b>178/7</b>
1096. <b>Оглас</b> за избор на претседател на Основен суд Крушево.....	<b>59/9</b>	3528. <b>Одлука</b> за избор на судии поротници на Основен суд Неготино.....	<b>191/27</b>
1289. <b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија.....	<b>67/8</b>	3529. <b>Решение</b> од Судски совет на Република Македонија.....	<b>191/28</b>
1290. <b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија.....	<b>67/9</b>	3634. <b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија.....	<b>201/10</b>
1449. <b>Решение</b> од Судски совет на Република Македонија.....	<b>79/2</b>	3812. <b>Решение</b> од Судски совет на Република Македонија.....	<b>211/10</b>
1720. <b>Оглас</b> за избор на член на Судскиот совет на Република Македонија, од редот на судиите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.....	<b>87/23</b>	3894. <b>Одлука</b> за избор на претседател на Апелационен суд Скопје.....	<b>217/10</b>

3895. <b>Одлука</b> за избор на претседател на Основен суд Дебар .....	217/10	2951. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Општинските изборни комисии.....	160/7
3896. <b>Одлука</b> за избор на судија на Апелациониот суд Скопје .....	217/11	3042. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на избирачки одбори за спроведување на гласањето во Дипломатско - конзуларните претставништва односно конзуларните канцеларии на Република Македонија во странство.....	166/3
3897. <b>Одлука</b> за избор на судија на Виш управен суд .....	217/11	3050. <b>Обрасци</b> од Државна изборна комисија.....	167/16
3988. <b>Исправка</b> .....	222/9	3103. <b>Обрасци</b> од Државна изборна комисија.....	169/8
3898. <b>Одлука</b> за избор на судија на Управен суд .....	217/11	3110. <b>Обрасци</b> од Државна изборна комисија.....	170/5
3899. <b>Одлука</b> за избор на судија на Управен суд .....	217/11	3240. <b>Обрасци</b> од Државна изборна комисија.....	175/3
3986. <b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија.....	222/8	3261. <b>Обрасци</b> од Државна изборна комисија.....	176/140
3987. <b>Решение</b> за спроведување на избори на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите.....	222/8	3401. <b>Извештај</b> за конечните резултати од гласањето на Референдумот на државно ниво, 30 септември 2018 година.....	186/12
4457. <b>Решение</b> за престанок на мандат на член на Судскиот совет на Република Македонија.....	236/17		
4458. <b>Решение</b> за престанок на мандат на член на Судскиот совет на Република Македонија.....	236/17		
4459. <b>Решение</b> за престанок на мандат на член на Судскиот совет на Република Македонија.....	236/17		
4460. <b>Решение</b> за престанок на мандат на член на Судскиот совет на Република Македонија.....	236/17		
4461. <b>Решение</b> за престанок на мандат на член на Судскиот совет на Република Македонија.....	236/17		
4580. <b>Решение</b> за престанок на мандат на член на Судскиот совет на Република Македонија.....	245/19		

### ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
2805. <b>Обрасци</b> број 29 и 30 од Државна изборна комисија (македонски и албански јазик).....	147/5
2858. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на одлуките за формирање на Општинските изборни комисии .....	154/7
2886. <b>Одлука</b> за формирање на избирачки одбори за спроведување на гласањето во дипломатско - конзуларните претставништва односно конзуларните канцеларии на Република Македонија во странство.....	157/16
2887. <b>Решение</b> за формирање на избирачки одбор за гласање во Државната изборна комисија на членовите на избирачките одбори кои го спроведуваат гласањето во дипломатско – конзуларните претставништва на Република Македонија односно конзуларните канцеларии.....	157/30

### ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Рег. бр.	Бр./стр.
95. <b>Објава</b> за движењето на индексот на трошоците на животот во Република Македонија.....	5/19
96. <b>Објава</b> за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец декември 2017 година.....	5/19
522. <b>Објава</b> за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец јануари 2018 година.....	31/56
892. <b>Објава</b> за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2018 година.....	45/36
1221. <b>Објава</b> за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец март 2018 година.....	65/23
1578. <b>Објава</b> за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец април 2018 година.....	85/39
2034. <b>Објава</b> за движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец мај 2018 година.....	107/24
2482. <b>Објава</b> за движењето на индексот на цените на мало во Република македонија за месец јуни 2018 година.....	127/12
2483. <b>Објава</b> за движењето на индексот на трошоците на животот во Република Македонија.....	127/12
2819. <b>Објава</b> за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец јули 2018 година.....	149/39

3086.	<b>Објава</b> за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец август 2018 година....	<b>168/52</b>
3440.	<b>Објава</b> за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец септември 2018 година.....	<b>188/67</b>
3705.	<b>Објава</b> на движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец октомври 2018 година.....	<b>204/15</b>
4155.	<b>Објава</b> на движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2018 година	<b>226/19</b>

### КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Пер. бр.		Бр./стр.
107.	<b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>10/6</b>
108.	<b>Решение</b> за обновување на дозвола за работење на брокер.....	<b>10/6</b>
109.	<b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>10/7</b>
139.	<b>Решение</b> за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	<b>13/15</b>
163.	<b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија...	<b>15/6</b>
164.	<b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>15/6</b>
165.	<b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија...	<b>15/6</b>
166.	<b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>15/7</b>
360.	<b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>21/86</b>
428.	<b>Решение</b> за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник	<b>25/17</b>
429.	<b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	<b>25/17</b>
459.	<b>Решение</b> за бришење на Акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	<b>27/35</b>
460.	<b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност.....	<b>27/35</b>
574.	<b>Решение</b> за обновување на дозвола за работење на брокер.....	<b>33/13</b>
575.	<b>Решение</b> за обновување на дозвола за работење на брокер.....	<b>33/14</b>
576.	<b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за потребната дополнителна документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност.....	<b>33/14</b>
577.	<b>Правилник</b> за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд.....	<b>33/15</b>
769.	<b>Решение</b> за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	<b>40/16</b>
2277.	<b>Одлука</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија..	<b>118/3</b>
2278.	<b>Решение</b> за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда..	<b>118/4</b>
2279.	<b>Решение</b> за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	<b>118/5</b>
2280.	<b>Решение</b> за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда..	<b>118/6</b>
2281.	<b>Решение</b> за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда..	<b>118/7</b>
2282.	<b>Решение</b> за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник.....	<b>119/2</b>
2283.	<b>Решение</b> за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник.....	<b>119/2</b>
2284.	<b>Решение</b> за обновување на дозвола за работење на брокер.....	<b>119/2</b>
2285.	<b>Решение</b> за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник.....	<b>119/2</b>
2286.	<b>Решение</b> за обновување на дозвола за работење на брокер.....	<b>119/3</b>
2287.	<b>Решение</b> за обновување на дозвола за работење на брокер.....	<b>119/3</b>
2288.	<b>Решение</b> за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник.....	<b>119/3</b>
2289.	<b>Решение</b> за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник.....	<b>119/3</b>
2290.	<b>Решение</b> за обновување на дозвола за работење на брокер.....	<b>119/4</b>
2335.	<b>Решение</b> за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник	<b>121/21</b>
2336.	<b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија...	<b>121/21</b>
2375.	<b>Решение</b> за исправка на Решение број УП1 10-24 од 22.6.2018.....	<b>123/20</b>
2421.	<b>Решение</b> за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник	<b>124/10</b>
2422.	<b>Решение</b> за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник	<b>124/11</b>
2442.	<b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	<b>125/6</b>
2509.	<b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	<b>129/11</b>
2551.	<b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија...	<b>130/21</b>

2552. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија...	<b>130/21</b>	3623. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	<b>200/32</b>
2553. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија..	<b>130/22</b>	3624. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>200/33</b>
2554. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија...	<b>130/22</b>	3790. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>210/6</b>
2652. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>135/25</b>	3791. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>210/7</b>
2677. <b>Решение</b> за давање на дозвола за работење на брокер.....	<b>138/3</b>	3792. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија...	<b>210/7</b>
2678. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	<b>138/3</b>	3835. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	<b>212/12</b>
2679. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..	<b>138/4</b>	3836. <b>Решение</b> за давање на дозвола за работење на брокер.....	<b>212/12</b>
2680. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..	<b>138/4</b>	3837. <b>Решение</b> за давање на дозвола за работење на брокер.....	<b>212/12</b>
2681. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	<b>138/4</b>	3838. <b>Решение</b> за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	<b>212/13</b>
2682. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	<b>138/5</b>	3907. <b>Решение</b> за давање одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда.....	<b>218/9</b>
2683. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	<b>138/6</b>	3908. <b>Правилник</b> за измена и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за вршење надзор на правни и физички лица.....	<b>218/9</b>
2715. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ..	<b>139/13</b>	3909. <b>Правилник</b> за измена на Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност.....	<b>218/10</b>
2716. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	<b>139/13</b>	4581. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>245/19</b>
2717. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	<b>139/14</b>	4582. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>245/19</b>
2809. <b>Решение</b> за давање дозвола за работење на инвестиционен советник .....	<b>148/2</b>	4583. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>245/20</b>
2810. <b>Решение</b> за издавање дозвола за понуда за преземање.....	<b>148/3</b>	4584. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>245/20</b>
2811. <b>Решение</b> за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда..	<b>148/3</b>	4585. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>245/20</b>
2861. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност .....	<b>155/3</b>	4586. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>245/20</b>
3051. <b>Тарифник</b> за изменување на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.....	<b>167/67</b>	4587. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>245/21</b>
3236. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>174/27</b>	4588. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>245/21</b>
3241. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија...	<b>175/162</b>	4589. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>245/21</b>
3467. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>190/11</b>	4590. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>245/21</b>
3468. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>190/11</b>	4591. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>245/22</b>
3469. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на депозитар и на средствата што ја сочинуваат основната главнина.....	<b>190/11</b>	4592. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>245/22</b>
3565. <b>Решение</b> за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	<b>196/2</b>	4593. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>245/22</b>
3622. <b>Решение</b> за давање на дозвола за работење на брокер.....	<b>200/32</b>	4594. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>245/22</b>
		4595. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>245/23</b>
		4596. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>245/23</b>



4597. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>245/23</b>
4598. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>245/23</b>
4599. <b>Решение</b> за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	<b>245/24</b>
4600. <b>Правилник</b> за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд.....	<b>245/24</b>
4627. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>247/8</b>
4628. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>247/8</b>
4629. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>247/8</b>
4630. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>247/8</b>
4631. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>247/9</b>
4632. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>247/9</b>
4633. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>247/9</b>
4634. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>247/9</b>
4635. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>247/9</b>
4636. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	<b>247/10</b>

### ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
2847. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги .....	<b>153/7</b>

### НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
101. <b>Одлука</b> за издавање кована пара за колекционерски цели.....	<b>8/191</b>
102. <b>Одлука</b> за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	<b>8/191</b>
411. <b>Одлука</b> за правилата за добро корпоративно управување во банка.....	<b>24/43</b>
412. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за издавање согласности.....	<b>24/53</b>
413. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за издавање дозволи..	<b>24/82</b>

434. <b>Одлука</b> за издавање кована пара за колекционерски цели.....	<b>26/9</b>
435. <b>Одлука</b> за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	<b>26/10</b>
898. <b>Одлука</b> за издавање кована пара за колекционерски цели.....	<b>46/3</b>
899. <b>Одлука</b> за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	<b>46/4</b>
1081. <b>Одлука</b> за начинот на вршење супервизија и надзор.....	<b>58/14</b>
1082. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за единствената тарифа на надоместците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија.	<b>58/18</b>
1083. <b>Одлука</b> за пуштање во оптек на книжни пари во апоени од 10 и 50 денари.....	<b>58/19</b>
1084. <b>Одлука</b> за повлекување од оптек на книжните пари во апоени од 10 и 50 денари.....	<b>58/19</b>
1085. <b>Одлука</b> за пуштање во оптек на книжни пари во апоен од 100 денари.....	<b>58/19</b>
1086. <b>Одлука</b> за пуштање во оптек на ковани пари во апоен од 2 денари.....	<b>58/20</b>
1213. <b>Одлука</b> за издавање кована пара за колекционерски цели.....	<b>65/13</b>
1214. <b>Одлука</b> за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	<b>65/13</b>
1444. <b>Одлука</b> за Методологијата за сигурност на информативниот систем на банката.....	<b>78/36</b>
1445. <b>Одлука</b> за Методологијата за управување со ризикот од перење пари и финансирање тероризам.....	<b>78/55</b>
1460. <b>Одлука</b> за издавање кована пара за колекционерски цели.....	<b>80/10</b>
1461. <b>Одлука</b> за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	<b>80/10</b>
1752. <b>Упатство</b> за изменување на Упатството за спроведување на Одлуката за менувачки работи.....	<b>89/11</b>
1950. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за начинот и условите за евидентирање и поднесување извештаи за склучените кредитни работи.....	<b>105/2</b>
1951. <b>Одлука</b> за издавање кована пара за колекционерски цели.....	<b>105/2</b>
1952. <b>Одлука</b> за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	<b>105/3</b>
2183. <b>Упатство</b> за изменување и дополнување на Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредитите одобрени на нерезиденти..	<b>112/7</b>
2184. <b>Упатство</b> за изменување и дополнување на Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредитите земени од нерезиденти....	<b>112/7</b>
2490. <b>Одлука</b> за издавање кована пара за колекционерски цели .....	<b>128/4</b>

2491. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	128/4
2492. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	128/5
2493. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	128/5
2494. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	128/6
2495. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	128/6
2496. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	128/7
2497. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	128/7
2498. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	128/7
2499. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	128/8
2500. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	128/8
2501. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	128/9
2745. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за сметковниот (контниот) план за банките.....	142/8
2815. Одлука за методологијата за управување со кредитниот ризик.....	149/7
2816. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките и белешките кон тие извештаи.....	149/36
3111. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	170/55
3112. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	170/56
3376. Одлука за дополнување на Одлуката за условите и висината на износот на ефективни домашни пари, чекови и монетарно злато кои можат да се внесуваат во или изнесуваат од Република Македонија.....	184/4
3377. Одлука за изменување на Одлуката за менувачки работи.....	184/4
3611. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва.....	198/47
3612. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија.....	198/48
3969. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.....	221/7
4548. Одлука за методологијата за управување со кредитниот ризик од страна на Македонската банка за поддршка на развојот.....	241/70
4549. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за управување со ризикот од перење пари и финансирање тероризам.....	241/70

## АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
491. Годишна програма за реализација на стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2018 година.....	28/16
811. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за геодетски работи за посебни намени.....	41/14
812. Правилник за дополнување на Правилникот за премер на недвижности.....	41/16
1374. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	73/12
2456. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	126/18
2862. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	155/3
2863. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	155/3
2864. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	155/3
2865. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	155/4
3207. Статутарна одлука за изменување и дополнување на статутот на Агенцијата за катастар на недвижности.....	173/13
3686. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	204/4
3687. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	204/4
3950. Правилник за формата и начинот на водење на Графичкиот регистар за улици и куќни броеви.....	220/15
4601. Правилник за дополнување на Правилникот за запишување на инфраструктурните објекти.....	245/25
2866. Исправка на Тарифникот за висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи објавен во „Службен весник на Република Македонија“ во број 116 од 4 август 2014 година.....	155/4
3951. Исправка на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности.....	220/29

**АГЕНЦИЈА  
ЗА МЛАДИ И СПОРТ**

Пер. бр.		Бр./стр.
4.	<b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот за годишната програма на националната спортска федерација за користење на средства остварени од надоместоци за спорт.....	1/4
91.	<b>Листа</b> на категоризирани спортисти во Република Македонија за период јули-декември 2017.....	5/12
92.	<b>Листа</b> на стручни лица и тренери кои учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република Македонија.....	5/14
2571.	<b>Листа</b> на категоризирани спортисти во Република Македонија за период јануари-јуни 2018.....	132/16
2572.	<b>Листа</b> на стручни лица и тренери кои учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република Македонија.....	132/16
3052.	<b>Листа</b> на категоризирани спортисти - Спортска надеж.....	167/68
3470.	<b>Листа</b> за изменување и дополнување на Листата на категоризирани спортисти – Спортска надеж.....	190/12

**АГЕНЦИЈА  
ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО**

Пер. бр.		Бр./стр.
37.	<b>Решение</b> за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Република Франција.....	3/3
99.	<b>Годишна наредба</b> за здравствена заштита на животните во 2018 година	7/2
151.	<b>Решение</b> за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита од внесување на вирусот на западно нилска треска во Република Македонија.....	14/4
283.	<b>Листа</b> на Фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина (*)......	20/7
361.	<b>Решение</b> за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија.....	21/86

430.	<b>Список</b> на ветеринарни веледрогери и ветеринарни аптеки.....	25/18
521.	<b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни (*)......	31/9
536.	<b>Годишна наредба</b> за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од животинско потекло во 2018 година...	32/47
537.	<b>Список</b> на ветеринарно – медицински препарати за кои е дадено решение за одобрение за ставање во промет.....	32/81
581.	<b>Правилник</b> за дополнување на Правилникот за начинот на издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на сертификатот, образецот на сертификатот за безбедност и висината на трошоците во постапката за издавање на сертификатот за безбедност.....	34/5
582.	<b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за условите за увоз на семе за вештачко осемнување, ембриони и јајце клетки, листи на трети земји од кои е дозволен нивниот увоз и содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ја придружува пратката <sup>(*)</sup> .....	34/6
735.	<b>Годишен план</b> за мониторинг на резидуи и недозволенни супстанции кај живи животни, производи и суровини од животинско потекло за 2018 година.....	39/7
817.	<b>Решение</b> за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија.....	43/2
818.	<b>Решение</b> за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Швајцарија.....	43/3
819.	<b>Решение</b> за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Холандија.....	43/3

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>910. <b>Решение</b> за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија.....</p> <p>981. <b>Правилник</b> за постапката за именување и разрешување на членовите на Комисијата за заштита и благосостојба на животните, содржината на Деловникот за работа на Комисијата и висината на надоместокот за работата на Комисијата.....</p> <p>1013. <b>Решение</b> за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Холандија.....</p> <p>1014. <b>Решение</b> за изменување на Решението за задолжително лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија, а кои се наменети за увоз во Република Македонија (*). ....</p> <p>1046. <b>Решение</b> за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска.....</p> <p>1066. <b>Решение</b> за забрана на увоз на риби и рибни производи заради заштита од внесување на вирусот на инфективна хематопоезна некроза во Република Македонија по потекло од Република Косово.....</p> <p>1087. <b>Решение</b> за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Германија.....</p> <p>1088. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осемнување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осемнување, јајце клетки и ембриони (*). ....</p> | <p>47/7</p> <p>51/7</p> <p>53/21</p> <p>53/21</p> <p>54/14</p> <p>57/4</p> <p>58/20</p> <p>58/21</p> | <p>1139. <b>Програма</b> за контрола и превентива на одделни физички, хемиски и биолошки опасности во определени видови или категории храна за 2018 година.....</p> <p>1291. <b>Решение</b> за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија.....</p> <p>1292. <b>Решение</b> за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на риби и рибни производи заради заштита од внесување на вирусот на инфективна хематопоезна некроза во Република Македонија по потекло од Република Косово.....</p> <p>1308. <b>Правилник</b> за посебните барања за безбедност на додатоците на исхрана(*)..</p> <p>1404. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии (*). ....</p> <p>1450. <b>Решение</b> за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија.....</p> <p>1451. <b>Решение</b> за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија.....</p> <p>1462. <b>Правилник</b> за посебните барања за безбедност и барањата за составот и начинот на означувањето на збогатената храна, односно на храната на која и се додадени витамини и минерали, дополнителни задолжителни информации поврзани со особеностите на збогатената храна, како и количеството, формата и видот на витамини и минерали кои можат да се додаваат на храната (*)</p> <p>1635. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за мерки за здравствена заштита на животните во однос на болеста на чвореста кожа (*).</p> | <p>63/26</p> <p>67/9</p> <p>67/9</p> <p>68/11</p> <p>77/4</p> <p>79/2</p> <p>79/3</p> <p>80/11</p> <p>86/78</p> |
|--|--|--|---|

- |   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| 1760. <b>Правилник</b> за општите и посебните барања за безбедност на храната во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната и храната за животни од растително и од животинско потекло (*).....   | 91/2   | 2654. <b>Решение</b> за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска.....                   | 135/26 |
| 1903. <b>Решение</b> за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија.....  | 101/7  | 2684. <b>Решение</b> за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Кралството Белгија.....   | 138/6  |
| 2154. <b>Правилник</b> за начинот и постапката за спроведување на внатрешната контрола во Агенцијата за храна и ветеринарство.....  | 109/13 | 2767. <b>Решение</b> за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Република Франција.....                   | 144/11 |
| 2160. <b>Правилник</b> за начинот и постапката за спроведување на внатрешна ревизија на официјални контроли.....  | 110/5  | 2768. <b>Решение</b> за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Холандија..... | 144/11 |
| 2423. <b>Решение</b> за забрана на увоз и транзит на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на чума кај мали преживари во Република Македонија по потекло од Република Бугарија.....   | 124/11 | 2806. <b>Решение</b> за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија .....  | 147/17 |
| 2424. <b>Решение</b> за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија ..... | 124/11 | 2817. <b>Решение</b> за забрана на увоз на храна која содржи или се состои од листови бетел (piper betle) од Бангладеш (*)..   | 149/36 |
| 2425. <b>Правилник</b> за условите за одобрување на ветеринарна амбуланта, ветеринарна клиника, ветеринарна болница и ветеринарна служба на одгледувалиште.....   | 124/12 | 2868. <b>Список</b> на ветеринарно-медицински препарати за кои е дадено одобрение за ставање во промет, односно за кои е укинато одобрението, односно за кои е извршена промена во текот на важноста на одобрението.....   | 156/2  |
| 2502. <b>Решение</b> за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на чума кај мали преживари во Република Македонија по потекло од Република Бугарија.....  | 128/9  | 2935. <b>Решение</b> за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита од внесување на вирусот на западно нилска треска во Република Македонија.....   | 159/6  |
| 2653. <b>Решение</b> за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Германија.....   | 135/25 | 2936. <b>Решение</b> за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија .....  | 159/6  |

2937. **Решение** за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија ..... **159/7**
2938. **Решение** за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Италија ..... **159/7**
3208. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната(\*). **173/13**
3237. **Решение** за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска..... **174/27**
3238. **Решение** за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Кралството Белгија..... **174/27**
3242. **Правилник** за начинот на издавање на одобрение, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за полнење и ставање во промет на природна минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода..... **175/162**
3243. **Правилник** за изменување на Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти (\*)...... **175/164**
3285. **Решение** за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита од внесување на вирусот на западно нилска треска во Република Македонија..... **177/13**
3286. **Решение** за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија..... **177/16**
3356. **Решение** за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија..... **181/17**
3357. **Наредба** за изменување на Годишна наредба за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од животинско потекло во 2018 година..... **181/17**
3373. **Правилник** за барања за безбедност и квалитет на водата за пиене(\*)...... **183/13**
3378. **Правилник** за посебните барања за безбедност на природна минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода (\*)..... **184/4**
3382. **Правилник** за условите кои треба да ги исполни националната референтна лабораторија..... **185/9**
3460. **Решение** за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Соединетите Американски Држави..... **189/9**
3471. **Решение** за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија..... **190/12**
3472. **Правилник** за дополнување на Правилникот за начинот на вршење на официјални контроли на салмонела и други одредени алиментарни интоксикации (\*)...... **190/13**

3566. <b>Решение</b> за дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на чума кај мали преживари во Република Македонија по потекло од Република Бугарија.....	196/3	4426. <b>Решение</b> за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија.....	235/60
3567. <b>Решение</b> за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија.....	196/3	4427. <b>Решение</b> за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Република Бугарија.....	235/60
3568. <b>Листа</b> на производи од животинско потекло кои не подлежат на инспекција при увоз и транзит од страна на официјален ветеринар на граничен премин(*).....	196/3	4571. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно – здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит (*)......	244/2
3596. <b>Решение</b> за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија.....	197/18	<b>АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО</b>	
3597. <b>Решение</b> за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска.....	197/18	Рег. бр.	Бр./стр.
3688. <b>Правилник</b> дополнување на Правилникот за мерки за здравствена заштита на животните во однос на болеста на чвореста кожа ( <sup>1</sup> ).....	204/5	362. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и местото на обележување на воздухоплови регистрирани и евидентирани во Република Македонија со знаците за државна припадност, регистарските ознаки и другите ознаки.....	21/95
3813. <b>Решение</b> за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија.....	211/11	440. <b>Правилник</b> за правилата и постапките на летањето на воздухопловите.....	26/23
4124. <b>Решение</b> за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија.....	225/11	1309. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на вршење на специјализирани услуги со воздухоплов и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење	68/24
4169. <b>Правилник</b> за барањата за операторите со храна за животни во која било фаза на производство, преработка и дистрибуција на храната за животни, како и хигиенските барања за добрите практики за исхрана на животните(*).....	228/13	1387. <b>Правилник</b> за дополнување на Правилникот за посебните услови за проектирање, градба и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошка документација, технички услови за пловидбеност, испитување за оценка на сообразност, начинот и постапката за утврдување на пловидбеност, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и емисија на гасови.....	75/2

1388. **Правилник** за дополнување на Правилникот за начинот на одржување и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов, изработка на техничко-технолошка документација за одржувањето и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за исполнување на условите за одржување на воздухоплови..... **75/3**
1753. **Правилник** за изменување на Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот на контрола на летање..... **89/12**
2161. **Правилник** за изменување и дополнување на правилникот за посебните услови за градба и одржување на падобрани..... **110/7**
2718. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот за поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата, за давање на услуги на воздухопловна навигација... **139/14**
3287. **Правилник** за изменување на Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот на контрола на летање..... **177/18**
3402. **Правилник** за дополнување на Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на авиони..... **186/12**
3569. **Правилник** за изменување на Правилникот за условите за безбедност на воздушниот сообраќај за користење на терен и за начинот и условите за одржување на леталиште ..... **196/4**
3570. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистер на аеродроми, регистер на леталишта и евиденција на терени .... **196/5**
3614. **Правилник** за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплови..... **199/61**
4307. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на крила за слободно летање..... **230/36**

**АГЕНЦИЈА  
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

- | Рег. бр.  | Бр./стр.      |
|---|---------------|
| 1089. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулација.....   | <b>58/25</b>  |
| 1215. <b>Одлука</b> од Агенцијата за електронски комуникации.....   | <b>65/14</b>  |
| 1742. <b>Правилник</b> за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции.....   | <b>88/34</b>  |
| 1743. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.....  | <b>88/64</b>  |
| 1744. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината и потребната документација што се доставува со барањето за издавање и на одобрение за користење на радиофреквенции..... | <b>88/64</b>  |
| 1745. <b>План</b> за изменување и дополнување на Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија.....   | <b>88/70</b>  |
| 4316. <b>Одлука</b> од Агенција за електронски комуникации.....   | <b>232/12</b> |
| 4317. <b>Одлука</b> од Агенција за електронски комуникации.....   | <b>232/13</b> |
| 4318. <b>Одлука</b> од Агенција за електронски комуникации.....   | <b>232/14</b> |

**АГЕНЦИЈА  
ЗА ПОШТИ**

- | Рег. бр.   | Бр./стр.     |
|--|--------------|
| 982. <b>Одлука</b> за определување на вредност на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2018 година..... | <b>51/11</b> |

**АГЕНЦИЈА  
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО  
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

- | Рег. бр.   | Бр./стр.     |
|--|--------------|
| 530. <b>Правилник</b> за измена на Правилникот за сметковниот план, формата и содржината на основните финансиски извештаи и дополнителните извештаи за задолжителните и доброволните пензиски фондови..... | <b>32/45</b> |
| 531. <b>Правилник</b> за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за давање на одобренија на измените на документите поднесени при лиценцирање.....  | <b>32/45</b> |



532. <b>Правилник</b> за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за избор на член на Управен одбор и на Надзорен одбор на пензиско друштво.....	32/45
533. <b>Правилник</b> за измена на правилникот за надоместоци за задолжителните пензиски фондови.....	32/46
534. <b>Правилник</b> за измена на Правилникот за постапка за избор на домашни правни лица за вршење на услуги со хартии од вредност.....	32/46
535. <b>Правилник</b> за измена на Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиско друштво.....	32/47
1045. <b>Одлука</b> за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2018 година.....	54/14
3910. <b>Правилник</b> за измена и дополнување на Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови.....	218/10
4637. <b>Правилник</b> за членство во задолжителен пензиски фонд.....	247/10
4638. <b>Правилник</b> за пренос на средства по престанок на членство во задолжителен пензиски фонд.....	247/21
719. <b>Исправка</b> на Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на известување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на пензиско друштво објавен во „Службен весник на Република Македонија“ во бр. 176 од 4 декември 2017 година.....	38/15

#### АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Рег. бр.	Бр./стр.
140. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на извештаите кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на поднесување на истите.....	13/15
4319. <b>Решение</b> за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи.....	232/15

#### АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
1403. <b>Тарифник</b> за висината на надоместите за организирање, координирање и спроведување постапки на селекција за вработени во јавниот сектор кои немаат статус на административни службеници.....	77/3

#### АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Рег. бр.	Бр./стр.
414. <b>Одлука</b> за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво.....	24/83
415. <b>Одлука</b> за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво Радио Мерлин ДООЕЛ Дебар.....	24/88
580. <b>Одлука</b> за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје.....	34/2
641. <b>Одлука</b> за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес...	36/10
1090. <b>Одлука</b> за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица.....	58/25
1786. <b>Одлука</b> за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.....	93/13
1938. <b>Одлука</b> за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко - говорно радио од општ формат, на локално ниво, на подрачјето на Општина Струга.....	103/9
2573. <b>Одлука</b> за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво.....	132/17
2964. <b>Одлука</b> за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен назив Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје).....	161/4

3191. **Правилник** за измена на Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузери на државно, регионално и локално ниво во Република Македонија..... **172/20**
3635. **Одлука** за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај (со претходен назив Трговско радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ)..... **201/11**
3839. **Одлука** за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на Општина Струмица..... **212/13**
3868. **Одлука** за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво..... **216/4**

#### АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

- | Рег. бр.   | Бр./стр.      |
|--|---------------|
| 814. <b>Правилник</b> за содржината на барањето/известувањето и начинот за известување или одобрување на промените во одобрението за ставање на лек во промет или на веќе поднесаната документација на лек што има одобрение за ставање во промет(*).... | <b>42/351</b> |
| 1538. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за податоците што се содржат на надворешното и контактното пакување на лековите, како и случаите кога може да се користи налепница.....  | <b>84/34</b>  |
| 1902. <b>Правилник</b> за условите по однос на просторот, опремата, кадарот и потребната документација за запишување во регистарот на специјализирани продавници за медицински средства.   | <b>101/5</b>  |

#### АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- | Рег. бр.  | Бр./стр.     |
|---|--------------|
| 578. <b>Одлука</b> за висината на средствата за финансирање на активните програми и мерки за вработување..... | <b>33/15</b> |

#### СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- | Рег. бр.   | Бр./стр.      |
|--|---------------|
| 38. <b>Оглас</b> од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....   | <b>3/4</b>    |
| 408. <b>Одлука</b> за јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје.....  | <b>23/69</b>  |
| 616. <b>Оглас</b> од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија.....  | <b>35/1</b>   |
| 665. <b>Исправка</b> .....   | <b>37/103</b> |
| 1754. <b>Одлука</b> од Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....  | <b>89/12</b>  |
| 2337. <b>Одлука</b> од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....  | <b>121/21</b> |
| 2338. <b>Одлука</b> за избор на виш Јавен обвинител на вишото Јавно обвинителство Штип; Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Скопје; Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Куманово; Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Охрид; Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Дебар; Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кичево; Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кочани; Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гостивар; Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Ресен и тројца јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција-Скопје..... | <b>121/22</b> |
| 2339. <b>Одлука</b> од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....  | <b>121/22</b> |
| 2340. <b>Одлука</b> од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....  | <b>121/22</b> |
| 2341. <b>Одлука</b> од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....  | <b>121/23</b> |
| 3043. <b>Оглас</b> од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....   | <b>166/7</b>  |
| 3473. <b>Одлука</b> за избор на Заменик претседател на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....  | <b>190/16</b> |
| 3625. <b>Одлука</b> од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....  | <b>200/33</b> |
| 3814. <b>Одлука</b> за избор на виш јавен обвинител на вишото Јавно обвинителство Скопје, виш јавен обвинител на вишото Јавно обвинителство Гостивар; основен јавен обвинител на основното Јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје; основен јавен обвинител на основното Јавно обвинителство Битола; основен јавен обвинител на основното Јавно обвинителство Велес; основен јавен обвинител на основното Јавно обвинителство Кавадарци .....   | <b>211/11</b> |

3869. <b>Одлука</b> од Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	216/7
4462. <b>Оглас</b> од Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	236/18
4519. <b>Одлука</b> од Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	240/15
4520. <b>Одлука</b> од Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	240/15

### АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“

Рег. бр.	Бр./стр.
130. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за почетна обука.....	11/51
579. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за почетна обука.....	34/2
3732. <b>Статутарна одлука</b> за изменување и дополнување на Статутот на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“.....	205/34
3952. <b>Одлука</b> од Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“.....	220/29

### РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
39. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	3/5
40. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	3/7
41. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	3/7
141. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	13/16
142. <b>Одлука</b> за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	13/18
143. <b>Одлука</b> за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	13/18
144. <b>Решение</b> за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	13/19

145. <b>Решение</b> за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	13/19
167. <b>Решение</b> за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	15/7
409. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	23/70
538. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	32/118
617. <b>Одлука</b> за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуро дизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1).....	35/33
720. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	38/15
721. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	38/17
722. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЛПКД ОГРАЖДЕН Босилово за регулиран период 2018-2020 година.....	38/19
770. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	40/17
771. <b>Решение</b> за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	40/19
911. <b>Одлука</b> за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија.....	47/7
912. <b>Одлука</b> за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	47/8
913. <b>Одлука</b> за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија.....	47/11
914. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	47/14
915. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	47/16
950. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	48/18

- |   |              |  |              |
|---|--------------|--|--------------|
| 1047. <b>Одлука</b> за продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....   | <b>54/15</b> | 1322. <b>Решение</b> за изменување на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....  | <b>69/11</b> |
| 1048. <b>Одлука</b> за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....  | <b>54/15</b> | 1323. <b>Решение</b> за изменување на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....  | <b>69/11</b> |
| 1049. <b>Одлука</b> за продолжување на временна лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....  | <b>54/19</b> | 1324. <b>Решение</b> за изменување на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....  | <b>69/11</b> |
| 1097. <b>Одлука</b> за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....   | <b>59/9</b>  | 1325. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево за регулиран период 2018-2020 година.....  | <b>69/12</b> |
| 1098. <b>Одлука</b> за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....  | <b>59/9</b>  | 1375. <b>Одлука</b> за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуросулер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и Мазут (М-1)..... | <b>73/12</b> |
| 1099. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....   | <b>59/12</b> | 1376. <b>Одлука</b> за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....  | <b>73/13</b> |
| 1112. <b>Решение</b> за изменување и дополнување на Решението за именување на членови на интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите..... | <b>60/7</b>  | 1377. <b>Одлука</b> за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со еуродизел БС (Д-Е V).....   | <b>73/13</b> |
| 1113. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....   | <b>60/7</b>  | 1378. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....  | <b>73/14</b> |
| 1114. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....   | <b>60/10</b> | 1379. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....  | <b>73/14</b> |
| 1216. <b>Одлука</b> за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....   | <b>65/14</b> | 1380. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....  | <b>73/15</b> |
| 1217. <b>Одлука</b> за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....   | <b>65/17</b> | 1381. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....  | <b>73/15</b> |
| 1218. <b>Одлука</b> за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....   | <b>65/19</b> |  |              |
| 1219. <b>Одлука</b> за издавање на временна лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....  | <b>65/20</b> |  |              |
| 1220. <b>Решение</b> за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....  | <b>65/23</b> |  |              |
| 1293. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....   | <b>67/9</b>  |  |              |
| 1320. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....                               | <b>69/10</b> |  |              |
| 1321. <b>Решение</b> за изменување на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....   | <b>69/10</b> |  |              |

1405. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно со Методологијата	77/5	1723. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	87/27
1452. <b>Одлука</b> за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.....	79/3	1724. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	87/29
1453. <b>Одлука</b> за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност – производство на електрична енергија.....	79/5	1725. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	87/32
1570. <b>Одлука</b> за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	85/35	1726. <b>Одлука</b> за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	87/34
1571. <b>Решение</b> за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	85/36	1746. <b>Решение</b> за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	88/71
1572. <b>Решение</b> за изменување и дополнување и продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	85/36	1758. <b>Одлука</b> за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	90/15
1573. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	85/37	1759. <b>Решение</b> за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	90/15
1574. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	85/37	1763. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП водовод и канализација Скопје за регулиран период 2018-2020 година....	92/10
1575. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	85/38	1764. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД Комуналец Струмица за регулиран период 2018-2020 година.....	92/11
1576. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	85/38	1838. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	97/106
1636. <b>Одлука</b> за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	86/79	1939. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	103/11
1637. <b>Одлука</b> за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	86/80	1940. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	103/12
1721. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	87/23	1941. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	103/14
1722. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	87/25	1942. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	103/16
		1943. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	103/18
		1944. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	103/20
		1945. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	103/23
		1946. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	103/25

- |   |               |  |               |
|---|---------------|--|---------------|
| 2113. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...   | <b>108/21</b> | 2270. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЛПВ ЛИСИЧЕ - Велес за регулиран период 2018-2020 година.....  | <b>116/24</b> |
| 2114. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | <b>108/22</b> | 2302. <b>Одлука</b> за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ЕЛЕМ - Скопје за 2018 година.   | <b>120/95</b> |
| 2115. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | <b>108/22</b> | 2303. <b>Одлука</b> за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ТЕЦ Неготино за 2018 година..   | <b>120/96</b> |
| 2116. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | <b>108/23</b> | 2304. <b>Одлука</b> за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на АД МЕПСО - Скопје за 2018 година.....  | <b>120/96</b> |
| 2117. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | <b>108/23</b> | 2305. <b>Одлука</b> за одобрување на основен приход за 2018, 2019 и 2020 година, регулиран максимален приход за 2018 година, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2018 година за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на АД МЕПСО - Скопје.....                  | <b>120/97</b> |
| 2118. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | <b>108/23</b> | 2306. <b>Одлука</b> за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи и снабдување во краен случај со електрична енергија на ЕВН Македонија АД Скопје за 2018 година.....  | <b>120/97</b> |
| 2119. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | <b>108/24</b> | 2307. <b>Одлука</b> за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2018 година, како и основен приход за 2018, 2019 и 2020 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје..... | <b>120/98</b> |
| 2241. <b>Правила</b> за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија.....  | <b>115/8</b>  | 2342. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....  | <b>121/23</b> |
| 2266. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....  | <b>116/19</b> | 2343. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....  | <b>121/23</b> |
| 2267. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....   | <b>116/21</b> |  |               |
| 2268. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | <b>116/23</b> |  |               |
| 2269. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Водовод и канализација Прилеп за регулиран период 2018-2020 година.....                                       | <b>116/23</b> |  |               |

- |   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| 2344. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 121/24 | 2655. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....  | 135/26 |
| 2345. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 121/24 | 2656. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска производство на електрична енергија.....   | 135/28 |
| 2426. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 124/18 | 2657. <b>Одлука</b> за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..   | 135/30 |
| 2427. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 124/18 | 2673. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....   | 137/43 |
| 2428. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 124/18 | 2733. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....   | 140/94 |
| 2429. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 124/18 | 2734. <b>Одлука</b> за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....  | 140/96 |
| 2430. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 124/19 | 2735. <b>Одлука</b> за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....  | 140/97 |
| 2457. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...   | 126/18 | 2736. <b>Одлука</b> за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....  | 140/98 |
| 2503. <b>Решение</b> за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....  | 128/10 | 2737. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....   | 140/99 |
| 2504. <b>Решение</b> за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....  | 128/11 | 2746. <b>Одлука</b> за утврдување на регулиран максимален приход, просечна цена како и цени за пресметковни елементи за вршење на регулирана енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија на АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика за 2018 година.....  | 142/11 |
| 2555. <b>Одлука</b> за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....   | 130/22 | 2747. <b>Одлука</b> за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2018 година, како и основен приход за 2018, 2019 и 2020 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика..... | 142/11 |
| 2556. <b>Решение</b> за стекнување статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....   | 130/23 | 2748. <b>Одлука</b> за одобрување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2018 година на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје.....   | 142/13 |

- |   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| 2749. <b>Одлука</b> за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за 2018 година на снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје.....   | 142/13 | 2965. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД Куманово за регулиран период 2018-2020 година.....   | 161/7  |
| 2750. <b>Одлука</b> за одобрување на регулиран максимален приход за дистрибуција на топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2018 година на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје....   | 142/14 | 2966. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Берово за регулиран период 2018-2020 година.....   | 161/7  |
| 2751. <b>Одлука</b> за одобрување на регулиран максимален приход за производство на топлинска енергија за греење, надоместок за системски услуги и системска резерва и тарифен став за произведена топлинска енергија за 2018 година на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје..... | 142/15 | 2974. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....  | 162/9  |
| 2752. <b>Одлука</b> за одобрување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2018 година на Друштво за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје.....                                      | 142/15 | 3011. <b>Тарифен систем</b> за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај.....  | 164/12 |
| 2753. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас.....   | 142/16 | 3104. <b>Решение</b> за престанок на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија   | 169/32 |
| 2785. <b>Одлука</b> за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....   | 145/10 | 3105. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....   | 169/32 |
| 2798. <b>Одлука</b> за престанок на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1).....                                    | 146/13 | 3192. <b>Правила</b> за снабдување со електрична енергија.....  | 172/23 |
| 2799. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Кумановско - Липковско Поле Куманово за регулиран период 2018-2020 година.....   | 146/13 | 3193. <b>Правила</b> за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач.  | 172/41 |
| 2800. <b>Правилник</b> за сертификација на оператор на електропреносен систем и оператор на систем за пренос на природен гас.....   | 146/13 | 3194. <b>Методологија</b> за измена на Методологијата за определување на тарифите за водна услуга.....  | 172/45 |
| 2818. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија .....  | 149/36 | 3209. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...   | 173/15 |
| 2859. <b>Одлука</b> за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...  | 154/9  | 3210. <b>Одлука</b> за престанок на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со екстра лесно масло за домаќинство (ел-1), еуродизел бс и еуросупер бс 95... | 173/17 |
|   |        | 3211. <b>Решение</b> за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2018 - 2020 година .....  | 173/17 |
|   |        | 3212. <b>Решение</b> за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2018-2020 година .....  | 173/17 |



- |   |               |   |               |
|---|---------------|---|---------------|
| 3213. <b>Решение</b> Е за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2018 - 2020 година..... | <b>173/17</b> | 3693. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП КАМЕНА РЕКА Македонска Каменица за регулиран период 2019-2021 година.....    | <b>204/8</b>  |
| 3214. <b>Правила</b> за пазар на електрична енергија.....   | <b>173/18</b> | 3694. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Брегалница“ Делчево за регулиран период 2019-2021 година.....             | <b>204/8</b>  |
| 3334. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....   | <b>180/9</b>  | 3695. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД МАВРОВО Маврови Анови за регулиран период 2019-2021 година.....          | <b>204/9</b>  |
| 3366. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....   | <b>182/14</b> | 3696. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ХИГИЕНА Теарце за регулиран период 2019-2021 година.....                   | <b>204/10</b> |
| 3403. <b>Одлука</b> за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....  | <b>186/13</b> | 3697. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ПЛАЧКОВИЦА Карбинци за регулиран период 2019-2021 година.....              | <b>204/10</b> |
| 3404. <b>Одлука</b> за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....  | <b>186/14</b> | 3698. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП ПЛАЧКОВИЦА Карбинци за регулиран период 2019-2021 година.....                | <b>204/11</b> |
| 3461. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....   | <b>189/11</b> | 3699. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП ПЛАЧКОВИЦА Карбинци за 2020 и 2021 година од регулиран период 2019-2021 година.....          | <b>204/11</b> |
| 3530. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас.....  | <b>191/28</b> | 3700. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Облешево“ Чешиново - Облешево за регулиран период 2019-2021 година..... | <b>204/12</b> |
| 3571. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....   | <b>196/5</b>  | 3701. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Облешево“ Чешиново - Облешево за регулиран период 2019-2021 година.....   | <b>204/13</b> |
| 3636. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....   | <b>201/14</b> | 3702. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци за регулиран период 2019-2021 година.....              | <b>204/13</b> |
| 3637. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....   | <b>201/16</b> | 3703. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци за регулиран период 2019-2021 година.....                | <b>204/14</b> |
| 3638. <b>Одлука</b> за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....  | <b>201/18</b> | 3704. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ДУ Чистота Јегуновце ДООЕЛ за регулиран период 2019-2021 година.....          | <b>204/15</b> |
| 3689. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Бошава“ Демир Капија за регулиран период 2019-2021 година.....                     | <b>204/5</b>  |   |               |
| 3690. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Бошава“ Демир Капија за регулиран период 2019-2021 година.....                   | <b>204/6</b>  |   |               |
| 3691. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Брегалница“ Делчево за регулиран период 2019-2021 година.....                   | <b>204/6</b>  |   |               |
| 3692. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП КАМЕНА РЕКА Македонска Каменица за регулиран период 2019-2021 година.....          | <b>204/7</b>  |   |               |

3733. **Одлука** за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... **205/35**
3734. **Одлука** за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... **205/37**
3735. **Одлука** за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... **205/40**
3736. **Решение** за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Пролетер Ресен за 2019 и 2020 година од регулиран период 2018-2020 година..... **205/42**
3737. **Решение** за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Пролетер Ресен за 2019 и 2020 година од регулиран период 2018-2020 година..... **205/43**
3738. **Решение** за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Пролетер Ресен за 2019 и 2020 година од регулиран период 2018-2020 година..... **205/44**

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА  
ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

- | Рег. бр.  | Бр./стр.      |
|---|---------------|
| 3845. <b>Одлука</b> за престанок на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС..... | <b>213/3</b>  |
| 3870. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....  | <b>216/7</b>  |
| 3911. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „ДЕБРЦА“ Дебрца за регулиран период 2019-2021 година.....  | <b>218/10</b> |
| 3912. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „ДЕБРЦА“ Дебрца за регулиран период 2019-2021 година.....  | <b>218/11</b> |
| 3913. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Тополка“ Чашка за регулиран период 2019-2021 година.....  | <b>218/12</b> |
| 3914. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Тополка“ Чашка за регулиран период 2019-2021 година.....  | <b>218/12</b> |
| 3915. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Шари“ Боговиње за регулиран период 2019-2021 година.....   | <b>218/13</b> |
| 3916. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Комуналец-Полин“ Стар Дојран за регулиран период 2019-2021 година.....                              | <b>218/13</b> |
| 3917. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН“ Стар Дојран за регулиран период 2019-2021 година.....                                | <b>218/14</b> |
| 3918. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН“ Стар Дојран за регулиран период 2019-2021 година.....  | <b>218/15</b> |
| 3919. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Комуналец“ Пехчево за регулиран период 2019-2021 година.....   | <b>218/15</b> |
| 3920. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Комуналец“ Пехчево за регулиран период 2019-2021 година.....   | <b>218/16</b> |
| 3921. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „КАЛЕ“ Центар Жупа за регулиран период 2019-2021 година.....   | <b>218/16</b> |
| 3922. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Македонски Брод за регулиран период 2019-2021 година.....                       | <b>218/17</b> |
| 3923. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Македонски Брод за регулиран период 2019-2021 година...                           | <b>218/18</b> |
| 3924. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Македонски Брод за регулиран период 2019-2021 година.....   | <b>218/18</b> |
| 3925. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „КЛЕПА“ Градско за регулиран период 2019-2021 година.....   | <b>218/19</b> |
| 3926. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Клепа“ Градско за регулиран период 2019-2021 година.....   | <b>218/19</b> |

3927. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар за регулиран период 2019-2021 година.....	<b>218/20</b>	3990. <b>Одлука</b> за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	<b>222/11</b>
3928. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар за регулиран период 2019-2021 година.....	<b>218/21</b>	3991. <b>Одлука</b> за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	<b>222/12</b>
3929. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Гази Баба-2007“ - Гази Баба за регулиран период 2019-2021 година.....	<b>218/21</b>	3992. <b>Одлука</b> за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	<b>222/13</b>
3930. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „РОСОМАН“ Росоман за регулиран период 2019-2021 година.....	<b>218/22</b>	3993. <b>Одлука</b> за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	<b>222/15</b>
3931. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „РОСОМАН“ Росоман за регулиран период 2019-2021 година.....	<b>218/22</b>	3994. <b>Правила</b> за изменување на правилата за пазар на електрична енергија.....	<b>222/15</b>
3932. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ Могила за регулиран период 2019-2021 година.....	<b>218/23</b>	3997. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....	<b>223/2</b>
3933. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ Могила за регулиран период 2019-2021 година.....	<b>218/24</b>	3998. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....	<b>223/3</b>
3934. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „КОЗЈАК“ Старо Нагоричане за регулиран период 2019-2021 година.....	<b>218/24</b>	3999. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....	<b>223/3</b>
3935. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „ПЕЛАГОНИЈА“ Кривогаштани за регулиран период 2019-2021 година.....	<b>218/25</b>	4000. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....	<b>223/3</b>
3936. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „ПЕЛАГОНИЈА“ Кривогаштани за регулиран период 2019-2021 година.....	<b>218/25</b>	4001. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....	<b>223/3</b>
3937. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „ПЕЛАГОНИЈА“ Кривогаштани за регулиран период 2019-2021 година..	<b>218/26</b>	4002. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....	<b>223/4</b>
3953. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	<b>220/29</b>	4003. <b>Одлука</b> за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....	<b>223/4</b>
3989. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	<b>222/9</b>	4004. <b>Решение</b> за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....	<b>223/4</b>
		4005. <b>Решение</b> за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....	<b>223/4</b>
		4006. <b>Решение</b> за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....	<b>223/5</b>

- |   |               |  |               |
|---|---------------|--|---------------|
| 4007. <b>Решение</b> за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....  | <b>223/5</b>  | 4052. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „ТУРИЈА“ Василево за регулиран период 2019-2021 година.....           | <b>224/40</b> |
| 4008. <b>Решение</b> за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....  | <b>223/5</b>  | 4053. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „ТУРИЈА“ Василево за регулиран период 2019-2021 година.....             | <b>224/41</b> |
| 4009. <b>Решение</b> за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....  | <b>223/5</b>  | 4054. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „ЗЕЛЕНИКОВО“ Зелениково за регулиран период 2019-2021 година.....        | <b>224/41</b> |
| 4010. <b>Решение</b> за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....  | <b>223/6</b>  | 4055. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Лаковица“ - Конче за регулиран период 2019-2021 година.....          | <b>224/42</b> |
| 4044. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Еремја“ Вевчани за регулиран период 2019-2021 година.....             | <b>224/36</b> | 4056. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Лаковица“ - Конче за регулиран период 2019-2021 година.....            | <b>224/42</b> |
| 4045. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Еремја“ Вевчани за регулиран период 2019-2021 година.....               | <b>224/36</b> | 4057. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Комуна“ Крушево за регулиран период 2019-2021 година.....              | <b>224/43</b> |
| 4046. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Комуна“ Ново Село за регулиран период 2019-2021 година.....         | <b>224/37</b> | 4058. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комуна“ Крушево за регулиран период 2019-2021 година.....                | <b>224/43</b> |
| 4047. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Комуна“ Ново Село за регулиран период 2019-2021 година.....           | <b>224/37</b> | 4059. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Комунална Хигиена“ –Новаци за регулиран период 2019-2021 година..... | <b>224/44</b> |
| 4048. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Комунална Чистота“ Богданци за регулиран период 2019-2021 година..... | <b>224/38</b> | 4060. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка за регулиран период 2019-2021 година.....     | <b>224/45</b> |
| 4049. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комунална Чистота“ Богданци за регулиран период 2019-2021 година.....   | <b>224/38</b> | 4061. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка за регулиран период 2019-2021 година.....       | <b>224/45</b> |
| 4050. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „КОМУНАЛЕН СЕРВИС“ Валандово за регулиран период 2019-2021 година..... | <b>224/39</b> | 4062. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ Кратово за регулиран период 2019-2021 година.....       | <b>224/46</b> |
| 4051. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „КОМУНАЛЕН СЕРВИС“ Валандово за регулиран период 2019-2021 година.....   | <b>224/40</b> | 4063. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ Кратово за регулиран период 2019-2021 година.....         | <b>224/46</b> |

4064. **Решение** за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „ЧИСТ ДЕН“ Ранковце за регулиран период 2019-2021 година..... **224/47**
4065. **Решение** за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „ЧИСТ ДЕН“ Ранковце за регулиран период 2019-2021 година..... **224/47**
4140. **Одлука** за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.... **225/23**
4312. **Правила** за определување на надоместок на штета причинета на производителите и потрошувачите на електрична енергија ..... **231/5**
4371. **Одлука** за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... **233/48**
4372. **Одлука** за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... **233/49**
4463. **Одлука** за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.... **236/18**
4521. **Одлука** за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ..... **240/15**
4522. **Одлука** за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ..... **240/16**
4523. **Одлука** за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ..... **240/16**
4524. **Одлука** за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ..... **240/16**
4525. **Одлука** за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ..... **240/17**
4526. **Решение** за изменување на Решението за стекнување на Статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ..... **240/17**
4527. **Решение** за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ..... **240/18**
4528. **Решение** за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ..... **240/18**
4529. **Решение** за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ..... **240/19**
4530. **Решение** за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ..... **240/19**
4550. **Одлука** за одбивање на барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - складирање на гориво за млазни мотори ГМ-1 (JET A-1)..... **241/71**
4551. **Правила** за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија..... **241/71**
4602. **Одлука** за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... **245/25**
4603. **Одлука** за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на дејноста пренос на природен гас за 2019 година од регулираниот период 2017 - 2021 година на АД ГА-МА Скопје..... **245/28**
4604. **Одлука** за одобрување на регулиран приход и тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас за 2019 година од регулираниот период 2017 - 2021 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје..... **245/28**
4605. **Одлука** за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас за 2019 година од регулираниот период 2017 - 2021 година на Јавното претпријатие за енергетски дејности СТРУМИЦА ГАС - Струмица..... **245/29**
4606. **Одлука** за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас за 2019 година од регулираниот период 2017-2021 година на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти КУМАНОВО-ГАС - Куманово..... **245/29**

4607. **Решение** за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ЗЕЛЕНИКОВО Зелениково за регулиран период 2019 - 2021 година..... **245/29**
4608. **Правилник** за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на природен гас, организирање и управување со пазарот на природен гас и дистрибуција на природен гас..... **245/30**
4609. **Тарифен систем** за пренос на природен гас и организирање и управување со пазарот на природен гас..... **245/65**
4610. **Тарифен систем** за дистрибуција на природен гас..... **245/75**

**ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА  
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“**

- | Рег. бр.   | Бр./стр.     |
|--|--------------|
| 1295. <b>Одлука</b> за доделување на наградата „Гоце Делчев“ за 2018 година, за особено значајни остварувања од интерес за Република Македонија во областа на науката..... | <b>67/11</b> |

**ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  
НАГРАДА „МИТО ХАЦИ ВАСИЛЕВ-ЈАСМИН“**

- | Рег. бр.   | Бр./стр.      |
|--|---------------|
| 4105. <b>Одлука</b> за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев - Јасмин“ во 2018 година за остварувања во областа на публицистиката и новинарството од интерес на Република Македонија..... | <b>224/71</b> |

**ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  
НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“**

- | Рег. бр.  | Бр./стр.      |
|---|---------------|
| 2557. <b>Одлука</b> за доделување на државната награда „Мајка Тереза“ во 2018 година, за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери | <b>130/23</b> |

**ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  
НАГРАДА „8 СЕПТЕМВРИ“**

- | Рег. бр.  | Бр./стр.     |
|---|--------------|
| 3307. <b>Одлука</b> за доделување на Државната награда „8 Септември“ во 2018 година, за животно дело за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоцијата на Република Македонија на меѓународен план и признание на спортисти, тренери и спортски работници за остварувања во областа на спортот..... | <b>179/6</b> |

**ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  
НАГРАДА „11 ОКТОМВРИ“**

- | Рег. бр.   | Бр./стр.       |
|--|----------------|
| 3262. <b>Одлука</b> за доделување на Државната награда „11 Октомври“ во 2018 година, за највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и во другите дејности од јавен интерес на Република Македонија..... | <b>176/167</b> |

**ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  
НАГРАДА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

- | Рег. бр.   | Бр./стр.     |
|--|--------------|
| 3846. <b>Одлука</b> за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“ во 2018 година, за највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност од јавен интерес на Република Македонија..... | <b>213/4</b> |

**КОЛЕКТИВНИ  
ДОГОВОРИ**

- | Рег. бр.   | Бр./стр.     |
|--|--------------|
| 1463. <b>Анекс</b> за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија..... | <b>80/15</b> |

**СПОГОДБИ**

- | Рег. бр.  | Бр./стр.     |
|---|--------------|
| 3308. <b>Спогодба</b> за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност..... | <b>179/6</b> |

**ФОНД  
ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
916. <b>Валоризационите коефициенти</b> за пресметување на платите од поранешните години за утврдување на пензиска основа на ниво на платите од 2017 година, за пензиите остварени во 2018 година.....	47/18
917. <b>Висината на пензиските основици</b> на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година за пензии остварени во 2018 година.....	47/20
2658. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на водење на матичната евиденција во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија...	135/31

**ФОНД  
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
93. <b>Годишен план</b> на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2018 година.....	5/15
152. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарна стоматолошка здравствена заштита.....	14/5
153. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарна здравствена заштита.....	14/6
890. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	45/13
891. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.....	45/35
1967. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита – амбулантски.....	106/23
1968. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за болничката здравствена заштита за акутни случаи.....	106/26

1969. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за превоз на осигурено лице во странство во болничката здравствена заштита.....	106/27
1970. <b>Одлука</b> за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативна здравствена заштита.....	106/27
2510. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакети на завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита од областа на пластичната и реконструктивната хирургија и торакална и васкуларна хирургија.....	129/11
2511. <b>Одлука</b> за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита – амбулантски .....	129/12
2512. <b>Одлука</b> за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	129/12
2513. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарна здравствена заштита.....	129/13
2514. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и методологијата за утврдување на референтни цени на лекови .....	129/13
2515. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала .....	129/14
2516. <b>Правилник</b> за дополнување на Правилникот за специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување .....	129/15
2801. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	146/20
2952. <b>Одлука</b> за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	160/9
2953. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за системи за илеостоми, колостоми и уростоми, плочки и паста, што паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	160/30

2954. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала..... **160/31**
2955. **Правилник** за дополнување на Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната здравствена заштита..... **160/32**
3626. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување..... **200/34**
3675. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за болничката здравствена заштита за акутни случаи..... **203/12**
3739. **Исправка**..... **206/2**
3676. **Одлука** за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативна здравствена заштита..... **203/33**
3677. **Одлука** за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакети на завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита од областа на кардиологија..... **203/34**
3678. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - консултативна здравствена заштита - амбулантски..... **203/34**
3679. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за подготвување, донесување и изменување на Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на Јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување..... **203/35**
4104. **Правилник** за критериумите за склучување договори, утврдување на постапката за определување на месечниот износ на средства и начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарна здравствена заштита..... **224/68**
4170. **Одлука** за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **228/23**

4171. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала..... **228/23**

#### УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ

- |  |             |
|--|-------------|
| Рег. бр.                                   | Бр./стр.    |
| 1389. <b>Национална сортна листа</b> ..... | <b>75/3</b> |

#### КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- |  |               |
|--|---------------|
| Рег. бр.   | Бр./стр.      |
| 1577. <b>Решение</b> од Комора на извршители на Република Македонија.....  | <b>85/39</b>  |
| 2443. <b>Решение</b> од Комора на извршители на Република Македонија.....  | <b>125/6</b>  |
| 3639. <b>Решение</b> од Комора на извршители на Република Македонија.....  | <b>201/19</b> |
| 4016. <b>Решение</b> од Комора на извршители на Република Македонија ..... | <b>223/15</b> |

#### ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

- |   |               |
|---|---------------|
| Рег. бр.  | Бр./стр.      |
| 2376. <b>Тарифник</b> за надоместоци за извршени услуги на корисник на Технолошка индустриска развојна зона.....                  | <b>123/20</b> |
| 2377. <b>Тарифник</b> на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“.....   | <b>123/21</b> |
| 2378. <b>Тарифник</b> на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“.....   | <b>123/22</b> |
| 2379. <b>Тарифник</b> на основачот на ТИРЗ „Штип“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Штип“.....           | <b>123/23</b> |
| 2380. <b>Тарифник</b> на основачот на ТИРЗ „Берово“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Берово“.....       | <b>123/24</b> |
| 2381. <b>Тарифник</b> на основачот на ТИРЗ „Кичево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Кичево“.....       | <b>123/25</b> |
| 2382. <b>Тарифник</b> на основачот на ТИРЗ „Виница“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Виница“.....       | <b>123/27</b> |
| 2383. <b>Тарифник</b> на основачот на ТИРЗ „Гевгелија“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Гевгелија“..... | <b>123/28</b> |



2384. **Тарифник** на основачот на ТИРЗ „Струга“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струга“..... **123/29**
2385. **Тарифник** на основачот на ТИРЗ „Прилеп“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Прилеп“..... **123/30**
2386. **Тарифник** на основачот на ТИРЗ „Струмица“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струмица“..... **123/32**
2387. **Тарифник** на основачот на ТИРЗ „Радовиш“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Радовиш“..... **123/33**
2388. **Тарифник** на основачот на ТИРЗ „Делчево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Делчево“..... **123/34**

#### ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

- | Рег.бр.  | Бр./стр.      |
|--|---------------|
| 3288. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за трговска марка..... | <b>177/18</b> |

#### ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

- | Рег.бр.  | Бр./стр.     |
|--|--------------|
| 436. <b>Правилник</b> за поблиските критериуми кои треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси што се однесуваат на техничката опрема.....  | <b>26/10</b> |
| 437. <b>Правилник</b> за начинот на полагање на стручниот испит на работниците кои ќе вршат сервисен преглед и контролно испитување на апаратите за гаснење на пожари.....   | <b>26/11</b> |
| 438. <b>Правилник</b> за техничките нормативи за хидрантската мрежа за гаснење на пожари.....  | <b>26/12</b> |
| 439. <b>Правилник</b> за поблиско определување на изборот на видовите и на количините на противпожарните апарати со кои треба да располагаат правните лица и граѓаните, како и за утврдување на критериумите што треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат сервисен преглед и контролно испитување на противпожарните апарати, кои се однесуваат на техничката опрема и просторот за работа..... | <b>26/19</b> |

4570. **Правилник** за изменување на правилникот за мерките за заштита од пожар и експлозии..... **243/76**

#### ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

- | Рег.бр.  | Бр./стр.      |
|--|---------------|
| 94. <b>Одлука</b> за определување на висината на трошоци за вршење обука на заинтересирани контролори и обработувачи.....                              | <b>5/19</b>   |
| 3358. <b>Одлука</b> за дополнување на Одлуката за определување на висината на трошоци за вршење обука на заинтересирани контролори и обработувачи..... | <b>181/24</b> |

#### ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

- | Рег.бр.   | Бр./стр.    |
|---|-------------|
| 1356. <b>Правилник</b> за формата и содржината на образецот на легитимацијата на инспекторот за безбедност на класифицирани информации, како и за начинот на нејзиното издавање и одземање..... | <b>72/6</b> |

#### КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД КОНКУРЕНЦИЈА

- | Рег. бр.   | Бр./стр.      |
|--|---------------|
| 2190. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата..... | <b>113/31</b> |
| 2191. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата..... | <b>113/32</b> |
| 2192. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата..... | <b>113/32</b> |
| 2193. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата..... | <b>113/32</b> |
| 2194. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата..... | <b>113/33</b> |
| 2195. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата..... | <b>113/33</b> |
| 2196. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата..... | <b>113/33</b> |
| 2197. <b>Решение</b> од Комисија за заштита на конкуренцијата.....   | <b>113/34</b> |
| 2198. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата..... | <b>113/34</b> |
| 2199. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата..... | <b>113/34</b> |
| 2200. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата..... | <b>113/35</b> |
| 2201. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата..... | <b>113/35</b> |
| 2202. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата..... | <b>113/36</b> |







**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА“**

Рег.бр.	Бр./стр.
3852. <b>Одлука</b> за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2019 година.....	214/3
3853. <b>Одлука</b> за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2019 година.....	214/4

**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА**

Рег.бр.	Бр./стр.
989. <b>Статутарна одлука</b> за изменување и дополнување на Статутот на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска Радио Телевизија бр. 01-765/1 од 30.1.2015 година.....	52/3
4640. <b>Статут</b> на Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија (Пречистен текст).....	247/25

**МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД  
СКОПЈЕ**

Рег.бр.	Бр./стр.
3439. <b>Правилник</b> за работа на Македонско кредитно биро АД Скопје.....	188/64

**ЗДРУЖЕНИЕ  
ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ  
МУЗИЧКИ ПРАВА - ЗАМП**

Рег.бр.	Бр./стр.
1100. <b>Одлука</b> од Здружение за заштита на авторски музички права - ЗАМП.....	59/14
1101. <b>Општа пресметка</b> за распределба на прибраните авторски надоместоци по основ на право на јавно соопштување на музички неценски дела за 2017 година.....	59/14

**ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**

Рег.бр.	Бр./стр.
154. <b>Договор</b> за вршење на определени работи од страна на Општина Радовиш за Општина Конче.....	14/6
1294. <b>Договор</b> за меѓуопштинска соработка.....	67/11
1539. <b>Договор</b> за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Битола и Општина Новаци.....	84/35

2444. <b>Договор</b> за воспоставување меѓуопштинска соработка.....	125/7
3938. <b>Договор</b> за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Чучер Сандево и Општина Сопиште.....	218/27
4611. <b>Договор</b> за меѓуопштинска соработка.....	245/79

**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС  
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕГИЈА И УПРАВУ-  
ВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ  
СИСТЕМ-ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  
МЕПСО СКОПЈЕ**

Рег. бр.	Бр./стр.
3740. <b>Статутарна одлука</b> за изменување и дополнување на Статутот на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје.....	206/2
3741. <b>Пречистен текст</b> на Статут на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје.....	206/3
3742. <b>Правила</b> за доделување на прекугранични преносни капацитети за 2019 година.....	206/10
4481. <b>Одлука</b> за одобрување на Годишната сметка на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година.....	239/17
4482. <b>Одлука</b> за одобрување на Годишниот финансискиот извештај за работењето на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година.....	239/17
4483. <b>Одлука</b> за одобрување на Годишниот извештај за работењето на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година.....	239/17







# Службен весник

на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.  
Цената на овој број е 270 денари.

ISSN 0354-1622



2018249